

Службен весник

на Република Македонија

Број 32

19 февруари 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
523. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година....	2	527. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје..	4
524. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица со придружни содржани) покрај регионален пат Р1105 (Давидово –Дојран-гр. со Грција) локација Топлец КО Нов Дојран-вон г.р. и КО Нов Дојран Општина Дојран.....	2	528. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот „Грамади“ кај с.Оморани, Општина Чашка.....	5
525. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	3	529. Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година.....	5
526. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на заедницата на единиците на локалната самоуправа.....	4	530. Правилник за измена на Правилникот за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови.....	45
		531. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање.....	45

Стр.	Стр.
532. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на член на Управен одбор и на Надзорен одбор на пензиско друштво.....	45
533. Правилник за измена на правилникот за надоместоци за задолжителните пензиски фондови.....	46
534. Правилник за измена на Правилникот за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност.....	46
535. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво.....	47
536. Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2018 година.....	47
537. Список на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено решение за одобрение за ставање во промет.....	81
538. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	118
Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

523.

Врз основа на член 26-а, став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година, донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во соработка со министерот за информатичко општество и администрација, бр.1806-90/2 од 5.1.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-583/1
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

524.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 13.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖАНИ) ПОКРАЈ РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1105 (ДАВИДОВО – ДОЈРАН-ГР. СО ГРЦИЈА) ЛОКАЦИЈА ТОПЛЕЦ КО НОВ ДОЈРАН -ВОН Г.Р. И КО НОВ ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица со придружни содржани) покрај регионален пат Р1105 (Давидово –Дојран-гр. со Грција) локација Топлец КО Нов Дојран-вон г.р. и КО Нов Дојран, општина Дојран.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7103м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
259/1-дел	Нов Дојран-вон г.р.	Топлец	пасиште	1
1158-дел	Нов Дојран	Манастир	пасиште	2
1194/1-дел	Нов Дојран	Манастир	нива	3
1159	Нов Дојран	Манастир	пасиште	3
1157-дел	Нов Дојран	Манастир	пасиште	3
1149	Нов Дојран	Манастир	пасиште	3
1153	Нов Дојран	Манастир	пасиште	3
1161	Нов Дојран	Манастир	нива	4
1143-дел	Нов Дојран	Манастир	нива	4
270-дел	Нов Дојран-вон г.р.	Манастир	пасиште	5
265/2-дел	Нов Дојран-вон г.р.	Манастир	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				14000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-723/1
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

525.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство на лекови СА-ГЕН ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува КП бр.602/18 со површина од 14.398 м², КП бр.602/19 со површина од 12.942 м², КП 602/20 со површина 173 м² и КП бр.602/21 со површина од 172 м² односно со вкупна површина од 27.685 м², согласно Имотниот лист Бр.1 за КО Бунарцик, и Геодетскиот елаборат Бр. 1002-281/6 од 22.12.2017 година, во сопственост на Република Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистичкиот план Бр.17/17, КО Бунарцик, Општина Илинден, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Бр.08-1346/2 од 7.12.2017 година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1 Бр.F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од страна на Комисијата во рамки на Министерството за транспорт и врски, со Решение бр.16-8774/3 од 1.9.2008 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 88 (осумдесет и осум) години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно 2.768,5 евра за една година, определено како фиксен износ.

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закуппримачот доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ од 13.842,5 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закуппримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуппримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1637/1 Претседател на Владата
13 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

526.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на софтверски програм за спроведување постапки согласно Закон за градежно земјиште.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Заедницата на единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со претседателот на Заедницата на единиците на локалната самоуправа, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1789/1 Претседател на Владата
13 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

527.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движна ствар	Модел	Производител	Количина
Медицински ладилен ормар со полна врата за одржување	Superatic 700 ECT	Фирчети	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8744/1-17 Претседател на Владата
13 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

528.

Врз основа на член 50, став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–КВАРЦИТИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАДИ“ КАЈ С.ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот „Грамади“ кај с.Оморани, општина Чашка, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот „Грамади“ кај с.Оморани, општина Чашка бр.24-7459/1 од 06.12.2013 година на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАРЦ КОМЕРЦ увоз-извоз Лазар ДООЕЛ с.Кумарино, Велес, престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8781/1-17 Претседател на Владата
13 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

529.

Врз основа на член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

**НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН
РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2018-2022 ГОДИНА**

I. ВОВЕД

Дефинирањето на мерките на финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој за временски период од пет години, претставува повеќегодишно

буџетско и стратешко планирање кое за прв пат се воведе во спроведувањето на земјоделската политика во Република Македонија за периодот 2013-2017 година. Покрај унапредување на процесот на планирањето на расходите за финансиската поддршка на земјоделските политики на административно ниво, програмирањето на мерките на поддршка истовремено обезбедува зголемување на извесноста во планирањето на приходите на земјоделските производители и следствено, донесување на соодветни деловни одлуки во однос на производство и инвестициите.

Системската правна основа со која се уредува планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на земјоделската политика, планирањето, следењето и проценката на националната земјоделска политика е Законот за земјоделство и рурален развој. Законот ги вклучува одредбите за поставување и спроведување на националните земјоделски политики во Република Македонија, пред се земјоделските политики на директна поддршка на земјоделството и руралниот развој, организација на пазарите со земјоделски производи и државната помош во земјоделството. Како институционален одговор на ефектите на светската економска криза со измените од 2010 година се обезбеди и можност за опционално воведување на пазарни интервенции, а беа нагласени и политиките на поддршка на здружувањето на земјоделските производители.

Целите на националната земјоделска политика на Република Македонија, кои согласно законот треба да бидат остварени преку мерките и политиките на уредување и поддршка на земјоделските пазари, директните плаќања и руралниот развој, се насочени кон:

- обезбедување на стабилно производство на квалитетна и поевтина храна и обезбедување на населението со доволни количини храна,
- зголемување на конкурентната способност на земјоделството,
- обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство,
- одржлив развој на руралните подрачја, и
- оптимално искористување на природните ресурси со почитување на начелата за заштита на природата и животната средина.

Во насока на остварувањето на поставените цели, долгорочното планирање на националната земјоделска политика се остварува преку донесување на Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за период од седум години (член 6) како основен стратешки документ на земјоделската политика во Република Маке-

донија. Спроведувањето на Националната стратегија се реализира преку повеќегодишна Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој која се однесува за период од пет години и годишни програми за финансиска поддршка во земјоделството и финансиска поддршка на руралниот развој за спроведување на повеќегодишната национална програма.

Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој е плански и оперативен документ за спроведување на националната политика за земјоделство и рурален развој која ги поврзува стратешките документи на политиките, пред се Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој и повеќегодишното буџетско планирање, со годишните оперативни програми и годишни уредби за спроведување на земјоделските и рурални политики.

Согласно членот 7 од законот, националната програма особено содржи:

- инструменти и мерки и активности за спроведување на мерките,
- временски распоред и рокови за спроведување и
- индикативна финансиска рамка за нивно спроведување.

II. ИНСТРУМЕНТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА

Стратешки и специфични цели од Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за период 2014-2020 година

После поставувањето на финансиската поддршка, бенефицирани социјални, даночни и кредитни политики за земјоделците, целосното искористување на развојниот потенцијал на секторот, зголемување на неговата конкурентност и во голема мерка самиот развој на руралните средини во периодот кој предстои зависи од промената и подобрувањето на неповолната структура на земјоделското производство.

Оттука согласно Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за период 2014-2020 година (НСЗРР 2014-2020) усвоена од Владата на Република Македонија на 29-ти декември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ број 197 од 29.12.2014 година), справувањето со структурните проблеми ќе биде насочено кон активно третирање на главната причина за ваквите состојби - малите и фрагментирани земјишни парцели, потоа недоволната техничко-технолошка опременост која е резултат на долгиот период на дезинвестирање, несоодветната сортна и расна производна структура

и лошата старосна и полова структура на руралното население. Еден од приоритети во следниот период ќе биде и подобрување на хоризонталната интеграција на чинителите во секторот на пазарна основа и зајакнување на вертикалните договорни врски. Крајната стратешка цел и во тековниот период останува „понатамошното подобрување на конкурентноста на земјоделскиот сектор на отворениот и променлив пазар и одржување на развојот на руралните средини со оптимално користење на ангажираните природни ресурси“.

Остварувањето на стратешката цел ќе се постигне преку остварување на специфичните цели на земјоделската политика за периодот 2014-2020 година во следниве области на интервенција:

1. Реструктурирање и модернизација на земјоделско-прехранбениот сектор
2. Уредување на пазарите, организација на прехранбениот синџир и подобрување на квалитетот на земјоделските производи
3. Подобрување на условите за живот и за одвивање на економските активности во руралните средини
4. Континуиран пристап до знаењето и инвестирање во човечкиот капитал во земјоделството
5. Комплетирање на функционалноста на системот за безбедност на храната и
6. Одржливо управување со природни ресурси и ублажување на влијанието на климатските промени на земјоделството.

Инструменти на националната земјоделска политика според НСЗРР 2014-2020

Главните инструменти на националната земјоделска политика за остварување на стратешката и специфичните цели од НСЗРР 2014-2020, а кои преставуваат основа за определување на мерките и активностите за спроведување на мерките се дадени во продолжеток за секоја од специфичните цели.

1. Реструктурирање и модернизација на земјоделско-прехранбениот сектор

Во насока на реструктурирање и модернизацијата на секторот предвидено е понатамошно вложување во подобрувањето на техничко-технолошката опременост на земјоделско-прехранбениот сектор преку кофинансирање на половината од инвестиционите трошоци преку националните и ИПАРД средствата за рурален развој. Во примарното производство посебна поддршка ќе се обезбеди за воведување на ефикасни методи на наводнување кај избрани кул-

тури. Другите инструменти на политиката кои треба да го подобрат реструктурирањето и модернизацијата на примарното производство се:

- реонизација на земјоделското производство со препораки за погодност на типот на производство во одредени производни региони

- воведување на мислење за погодност при подигање на повеќегодишни насади со поддршка на државните средства,

- поддршка за конверзија на непрофитабилното растително земјоделско производство и промена на сортната структура,

- продолжување и подобрување на мерките на поддршката за домашното производство на семенски и саден материјал,

- воведување на засилени мерки за подобрување на генетските карактеристики на сточарското производство преку систем за селекција и следење на генетските карактеристики и спроведување на одгледувачките програми на признати одгледувачки организации и

- воведување на посебни мерки за заживување на алтернативните системи на одгледување на несилки за производство на бројлерско месо и јајца.

Во насока на подобрување на старосната структура и подобрување на вработеноста во земјоделското производство ќе се обезбеди поддршка за започнување на нови земјоделски бизниси на млади земјоделци со 100% финансирање на трошоците, како и нов инструмент на поддршка на интегрален инвестиционен проект кој ги вклучува сите неопходни инвестициони мерки за преминување на земјоделските стопанства во повисока развојна категорија со поголеми производни капацитети. Висината на планираната поддршка е 90% за преминување од мали стопанства во втора целна категорија и 70% за преминување од втора во прва целна категорија.

За надминување на главниот проблем кој ја спречува конкурентноста (малите и фрагментирани парцели) ќе се започне со интензивно спроведување на проектите на консолидација и окрупнување на земјоделското земјиште по стопанство и ќе се спроведат мерки за подобрување на мобилноста на пазарот на земјоделско земјиште и ставање во функција на неискористеното земјоделско земјиште (со евиденција, фискални мерки и мерки на поддршка за трансформација на необработеното земјоделско земјиштето во обработливо врз основа на реонизацијата). Планирано е и олесување на

пренамената на земјиште за постоечките земјоделски бизниси заради проширување на нивното производство.

Продолжува силната финансиска поддршка на задругите, но ќе се воспостави и постојан систем за обука на менаџерите и тековна техничка поддршка на иницијативите за формирање на задругите се до нивното редовно функционирање.

Ќе се понуди атрактивна правна форма за вршителите на земјоделската дејност – активни семејни земјоделски стопанства која ќе овозможи поголем број од сегашните семејни стопанства да го регулираат правниот статус и со тоа да се намали невработеноста и сивата економија.

2. Уредување на пазарите, организација на прехранбениот синџир и подобрување на квалитетот на земјоделските производи

Во насока на модернизација на физичката постбербена и маркетинг инфраструктура, покрај поддршка на поединечните инвестиции, ќе се реализира и наменски проект за осовременување на маркетинг капацитетите во струмичкиот регион како главен градинарски производен регион. Проектот треба да вклучи поддршка за изградба на заеднички откупен дистрибутивен центар за поголем број откупувачи и модернизирање на откупните места по селата. За ова може да биде употребен новиот инструмент државно предфинансирање за големи проекти од подсекторско значење.

За подобрување на вертикалната интеграција и подобрување на пазарните односи ќе врши засилен надзор на доследно спроведување на законските одредби за регулирање на откупот и задолжителни договорни односи. За првпат ќе се започне со спроведување на „Интегрирани проекти за зајакнување на синџирот на понуда“ од типот на мерките на рурален развој во кои ќе учествуваат сите учесници во конкретен вертикален ланец на производство – производители и откупувачи. Продолжуваат директни плаќања кои поддржуваат вертикалната интеграција, а ќе се обезбеди и стабилно функционирање на постојните подсекторски групи.

Во следниот период ќе се воведат системи за спроведување на минималните стандарди за квалитет на земјоделските производи и тоа: СЕУРОП класификација на полутинки, третман на јајцата од Б класа (со изградба на фабрика за преработка) и минимални стандарди за квалитет на суровото млеко (со редовни анализи на суровото млеко).

Заради намалување на негативните влијанија од сезонските пазарни флукуации (за свинско месо, јајца) ќе се постави систем на уредување и интервенции на пазарите со земјоделски производи опериран од страна на самите субјекти, преку формирани пазарни одбори.

Продолжува државната поддршка за операторите за воведување на повисоки стандарди и заштита на квалитетот на земјоделските производи, но и поддршката за национална промоција на квалитетните македонски земјоделско-прехранбени производи (пред се виното, зеленчукот и овошјето) на извозните пазари, особено на недоволно застапените и алтернативните.

3. Подобрување на условите за живот и за одвивање на економските активности во руралните средини

Заради поддршка на приходот од земјоделска дејност продолжува спроведувањето на директните плаќања со воведување на барања за спроведување на добра земјоделска пракса и заштита на животната средина кои корисниците на поддршката задолжително треба да ги исполнат. Овозможувањето на дополнителни приходи за руралното население ќе се поттикнува преку поддршката од мерките за рурален развој за диверсификација на економските активности во руралните средини во други земјоделски и неземјоделски активности (преработка на производи на земјоделските стопанства, рурален туризам, услуги, занетчиство итн).

Во насока на подобрување на трошковната структура на земјоделската дејност и обезбедување на повеќе средства за инвестирање, продолжува бенефицираната даночна политика во оданочувањето на приходот дополнително со намалување на ДДВ за добиточната храна и живите животни на 5%. За поддршка на инвестирањето се обезбедува континуитет на субвенционираниот рурално кредитирање со повољните услови преку Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР).

Посебен приоритет претставуваат реновирањето и изградба на руралната инфраструктура за што се очекува да бидат реализирани најмалку 500 инфраструктурни проекти за решавање на приоритетните комунални проблеми на жителите во руралните средини. Најголем дел од предвидените средства за руралната инфраструктура во износ од по 20 милиони евра годишно, е предвиден за изградба и реновирање на хидро-мелиоративната инфраструктура согласно „Планот за инвестирање во водостопанската инфраструктура за периодот 2015-2025 година“.

Подобрената социјална сигурност на руралното население ќе се обезбеди со бенефицирано регулирање на задолжителните социјални придонеси за земјоделците, а ќе се реализираат и државни инвестиции за изградба на јавна социјална инфраструктура (клубови за млади и стари, културни центри итн).

Подобрување на положбата и улогата на руралната жена и задржување на женското рурално население е планирано да се стимулира со нов инструмент на поддршка за невработени жени во земјоделското стопанство и со подобрување на родовата еднаквост.

Во следниот период ќе се направат напори за воведување на позасилени инструменти на политиката наменета за изразито депопулационите рурални подрачја и нивно заживување.

4. Континуиран пристап до знаењето и инвестирање во човечкиот капитал во земјоделството

Без овозможување на континуиран трансфер на знаење за подобрување на човечките ресурси во земјоделството неможе да се очекуваат ефикасно спроведување на ниту една од предвидените политики и мерки. Една од клучните цели во следниот период ќе биде воспоставување и одржливо функционирање на ефикасен „Национален советодавен систем во земјоделството“ по европски терк кој се базира на понуда на квалитетни советодавни услуги од проверени сертифицирани даватели, избор на давателот на услугите од страна на земјоделецот и обезбедување на државно-финансирани услуги од страна на приватните даватели.

Дополнително ќе се институционализира континуираното неформално образование за земјоделците преку воведување на задолжителни обуки за корисниците на одредени мерки од страна на избрани институции и со поставување на демонстративно-показни стопанства. Истражувањето во земјоделството во приоритетните области за периодот 2014-2020 година ќе биде уредено со посебна повеќегодишна истражувачка програма тековно верификувана преку постојаните подсекторски групи.

5. Комплетирање на функционалноста на системот за безбедност на храната

Системот за безбедност на храната ќе биде заокружен и функционален во обезбедувањето на навремено и ефикасно справување со ризиците по безбедноста на храната за потрошувачите. Подобрената безбедност на храната исто така е важен предуслов за зголемување на

конкурентната позиција на земјоделско-прехранбените производи на домашниот и особено на странските пазари.

Безбедноста на храната ќе се постигне преку интервенции на политиката во сите специфични области од интегралниот систем на безбедност на храната кој како резултат меѓу другото треба да овозможи:

- зголемената безбедност на храната преку редовно спроведување на различните програми за мониторинг,
- задржување на ниските стапки на заболувања кај животните кои се третираат со програмите за здравствена заштита на животни,
- завршено спроведување на корективни активности за исполнување на стандардите од страна на операторите со храна од животинско потекло согласно индивидуалните планови,
- воведен систем на пасош на растенија после воспоставениот мониторинг на појава на болести на растенија,
- воспоставен систем за нештетно отстранување и уништување на отпад и нус-производи од животинско потекло во рамките на функционален систем
- подобрена безбедноста на суровото млеко, итн.

Целите и насоките од националната стратегија во делот на безбедноста на храната, поблиску ќе бидат уредени со засебна Стратегија за безбедност на храна и други релевантни стратешки документи на Агенцијата за храна и ветеринарство.

6. Одржливо управување со природни ресурси и ублажување на влијанието на климатските промени на земјоделството

Агроеколошката компонента ќе биде интегрален дел на македонското земјоделско производство со зголемувачко значење во тековниот стратешки период. Во таа насока ќе се врши редовно пошумување заради зачувување и унапредување на шумскиот фонд.

Пошироката примена на агроеколошкиот пристап во македонското земјоделско производство особено ќе се спроведува преку:

- спроведување на добри земјоделски практики и заштита на животната средина како услов за корисниците на финансиска поддршка и
- воведени и спроведени најмалку три нови агроеколошки мерки во програмите за рурален развој кои ќе се финансираат од ИПАРД до 2020 година, вклучително заштитата на биодиверзитетот на автохтоните раси

и сорти и органското производство, за кое потребно да се обезбеди пазарна одржливоста и зголемена препознатливост на домашниот пазар.

Мерките на поддршка на инвестициите ќе бидат проширени во насока на ефикасното справување со отпадот од земјоделството, производство и употреба на обновливи извори на енергија во земјоделството, а согласно Третиот национален план за климатски промени ќе се применуваат активни мерки за намалување на влијанието на климатските промени врз земјоделството.

За реализацијата на НСЗРР за периодот 2014-2020 ќе бидат издвоени 1.040 милиони евра од буџетот на Република Македонија, односно по 150 милиони евра наменети за поддршка на развојот на земјоделството и руралните средини почнувајќи од 2015 година. Издвојувањата од буџетот на РМ за земјоделството на годишно ниво ќе изнесуваат околу 5%.

Инструменти на националната земјоделска политика согласно Програмата за работа на Владата 2017-2020

Дополнително покрај дефинирање на инструментите на националната земјоделска политика кои произлегуваат директно од НАРДС 2014-2020, мерките и активностите за спроведување на мерките во националната програма се базираат и на Програмата за работа на Владата 2017-2020 година. Согласно Програмата, развојот на земјоделството е еден од постулатите на постигнувањето на одржливиот раст во Република Македонија (поместени во главата Инвестиции за одржлив раст). Приоритет на Владата е зголемување на земјоделските површини, на приносот и квалитетот на земјоделските производи што треба да овозможи поголеми приходи на земјоделските стопанства. Политиката ќе биде насочена и кон зголемување на индустриско-преработувачките капацитети кои ќе бидат извозно ориентирани и ќе создаваат производи со висока додадена вредност.

Поважни задачи во областа на земјоделството се: насочување на земјоделските субвенции кон профитабилни и пазарно-ориентирани земјоделски стопанства; транспарентност на буџетските средства од националната програма за земјоделство и рурален развој; консолидација и окрупнување на земјоделското земјиште по стопанство и хоризонтална интеграција на субјектите во земјоделско-прехранбениот сектор и формирање на кооперативи.

Подетално за периодот 2017-2020 година се предвидени следниве нови, односно дополнување на постоечките инструменти по типовите на земјоделската политика:

Во делот на политиките на директни плаќања:

- дополнителни директни плаќања од 20% за зголемување на земјоделските површини и 10% на основното стадо,

- зголемување на финансиската поддршка за: 20% на основните директни плаќања за регистрираните сточари за стимулирање на развојот и професионализацијата во сточарството како основна дејност; за производството на млеко и за поддршка за земјоделците на возраст до 35 години (до пет години од периодот на започнување со земјоделска дејност) и

- воведување на мерки за стимулирање на производството на добиточна храна, алтернативни култури, органско производство, произведен и пласиран саден материјал од градинарски култури, производство на повисока категорија на саден материјал.

Во делот на мерките на рурален развој:

- за младите земјоделци до 35 години во период од првите 3 години ќе се обезбеди зголемен интензитет на поддршката од државата во набавката на земјоделска механизација, купување на првото стадо и ќе се ослободат од закуп на државно земјоделско земјиште,

- ќе се обезбеди финансиска поддршка за каматите за кредитите подигнати од комерцијалните банки наменети за инвестиции од ИПАРД програмата, како и

- ќе се поддржи изградба на инфраструктура до потешко проодните планински фарми и изградбата на современи складишни капацитети и откупно-дистрибутивни центри по производните региони чиј капацитет ќе биде над 5.000 тони.

Во делот на уредувањето и поддршка на земјоделските пазари:

- формирање на интервентен фонд наменет за земјоделско-прехранбениот сектор за стабилизирање на приходите на земјоделците како надомест при нивен значителен пад;

- предвиди обврска за исплатата на откупените земјоделски производи да се изврши најдоцна 90 дена по извршениот откуп;

- воведи обврска за банкарска гаранција за планираниот откуп на земјоделски производи; и

- ќе се поддржи создавање и заштита на производи со препознатлив бренд, знак за квалитет или географско потекло.

Воведување на поддршка на инпути на земјоделски производи преку мерката за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација со механизам за спречување на можни злоупотреби.

Покрај во политиките дефинирани согласно член 3 од Законот за земјоделство и рурален развој, програмата предвидува и интервенции и во делот на управување со земјоделското земјиште во државна сопственост, намалување на стапката на ДДВ за ветеринарните лекови и понатамошно унапредување на даночната и социјална политика за земјоделците.

Дефинирање на мерките и активностите за спроведување на мерките

Мерките од Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој се групирани согласно поделбата на политиките пропишани во Законот за земјоделство и рурален развој односно како мерки на: директни плаќања, рурален развој и уредување и поддршка на земјоделските пазари. Во програмата се поместени и инструментите и мерките на политиката на поддршка во рибарството и аквакултурата кои во значителен дел се дефинирани како мерки од типот на политиката на рурален развој и дел како директни плаќања. Во прегледот се вклучени и соодветните мерки на државна помош согласно глава VII од Законот за земјоделство и рурален развој.

Изборот на мерките во соодветните групи политики и големината на алоцираните средства по политики е направен согласно проценетиот придонес на истите кон постигнување на развојните цели во земјоделството и руралните подрачја во Република Македонија дефинирани во националната стратегија и Програмата за работа на Владата за периодот 2017-2020 во рамките на расположливоста на предвидените буџетски средства.

Воведувањето на мерките или промените во нивно спроведување, временски е усогласено со потребата за развој на соодветен институционален капацитет и остварување на други предуслови за спроведување на одредени видови на поддршка.

Критериумите и процедурите за остварување на правото на поддршка на секоја од мерките ќе бидат подетално определени во годишните програми за финансиска поддршка.

Во продолжение на програмата се претставени инструментите, мерките и активностите за спроведување на мерките со временски распоред и рокови за секоја од политиките на поддршка кои ја сочинуваат националната земјоделска политика.

III. МЕРКИ ОД ПОЛИТИКАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ СО ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД И РОКОВИ

Директните плаќања како поддршка на доходот на вршителите на земјоделска дејност кои се реализираат по површина, грло или единица производ продолжуваат да претставуваат значителен стимул на одржливоста на земјоделската дејност и во следниот програмски период. Дополнувањето на доходот на земјоделските стопанства преку директните плаќања во голема мерка ја одредува исплатливоста на земјоделската дејност за најголем дел од подсекторите и претставува елемент на одлука за занимавање со земјоделството за значителен дел од учесниците во секорот. За политиката на директни плаќања се алоцирани најголемиот износ од вкупната финансиска поддршка обезбедена од државата за земјоделството и руралниот развој од 74% во просек за периодот до 2022 година.

Кај подсекторите со компаративни предности директните плаќања треба да овозможат понатамошно искористување на вкупниот расположлив потенцијал за развој, а преку дополнителни директни плаќања за овие производи и ефект на поголема додадена вредност и зајакнување на вертикалната интеграција. Од друга страна кај помалку конкурентните но значајни земјоделски производи, преку модификација на критериумите на мерките и дополнителната финансиска поддршка кон основните плаќања ќе се стимулира зголемувањето на нивната продуктивност, квалитет и насочување на одгледувањето на ваквите култури од страна на оние стопанства кои можат да обезбедуваат задоволително ниво на профитабилност (вообичаено со оптимални производни капацитети). Дополнителните плаќања се таргетираани кон одредени категории на корисници како што се младите земјоделци, стопанства со зададена минимална и максимална големина, стопанства со регулирана правна форма на делување, професионални одгледувачи на добиток, итн, кои се потенцијално способни за креирање на позначителен развој во секорот. Зголемувањето на износите на поддршка кои се однесуваат на поразвојните категории на земјоделски стопанства треба да обезбеди стимулирање на помалите земјоделски стопанства за преминување во повисока развојна категорија (со поголеми ангажирани капацитети). Одредени промени во мерките се предвидени во насока на зголемување на ефективностата и резултатите од нивното спроведување.

Предвидените мерки на директни плаќања генерално се дистрибуирани како мерки на:

1. директни плаќања за растително производство,
2. директни плаќања за сточарско производство и
3. директни плаќања за поддршка на променливи влезни елементи во земјоделското производство.

Мерки на директни плаќања за растително и сточарско производство

Во рамките на основните две категории на мерки на директни плаќања на растително, односно на сточарското производство, финансиската поддршка е организирана по подмерки на директните плаќања според пристапот на кумулација по вертикална основа и тоа како: основни директни плаќања и дополнителни директни плаќања кои се надополнување на основните плаќања.

Основни директни плаќања

Основните директни плаќања по обработлива земјоделска површина или по грло добиток се почетна основа на која се надградуваат останатите дополнителни плаќања независно од политиката на која тие директни плаќања припаѓаат (пазарно-ценовна поддршка, рурален развој или државна помош). По исклучок, за одредени производи како тутунот основните плаќања се директни плаќања по произведена количина земјоделски производи (премии).

Тенденцијата на основните плаќања по површина како најзастапена форма на директни плаќања е развој на плаќања со што поунифициран износ на поддршка за поголеми групи на култури на ниво на подсектор. Во таа насока треба да се идентификуваат единствени основни плаќања кои би се разликувале по главните три групи на култури и тоа за: поделелски култури, постојани насади и градинарски култури. Ова како чекор кон обезбедување на целосно изедначување на поддршката по единица површина земјоделско земјиште неоповрзана со типот на производство во моментот на пристапување во ЕУ.

Во новиот програмски период се воведува разлика во износите на поддршка за земјоделските стопанства според големината на ангажираниите капацитети со цел таргетирање на поддршката кон поразвојните категории на стопанства и поголемо стимулирање на процесот на реструктурирање на секорот. Така како приоритетни за политиката се дефинирани стопанствата со

минимални капацитети од втора група и максимални капацитети од трета група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

Дополнителни директни плаќања

Дополнителните директни плаќања се шеми на директни плаќања кои се надополнување на износот на основните плаќања како процент од истите или апсолутен износ на средства. Согласно припадноста по политиките, дополнителните плаќања се подмерки од политиките на директни плаќања, на рурален развој или мерки на државна помош во земјоделството.

Дополнителните плаќања кои се подмерки од политиките на директни плаќања покрај улогата на поддршка на приходот се доделуваат заради постигнување на одредени конкретни цели на земјоделската политика и насочување на производителите кон:

- производство на одреден тип на култури или начин на производство,
- зголемување на ангажираните производни капацитети и продуктивноста во производството,
- унапредување на вертикалната интеграција и поголема додадена вредност,
- професионализација во производството дефинирана со големина на стопанството и учество во системите за следење и подобрување на генетските карактеристики и
- реструктурирање на производството од аспект на големина на површините или промена на култура, сортен состав на насади итн.

Во политиката на рурален развој се вклучени агроеколошките мерки кои се подетално образложени во Дел IV. Покрај мерката на органско производство и дополнителната финансиска поддршка во висина до 15% од основните плаќања како помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности, од 2018 година во оваа група се вклучува и поддршката на биодиверзитетот која до 2017 година се доделуваше во рамките на годишната програма за директни плаќања.

Дополнителни директни плаќања како државна помош согласно член 102 и член 106 од Законот за земјоделство и рурален развој ќе бидат реализирани во вид на подмерки за:

- помош за одделни категории на носители на земјоделско стопанство со кои треба да се стимулира влезот во земјоделскиот сектор или постигнување на формално-правен статус на земјоделските стопанства и
- воведување на повисоки стандарди и заштита на квалитетот на земјоделски производи во насока на зголемување пазарната препознатливост и зголемување на

додадената вредност на македонските земјоделски производи (исто така поместени во рамките на политиката на рурален развој).

Мерка на директни плаќања кои се однесуваат на поддршка на променливи влезни елементи во земјоделското производство

Директни плаќања за променливите влезни елементи во земјоделското производство е поддршка која се доделува со цел да се влијае на зголемено домашно производство на инпути во земјоделското производство, пред се саден или семенски материјал, за одгледување на високо-продуктивни грла добиток со следено генетско потекло или постигнување на подобра искористеност на одредени услуги во земјоделството. Мерките за финансиска поддршка за домашното производство на: сертифициран семенски материјал за житни и индустриски култури, на основен и предосновен семенски материјал за жита, за производство на лозов и овошен саден материјал, за производство на сертифициран семенски и посадочен материјал за градинарски производи ќе се применуваат и во следниот програмски период, дел со изменети критериуми и износ на поддршка во насока на подобрена ефикасност, пазарно реализирање или поголемо производство на семенски материјал од прва генерација. Во сточарското производство во оваа група на директните плаќања спаѓа поддршката за производство на еднодневни бројлерски пилиња и јајценосни хибриди.

Подгрупата на мерки за поддршка на подобрувањето на услугите обезбедени за земјоделските стопанства, ги вклучува следниве подмерки чија имплементацијата продолжува во следниот период:

- поддршка на вештачкото осеменување на говеда, со можност за вклучување и за овците по идентификувана потреба за секторот за добивање на синхронизирано производство на тежински конфекционирани јагне за извоз во ЕУ,
- помош за премии за осигурување на примарното земјоделско производство од природни непогоди и неповолни климатски настани (согласно член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој) и
- помош за окрупнување и заштита на земјоделското земјиште (согласно член 100 од Законот за земјоделство и рурален развој) во делот на анализа на физичките и хемиските својства на почвата како основа за примена на принципите на добра земјоделска пракса на почвата.

Дополнително, во насока на обезбедување на повеќе расположливи финансиски средства за реализација на инвестиции во подобрување на конкурентноста на земјоделското производство, почнувајќи од 2018 година се воведува нова мерка за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација со која ќе се обезбеди компензација на трошоците за набавеното гориво за земјоделска механизација во висина до 50%.

Начин на спроведување на мерките на директни плаќања

Спроведувањето на мерките од политиката на директни плаќања ќе се одвива:

- согласно процедурите на Интегрираниот систем за администрација и контрола (во понатамошниот текст ИСАК) и технички со целосно интегрирано функционирање на сите предвидени елементи на системот согласно закон. Тоа значи постигнување на полна интероперабилност помеѓу регистрите и базите на податоци на релевантните институции во администрирање и контрола на мерките на поддршка. Во таа насока сите податоци на ниво на земјоделското стопанство, вклучително и податоците за животните од Регистрот за идентификација и регистрација на животни на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе бидат обезбедувани преку Единствениот регистар на земјоделските стопанства во МЗШВ, а поднесувањето на барањата за поддршка ќе се врши на единствена апликациона форма и во зголемен процент по електронски пат;

- врз основа на просторно и реално определување на површината која е подобна за исплата на финансиската поддршка определена како графички пресек на обработената површина (СИЗП парцела) и површината со право на користење (катастарската парцела), а после обезбедување на услови за целосна дигитализација на катастарските парцели од страна на Агенцијата за катастар на недвижности и соодветно поврзување меѓу институциите преку веб сервис;

- условено од задолжителното исполнување на стандардите на вкрстена сообразност, односно минималните барања за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина како услов за стекнување со правото за финансиска поддршка. До 2022 година обврската по сите барања од вкрстената сообразност

ќе се однесува за сите корисници на финансиска поддршка. Во почетниот период од спроведување на програмата ќе се уреди начинот на утврдување на несообразноста со вкрстената сообразност и висината на процентот на намалување на директните плаќања при утврдена несообразност и одредбите соодветно ќе бидат применети;

- со примена на процентуално намалување на износот на висината на директните плаќања прогресивно со зголемување на пријавените капацитети со исклучок на земјоделските подсектори кои стопанисуваат во подрачја со отежнати услови за производство и се од значење за одржливоста на руралните средини поради недостатокот од алтернативи за вработување (овчарството, козарството и слободниот систем на производство на говедско месо), како и со воведување на максимален износ по корисник во висина од 300.000 евра;

- согласно однапред дефиниран „Календар за субвенции“ со определена динамика и рокови за исплата на субвенциите согласно потребите на земјоделците за финансирање на различните земјоделски активности. Промена во динамиката на исплата на директните плаќања во насока на нивно континуирано добивање во текот на годината ќе се обезбеди за производителите на млеко, каде почнувајќи од 2018 година исплатата на субвенциите од квартално ниво ќе се одвива на месечно ниво и за плаќањата во живинарството и

- со различна висина на износот на финансиска поддршка за различното ниво на квалитет на производот таму каде што е возможно, пред се за млекото после остварување на системски услови за следење на квалитетот на производите при откупот и за тутунот почнувајќи од 2018 година.

Прегледот на планираната висина на финансиската поддршка по мерките за директни плаќања и начинот на нивно спроведување за периодот 2018-2022 година е претставен во Табела 1.

Табела 1. Преглед на мерките на директни плаќања за периодот 2018-2022

МЕРКА	2018	2019	2020	2021	2022
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО					
Потелеско производство	12.000 ден/ха (14.400 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој-ЗЗРР)	12.000 ден/ха (14.400 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој)	12.000 ден/ха (14.400 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој)	12.000 ден/ха (14.400 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој)	12.000 ден/ха (14.400 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој)
по обработлива земјоделска површина:					
	- со задолжителна употреба на сертифицирано семе	- со задолжителна употреба на сертифицирано семе	- со задолжителна употреба на сертифицирано семе	- со задолжителна употреба на сертифицирано семе	- со задолжителна употреба на сертифицирано семе
	6.000 ден/ха без користено сертифицирано семе	6.000 ден/ха без користено сертифицирано семе	6.000 ден/ха без користено сертифицирано семе	6.000 ден/ха без користено сертифицирано семе	6.000 ден/ха без користено сертифицирано семе
со добиточна храна	дополнителни: 1.000 ден/ха (3.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) - за пченка со сертифицирано семе и примена на систем за наводнување	дополнителни: 1.000 ден/ха (3.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) - за пченка со сертифицирано семе и примена на систем за наводнување	дополнителни: 1.000 ден/ха (3.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) - за пченка со сертифицирано семе и примена на систем за наводнување	дополнителни: 1.000 ден/ха (3.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) - за пченка со сертифицирано семе и примена на систем за наводнување	дополнителни: 1.000 ден/ха (3.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) - за пченка со сертифицирано семе и примена на систем за наводнување
со сончоплед, ориз и афрон	дополнителни: 3.000 ден/ха со сертифицирано семе 6.000 ден/ха за сончоплед - под систем за наводнување капка по капка и сертифицирано семе	дополнителни: 3.000 ден/ха со сертифицирано семе 6.000 ден/ха за сончоплед - под систем за наводнување капка по капка и сертифицирано семе	дополнителни: 3.000 ден/ха со сертифицирано семе 6.000 ден/ха за сончоплед - под систем за наводнување капка по капка и сертифицирано семе	дополнителни: 3.000 ден/ха со сертифицирано семе 6.000 ден/ха за сончоплед - под систем за наводнување капка по капка и сертифицирано семе	дополнителни: 3.000 ден/ха со сертифицирано семе 6.000 ден/ха за сончоплед - под систем за наводнување капка по капка и сертифицирано семе

со големина од 5 до 50 ха	исклучување од намалувањето на плаќањата или дополнителни 5.760 ден/ха:	исклучување од намалувањето на плаќањата или дополнителни 5.760 ден/ха:	исклучување од намалувањето на плаќањата или дополнителни 5.760 ден/ха:	исклучување од намалувањето на плаќањата или дополнителни 5.760 ден/ха:
	- сертифицирано семе	- сертифицирано семе	- сертифицирано семе	- сертифицирано семе
	- продадени производи во преработувачки капацитети	- продадени производи во преработувачки капацитети	- продадени производи во преработувачки капацитети	- продадени производи во преработувачки капацитети
	- мин. просечни приноси 4.000 кг/ха за пченица, 3.000 кг/ха за јачмен, рж, овес и 1.800 кг/ха за сончоглед	- мин. просечни приноси 4.000 кг/ха за пченица, 3.000 кг/ха за јачмен, рж, овес и 1.800 кг/ха за сончоглед	- мин. просечни приноси 4.000 кг/ха за пченица, 3.000 кг/ха за јачмен, рж, овес и 1.800 кг/ха за сончоглед	- мин. просечни приноси 4.000 кг/ха за пченица, 3.000 кг/ха за јачмен, рж, овес и 1.800 кг/ха за сончоглед
за промена на типот на производство од житни култури во градинарски култури, овошни и лозови насади за вкупни површини по стопанство помали од 5 ха	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	30% за период од 5 години од промената	30% за период од 5 години од промената	30% за период од 5 години од промената	30% за период од 5 години од промената
Градинарско производство и лексовити, ароматични и зачински растенија	30.000 ден/ха (36.000 ден/ха за стопанствата со површина 0,7-1,5 ха, и 1,5-5,0 ха за индустриско градинарско производство)	30.000 ден/ха (36.000 ден/ха за стопанствата со површина 0,7-1,5 ха, и 1,5-5,0 ха за индустриско градинарско производство)	30.000 ден/ха (36.000 ден/ха за стопанствата со површина 0,7-1,5 ха, и 1,5-5,0 ха за индустриско градинарско производство)	30.000 ден/ха (36.000 ден/ха за стопанствата со површина 0,7-1,5 ха, и 1,5-5,0 ха за индустриско градинарско производство)
обработлива земјоделска површина	6.000 ден/ха за лубеница, диня, тиква (6.600 ден/ха за стопанства со површина од 1,5-5 ха)	6.000 ден/ха за лубеница, диня, тиква (6.600 ден/ха за стопанства со површина од 1,5-5 ха)	6.000 ден/ха за лубеница, диня, тиква (6.600 ден/ха за стопанства со површина од 1,5-5 ха)	6.000 ден/ха за лубеница, диня, тиква (6.600 ден/ха за стопанства со површина од 1,5-5 ха)
со производство во контролирани услови	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	99.000 ден/ха за производство продадено во период 01.01-15.05	108.000 ден/ха за производство продадено во период 01.01-15.05	108.000 ден/ха за производство продадено во период 01.01-15.05	108.000 ден/ха за производство продадено во период 01.01-15.05
	- минимални количини кг/ха за оранжерии, односно пластеници кои се загреваат	- минимални количини кг/ха за оранжерии, односно пластеници кои се загреваат	- минимални количини кг/ха за оранжерии, односно пластеници кои се загреваат	- минимални количини кг/ха за оранжерии, односно пластеници кои се загреваат
за предадени количини во преработувачки капацитет	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	3 ден/кг	3 ден/кг	3 ден/кг	3 ден/кг

Декоративни и брзорастеќи садници	6.000 ден/ха	6.000 ден/ха	6.000 ден/ха	6.000 ден/ха
обработлива земјоделска површина				
Овощарство	99.000 ден/ха јагоди во секција во оранжерии/пластеник	99.000 ден/ха јагоди во секција во оранжерии/пластеник	99.000 ден/ха јагоди во секција во оранжерии/пластеник	99.000 ден/ха јагоди во секција во оранжерии/пластеник
обработлива земјоделска површина	33.000 ден/ха (39.600 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) јаболка, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода, малина, капина и боровинка	33.000 ден/ха (39.600 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) јаболка, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода, малина, капина и боровинка	33.000 ден/ха (39.600 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) јаболка, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода, малина, капина и боровинка	33.000 ден/ха (39.600 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) јаболка, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода, малина, капина и боровинка
	25.000 ден/ха (30.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла, гоши бери, бадем и лешник	25.000 ден/ха (30.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла, гоши бери, бадем и лешник	25.000 ден/ха (30.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла, гоши бери, бадем и лешник	25.000 ден/ха (30.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла, гоши бери, бадем и лешник
	15.000 ден/ха (18.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) орев, пнгом костен	15.000 ден/ха (18.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) орев, пнгом костен	15.000 ден/ха (18.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) орев, пнгом костен	15.000 ден/ха (18.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР) орев, пнгом костен
предадени количини во преобуваачки капацитет	дополнителни: 3 ден/кг	дополнителни: 3 ден/кг	дополнителни: 3 ден/кг	дополнителни: 3 ден/кг
за реконструирани насади заради промена на сортна структура	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата
Лозови насади	40.000 ден/ха (48.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	40.000 ден/ха (48.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	40.000 ден/ха (48.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	40.000 ден/ха (48.000 ден/ха за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)
обработлива земјоделска површина				
за реконструирани насади заради промена на сортна структура	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата	дополнителни: 30% во првите две години после реконструкцијата

Тутун	80 ден/кг за 1-ва класа, 70 ден/кг за 2-ра класа, 60 ден/кг за 3-та класа	80 ден/кг за 1-ва класа, 70 ден/кг за 2-ра класа, 60 ден/кг за 3-та класа	80 ден/кг за 1-ва класа, 70 ден/кг за 2-ра класа, 60 ден/кг за 3-та класа	80 ден/кг за 1-ва класа, 70 ден/кг за 2-ра класа, 60 ден/кг за 3-та класа	80 ден/кг за 1-ва класа, 70 ден/кг за 2-ра класа, 60 ден/кг за 3-та класа - овозможени советодавни пакети за доброволно алтернативно производство
За пријавена обработлива земјоделска површина за финансиска поддршка со поледелско производство, градинарско производство, лековити, ароматични и зачински растенија, овошни и лозови насади која е поголема од површината за која е исплатена финансиска поддршка во измината програмска година	Дополнителни : 20%	Дополнителни : 20%	Дополнителни : 20%	Дополнителни : 20%	Дополнителни : 20%
СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО					
Говедарство	2.800 ден/грло (3.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	2.800 ден/грло (3.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	2.800 ден/грло (3.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	2.800 ден/грло (3.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	2.800 ден/грло (3.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)
обележано грло	/	/	/	/	/
професионализацијата и реструктурирање на земјоделските стопанства	Дополнителни : 20% за: - уматичено грло	Дополнителни : 20% за: - уматичено грло	Дополнителни : 20% за: - уматичено грло	Дополнителни : 20% за: - уматичено грло	Дополнителни : 20% за: - уматичено грло
	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капиталети согласно закон	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капиталети согласно закон	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капиталети согласно закон	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капиталети согласно закон	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капиталети согласно закон

основно стадо за производство на говедско месо 12-24 месеци	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	1.500 ден/женско грло	1.500 ден/женско грло	1.500 ден/женско грло
заклани грла во регистриран кланичен капацитет	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	1.500 ден/грло	1.500 ден/грло	1.500 ден/грло
	плус 4.000 ден/грло од 8-18 месеци	плус 4.000 ден/грло од 8-18 месеци	плус 4.000 ден/грло од 8-18 месеци
Овчарство и козарство	1.000 ден/грло (1.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	1.000 ден/грло (1.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	1.000 ден/грло (1.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)
обележано грло	/	/	/
професионализацијата и реструктурирање на земјоделските стопанства	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	20% за:	20% за:	20% за:
	- уматичено грло	- уматичено грло	- уматичено грло
	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон	- стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон
задржано женско јатне/јаре 6-18м	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	700 ден/грло	700 ден/грло	700 ден/грло
Млеко (кравјо, овчо и козјо)	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
	3,5 ден/л за кравјо млеко и 4 ден/л за овчо и козјо млеко	3,5 ден/л 2-ра класа, 3,5 ден/л 1-ва класа, 4 ден/л екстра класа за кравјо млеко и 4 ден/л за овчо и козјо млеко	3,0 ден/л 2-ра класа, 3,5 ден/л 1-ва класа, 4 ден/л екстра класа
литар предадено во преработувачки капацитет	3,5 ден/л за кравјо млеко и 4 ден/л за овчо и козјо млеко	3,5 ден/л 2-ра класа, 3,5 ден/л 1-ва класа, 4 ден/л екстра класа за кравјо млеко и 4 ден/л за овчо и козјо млеко	3,0 ден/л 2-ра класа, 3,5 ден/л 1-ва класа, 4 ден/л екстра класа
Свињарство	1.000 ден/грло (1.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	1.000 ден/грло (1.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)	1.000 ден/грло (1.100 ден/грло за стопанствата од 2 и 3 група од член 70-а од ЗЗРР)
женско приплодно грло			

професионализацијата реструктурирање на земјоделските стопанства	и дополнителни: 20% за: - уматичено грло - стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон	дополнителни: 20% за: - уматичено грло - стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон	дополнителни: 20% за: - уматичено грло - стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон	дополнителни: 20% за: - уматичено грло - стопанство кое е призната организација или член на призната организација со соодветни минимални капацитети согласно закон
предадени или заклани гоенци	1.000 ден/грло 2.000 ден/грло со тежина над 120 кг	1.000 ден/грло 2.000 ден/грло со тежина над 120 кг	1.000 ден/грло 2.000 ден/грло со тежина над 120 кг	1.000 ден/грло 2.000 ден/грло со тежина над 120 кг
Живинарство одгледани и продадени бројлери	33 ден/грло	33 ден/грло	33 ден/грло	33 ден/грло
амортизирани несипки заклани во регистрациран кланчен капацитет (зависно од реализацијата на следната мерка)	25 ден/грло	/	/	/
несипки внесени во капацитет за производство на јајца	100 ден/грло	100 ден/грло	100 ден/грло	100 ден/грло
Пчеларство	600 ден/гчелно семејство (800 денари за стопанства кои поседуваат од 50-100 гчелни семејства)	600 ден/гчелно семејство (800 денари за стопанства кои поседуваат од 50-100 гчелни семејства)	600 ден/гчелно семејство (800 денари за стопанства кои поседуваат од 50-100 гчелни семејства)	600 ден/гчелно семејство (800 денари за стопанства кои поседуваат од 50-100 гчелни семејства)
за пријавен број на грла во основно стадо, несипки и гчелни семејства кој е поголем од бројот за кој е исплатена финансиска поддршка во измината програмска година	дополнителни : 30%	дополнителни : 30%	дополнителни : 30%	дополнителни : 30%

ПРОМЕНЛИВИ ВЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО					
Поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација	50% од просечните годишни трошоци за обработка на единица површина по култури	50% од просечните годишни трошоци за обработка на единица површина по култури	50% од просечните годишни трошоци за обработка на единица површина по култури	50% од просечните годишни трошоци за обработка на единица површина по култури	50% од просечните годишни трошоци за обработка на единица површина по култури
Производство на домашен лозов и овошен саден материјал	30 ден/ садница од категорија САС (стандарден) саден материјал 35 ден/ садница од повисока категорија на сертифициран саден материјал	30 ден/ садница од категорија САС (стандарден) саден материјал 35 ден/ садница од повисока категорија на сертифициран саден материјал	30 ден/ садница од категорија САС (стандарден) саден материјал 35 ден/ садница од повисока категорија на сертифициран саден материјал	30 ден/ садница од категорија САС (стандарден) саден материјал 35 ден/ садница од повисока категорија на сертифициран саден материјал	30 ден/ садница од категорија САС (стандарден) саден материјал 35 ден/ садница од повисока категорија на сертифициран саден материјал
Производство на сертифициран посадочен материјал за градинарски производи	6 ден/младо растение	6 ден/младо растение	6 ден/младо растение	6 ден/младо растение	6 ден/младо растение
Произведен и продаден домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, индустриски, градинарски култури и компир	20.000 ден/ха за прва генерација Ц1 и 5.000 ден/ха за втора генерација Ц2 60.000 ден/ха за тутун	20.000 ден/ха за прва генерација Ц1 и 5.000 ден/ха за втора генерација Ц2 60.000 ден/ха за тутун	20.000 ден/ха за прва генерација Ц1 60.000 ден/ха за тутун	20.000 ден/ха за прва генерација Ц1 60.000 ден/ха за тутун	20.000 ден/ха за прва генерација Ц1 60.000 ден/ха за тутун
	-минимална сертифицирана количина за житни култури е 2,5 т/ха пријавена површина со 80% продадени количини од произведените	-минимална сертифицирана количина за житни култури е 2,5 т/ха пријавена површина со 80% продадени количини од произведените	-минимална сертифицирана количина за житни култури е 2,5 т/ха пријавена површина со 80% продадени количини од произведените	-минимална сертифицирана количина за житни култури е 2,5 т/ха пријавена површина со 80% продадени количини од произведените	-минимална сертифицирана количина за житни култури е 2,5 т/ха пријавена површина со 80% продадени количини од произведените
Производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури	произведен и продаден семенски материјал, вклучително и за сопствени потреби: - 20 ден/кг предосновен - 10 ден/кг основен	произведен и продаден семенски материјал, вклучително и за сопствени потреби: - 20 ден/кг предосновен - 10 ден/кг основен	произведен и продаден семенски материјал, вклучително и за сопствени потреби: - 20 ден/кг предосновен - 10 ден/кг основен	произведен и продаден семенски материјал, вклучително и за сопствени потреби: - 20 ден/кг предосновен - 10 ден/кг основен	произведен и продаден семенски материјал, вклучително и за сопствени потреби: - 20 ден/кг предосновен - 10 ден/кг основен

Финансиска поддршка за спроведување на DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) тест и регистрација на новосодадена сорта	50% од трошоците за DUS тестот по новосодадена сорта	50% од трошоците за DUS тестот по новосодадена сорта	50% од трошоците за DUS тестот по новосодадена сорта	50% од трошоците за DUS тестот по новосодадена сорта
Кофинансирање на набавката на матични растенија од категорија основен саден материјал во овоштарството и лозарството и поддршка за откуп на лиценци права за патентирани сорти	50 % од трошоците	50 % од трошоците	50 % од трошоците	50 % од трошоците
Доблено тело по пат на В/О	- 1.200 ден/ добиено и регистрирано тело	- 1.200 ден/ добиено и регистрирано тело	- 1.200 ден/ добиено и регистрирано тело	- 1.200 ден/ добиено и регистрирано тело
	- 2.500 ден/ добиено и регистрирано женско тело по пат на примена на полово преддефинирано семе (sex semen)	- 2.500 ден/ добиено и регистрирано женско тело по пат на примена на полово преддефинирано семе (sex semen)	- 2.500 ден/ добиено и регистрирано женско тело по пат на примена на полово преддефинирано семе (sex semen)	- 2.500 ден/ добиено и регистрирано женско тело по пат на примена на полово преддефинирано семе (sex semen)
Еднодневни брџлерски пилиња и јајценосни хибриди	3 ден/грито за сопствени потреби	3 ден/грито за сопствени потреби	3 ден/грито за сопствени потреби	3 ден/грито за сопствени потреби
	5 ден/грито продадени	5 ден/грито продадени	5 ден/грито продадени	5 ден/грито продадени
Анализа на физичките и хемиските својства на почвата	70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000 ден/ земјоделско стопанство	70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000 ден/ земјоделско стопанство	70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000 ден/ земјоделско стопанство	70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000 ден/ земјоделско стопанство
Премии за осигурување на примарното земјоделско производство од природни непогоди и неповолни климатски настани	60% од трошокот на премија за осигурување за надоместок на штета врз земјоделското производство во максимален износ од 150.000 ден/ земјоделско стопанство	60% од трошокот на премија за осигурување за надоместок на штета врз земјоделското производство во максимален износ од 150.000 ден/ земјоделско стопанство	60% од трошокот на премија за осигурување за надоместок на штета врз земјоделското производство во максимален износ од 150.000 ден/ земјоделско стопанство	60% од трошокот на премија за осигурување за надоместок на штета врз земјоделското производство во максимален износ од 150.000 ден/ земјоделско стопанство
ОСТАНАТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА				
Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:	дополнителни:
ке се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој	- 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство	- 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство	- 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство	- 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство

Директни плаќања за членови на земјоделски задруги	- 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство за период од 5 години	- 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство за период од 5 години	- 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство за период од 5 години	- 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство за период од 5 години
	- 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е ретистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е ретистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување	- 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е ретистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е ретистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување	- 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е ретистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е ретистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување	- 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е ретистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е ретистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Директни плаќања за членови на земјоделски задруги	Корисници се стопанствата од 2ра и 3та група од член 70-а од ЗЗРР	Корисници се стопанствата од 2ра и 3та група од член 70-а од ЗЗРР	Корисници се стопанствата од 2ра и 3та група од член 70-а од ЗЗРР	Корисници се стопанствата од 2ра и 3та група од член 70-а од ЗЗРР
	10% на вкупниот пресметан износ на директни плаќања	10% на вкупниот пресметан износ на директни плаќања	10% на вкупниот пресметан износ на директни плаќања	10% на вкупниот пресметан износ на директни плаќања
Дополнителни:				
Дополнителни:				

Табела 2. Преглед на мерките на директни плаќања од политиката на рурален развој – мерка зашита на бидиверзитетот за периодот 2018-2022*

МЕРКА	2018	2019	2020	2021	2022
-------	------	------	------	------	------

грло говеда од автохтона раса Буша	2.000 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи на Буша	2.000 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи на Буша	2.000 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи на Буша	2.000 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи на Буша
грло говеда од расата Бивол	4.500 ден/грло	4.500 ден/грло	4.500 ден/грло	4.500 ден/грло
грло автохтона овца од раса Пирменка и раса од Домашна балканска коза	550 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи	550 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи	550 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи	550 ден/грло за уматичено грло во призната организација на одгледувачи
стопанско корисно автохотно овчарско куче Шарпланинec	3.000 ден/грло	3.000 ден/грло	3.000 ден/грло	3.000 ден/грло
одгледување на насади од автохтоните сорти во градинарството (рани традиционални сорти и локални популации)**	/	/	30 % од висината на основните директни плаќања	дополнителни: 30 % од висината на основните директни плаќања
Пчеларство	1.000 ден/семејство кое е во контрола и е вклучено во селекција за производство на пчелни матици	1.000 ден/семејство кое е во контрола и е вклучено во селекција за производство на пчелни матици	1.000 ден/семејство кое е во контрола и е вклучено во селекција за производство на пчелни матици	1.000 ден/семејство кое е во контрола и е вклучено во селекција за производство на пчелни матици

* Износот на поддршка може да се зголеми во периодот согласно проценката за степенот на загрозеноста на расите

** Воведувањето на подмерката зависи од изборот на поддржаните автохтоните сорти во градинарството и функционалноста на системот за докажување на генетска типизација и степен на припадност

IV. МЕРКИ ОД ПОЛИТИКАТА НА УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ СО ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД И РОКОВИ

Поради очекуваниот тренд на понатамошна нестабилност на пазарите со земјоделско-прехранбени производи како резултат на постоењето на специфични влијанија на факторите кои ја одредуваат светската понуда и побарувачка и нивниот ефект на ранливоста на приходите на земјоделските стопанства во Република Македонија, спроведувањето на мерките од политиките на уредување и интервенции на пазарите продолжува да биде значаен елемент на вкупните земјоделски политики и во следниот петогодишен период.

Интервенциите на пазарите ќе се спроведуваат во ограничен обем со запазување на пазарните односи и конкуренцијата во насока на пресретнување и амортизирање на негативното влијание на надворешните фактори. Мерките ќе се воведуваат согласно проценката за неопходност за нивно воведување во услови на потреба од надминување на пројавени поголеми пазарни нарушувања и обезбедување на стабилност на доходот на земјоделските производители.

Планирани инструменти во делот на уредување на пазарите се:

- компензација на загубите во приходите на земјоделците,
- интервенциски мерки за стабилизација на пазарите на земјоделски производи,
- мерки за поттикнување на потрошувачката,
- мерки за ограничување на производството и
- поддршка на организации на производители.

Компензација на загубите во приходите на земјоделците

Најзастапениот инструмент на политиките во делот на организацијата на пазарите на земјоделски производи ќе бидат дополнителните интервентни директни плаќања одобрени со цел компензација на загубите во приходите на земјоделците. Со зголемување на износот на веќе одобрените мерки или воведување на нови мерки на директни плаќања ќе се обезбеди дополнителна поддршка на приходот на земјоделските производители во однос на редовно програмираната. Ваквиот начин на реализација на компензација на загубите во приходите на земјоделците е наједноставен за реализација од институционален аспект, бидејќи поддршката се активира од страна на институциите, а обработката и контролата се реализира преку добро развиениот постоечки административен механизам.

Со цел поставување на одржлив и ефикасен организиран систем за управување со ризици во земјоделството, во овој програмски период ќе се превземат реформи и активности што како резултат треба да обезбедат поизбалансирано учество на дополнителните интервентни директни плаќања во вкупните реализирани средства за оваа намена. Тоа претпоставува поголема вклученост на самите земјоделци и нивните форми на здружување во процесот на управување со ризиците, како и координираност во примената на избраните

инструменти на поддршка по различните закони од оваа област и во рамките на самиот Закон за земјоделство и рурален развој. Ова особено се однесува на мерките на државна помош кои беа во интензивна примена особено во втората половина од изминатиот програмски период за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани во висина до 100% од утврдената загуба на приходот од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници.

Како дел од идниот систем е и планираното формирање на интервентен фонд наменет за стабилизирање на приходите на земјоделците. Оваа финансиска резерва во висина од 6 милиони евра е нов инструмент наменет за поддршка на секторот во случај на кризи кои влијаат врз производството и/или дистрибуција. Модалитетите на учеството на државата и корисниците на средствата во неговото формирање и капитализирање, управувањето, како и активирање при решавање на нарушувањата на пазарот треба правно да се дефинира во текот на програмскиот период.

Интервенциски мерки за стабилизација на пазарите на земјоделски производи

Досегашните интервенциски мерки за стабилизација на понудата и побарувачката на домашниот пазар на земјоделски производи кои се однесуваат на интервентен откуп на пченица и јачмен од домашно производство по потреба ќе бидат применувани по претходно поедноставување на постапките за нивно спроведување. Проширувањето на типот на производите кои се предмет на интервенција е поврзано со воведување на тие производи во системот на стокови резерви.

Во услови на зголемена понуда на пазарот над реалната побарувачка на винско грозје, а по проценка на ефективността, ќе се реализираат досегашните мерки на дополнителна условна финансиска поддршка за откупувачите за стимулирање на откупот на одредени земјоделски производи.

Покрај интервентниот откуп во следниот период доколку има потреба ќе се продолжи со примена и на мерки за поддршка за складирање со обезбедување на пониска цена за складирање или покривање на трошоците за складирање на пченицата во државните складишта, како и ќе се уреди и овозможи поддршка за приватно складиштење за одредени производи како на пример свинското месо.

Поврзано со имплементацијата на заеднички капацитет на производителите на јајца во државата за третирање на јајцата од Б класа, ќе се уредат и мерки на поддршка на интервенција и за овој пазар.

Мерки за поттикнување на потрошувачката

Од групата на мерки за поттикнување на потрошувачката ќе биде разработена методологија за примена на мерките за поттикнување на потрошувачка на свежо овошје и зеленчук и млеко и млечни производи насочени кон подобрување на квалитетот на исхраната на лица под 18 години, лица изложени на социјални ризици по здравјето и ризици од сиромаштија, вклучени во државниот образовен, здравствен и социјален систем.

Мерки за ограничување на производството

Дополнително ќе се разгледа можноста за воведување на мерката за зелена резидба. Поддршката се доделува во форма на исплата (компензација) по единица површина-хектар, при што надоместокот несмее да надмине 50% од збирот на директните трошоци на уништување или отстранување на лозови гроздови и загубите на приходот настанати како резултат на отстранувањето на лозови гроздови.

Поддршка на организации на производители

Со цел подобрување на настапот на земјоделците на пазарите преку нивно здружување, почнувајќи од 2019 година ќе се започне со имплементација на поддршката на организации на производители врз основа на одобрена оперативна програма за работа што може да вклучува активности за промоција и маркетинг, заштита на животната средина и стабилизација на пазарот. Поддршката за Организациите на производители ќе се доделува согласно висината и условите уредени во Законот за земјоделство и рурален развој, делот V. Мерки од политиката на рурален развој, како мерка 132. Воспоставување на групи на производители во Табела 3. Имплементацијата на мерката е предвидена од 2020 година и зависи од резултатите на успешност на мерката 131 - Воспоставување на земјоделски задруги. Мерката е наменета за поддршка на пласман на земјоделски производи преку земјоделски задруги со специјализирано производство и со синхронизирани стандарди за производство и квалитет помеѓу членовите.

Средствата планирани како финансиска резерва за спроведување на мерките на пазарна поддршка за надминување на пазарните нарушувања ќе бидат во висина до 6 милиони евра. Во вториот дел од спроведување на програмата, после создавањето на институционални и инфраструктурни услови за реализација на мерките за интервенција на пазарите планираниот износ дополнително ќе биде зголемен.

V. МЕРКИ ОД ПОЛИТИКАТА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ СО ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД И РОКОВИ

Политиката на рурален развој во следниот петгодишен период има понатамошно зајакната улога во однос на претходниот период. Зголемувањето на издвојувањата и бројот на мерките на инвестиционите договорни субвенции и останатите структурни мерки од политиката за рурален развој во овој програмски период е предвидено да се движи од 23 до 28% од вкупно алоцираните средства за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во периодот до 2022 година.

Согласно европскиот пристап, политиката за рурален развој ги содржи сите елементи на модерна државна интервенција за поттикнување на развојот преку модернизација и структурно прилагодување на земјоделско-прехранбениот сектор и поттикнување на економски активности за зачувување на природните, културните и развојните вредности на руралните подрачја. Поддршка на инвестициите ќе биде обезбедена за модернизација на земјоделските стопанства, постигнување на стандардите кај преработувачките капацитети, подобрување на руралната и маркетинг инфраструкту-

ра (особено вложувањата во наводнувањето на земјоделските површини), како и за започнување или интензивирање на проактивните мерки за третирање на структурните слабости, пред се преку подобрување на земјишната структура и формирање на кооперативи.

Исто така, при дизајнирањето на мерките, во предвид се земени и актуелните аспекти од потребата за прилагодување на земјоделството кон се поизразените климатски промени, и тоа особено во делот на зголемена поддршка на инвестиции во ефикасни и економични системи на наводнување и искористување на обновливите видови на енергија, инвестициите за третирање на отпадоците од земјоделското производство, особено од сточарското, како и одржливо стопанисување со природните ресурси, заштита на животната средина и зачувување на биодиверзитетот. Како нова група на мерки за поддршката биодиверзитетот во овој период во политиката на рурален развој се додаваат директните плаќања поврзани со одгледување на автохтони раси на животни кои беа претходно финансирани како дел од политиката на директни плаќања.

Инструментите на политиката за рурален развој се наменети за остварување на следниве приоритетни области за поддршка:

Приоритетна област 1: Зголемување на конкурентската способност на земјоделскиот и на шумарскиот сектор насочена кон промовирање на знаење и унапредување на човечкиот потенцијал во руралните средини; реструктурирање и развој на физичкиот потенцијал и промовирање на иновативни практики и подобрување на квалитетот на земјоделски производи преку поддршка на економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност;

Приоритетна област 2: Заштита и унапредување на животната средина и руралните предели насочена кон промоција на земјоделски производни практики за одржлива употреба на земјоделско земјиште, заштита и унапредување на животната средина и руралните предели со цел за зачувување на растителната и животинската разновидност и унапредување на почвата, водата и воздухот;

Приоритетна област 3: Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини и поттикнување на диверзификација на економски активности во руралните средини која вклучува поддршка на капитални инвестиции за воспоставување и јакнење на микро и мали претпријатија во рурални средини, капитални инвестиции во рурална инфраструктура за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини и обезбедување на поддршка за обука и информирање на физички и правни лица кои вршат дејност во руралните подрачја;

Приоритетна област 4: Поттикнување на локален развој на руралните средини кое се спроведува преку мерките наменети за поддршка на реализација на стратегии за локален развој на рурални средини кои предвидуваат спроведување на мерки согласно со овој закон, реализација на стратегии за рурален развој на единиците на локална самоуправа со седиште во рурална средина и работата на локалната акциона група за развој на руралните средини и за вклучување на жителите на територијата на ЛАГ за развој на руралните средини.

Мерки од политиката на рурален развој

Изборот на мерки ги следи националните приоритети за остварување на развој во земјоделството и за развој на руралните средини во Република Македонија од националната стратегија и Програмата за работа на Владата на Република Македонија при тоа почитувајќи ја стратешката определба за прилагодување на националната земјоделска политика кон Заедничката земјоделска политика на ЕУ и стекнатите искуства во врска со спроведување на мерките во досегашниот период.

Земајќи ја во предвид анализата на состојбите во земјоделството, секторските развојни потенцијали и специфичните потреби за развој на руралните средини, мерките за спроведување на политиката за рурален развој приоритетно се насочени кон зголемување на конкурентската способност на земјоделско-прехрамбениот сектор и јакнење на економската и социјалната позиција на руралните подрачја преку зголемување на приходите на земјоделските стопанства, зголемување на можноста за вработување на руралната популација во, но и надвор од земјоделската дејност.

Од причина што капиталните грантови за модернизација и прилагодување кон стандардите на ЕУ на земјоделските стопанства и преработувачките капацитети и поддршката за диверзификација на економските активности во руралните средини се вклучени во ИПАРД програмата, акцент во национално-финансираната политика за рурален развој се дава на мерките за капитални инвестиции во инфраструктурата. Обезбедувањето на солидна урбана и транспортна инфраструктура во и во руралните населени места ќе обезбеди подобро услови за живот и позитивно влијание на развојот на економските активности. Средствата за поддршка се пред се насочени кон инвестиции во: водостопанство (микро-аккумуляции и системи за наводнување и одводнување) за што се предвидени помеѓу 10-20 милиони евра годишно, потоа инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште (т.н. полски патишта), инфраструктура за обновување на селата во селска патна и комунална инфраструктура, пазарна инфраструктура и социјална инфраструктура (младински и пензионерски клубови).

Во однос на пазарна инфраструктура, покрај кофинансирање на капиталните инвестиции наменети за подобрување на маркетингот на приватен имот, преку инструментот за помош за предфинансирање на инвестиција од пошироко подсекторско значење планирано е да се обезбеди модернизација на откупните места по селата во Струмичкото поле како најголем произведен регион за градинарското производство во Република Македонија со изградба на регионален маркетинг логистички центар и модернизација на откупните места за градинарските производи. Преку истиот инструмент планирана е и инвестиција за капацитет за третирање на јајцата од Б класа.

Спроведувањето на мерките на рурален развој наменети за поддршка на инвестициите во руралната инфраструктура преку програмата за рурален развој финансирана од буџетот на Република Македонија е предвидено до 2020 година, до кој период овие мерки треба да бидат акредитирани и подготвени потоа да бидат финансирани од средствата обезбедени од ИПАРД програмата.

Идентификувани како главна причина за недоволната конкурентност на македонското земјоделско производство, во овој програмски период особен приоритет се дава на мерките за поттикнување на процесот за подобрување на структурата во земјоделскиот сектор. Тука пред се спаѓаат мерките за:

- поддршката на реструктурирањето на земјоделските стопанства со преминување во повисока развојна категорија,

- консолидацијата на земјоделското земјиште со покривање на трошоците за услугите потребни при реализација на консолидационите постапки и администрацијата на уписот на сопственичките права (со можност за паралелно вклучување на инвестиции во инфраструктурата во консолидационото подрачје),

- поддршката на започнување на земјоделска активност на млади земјоделци, а ќе се разгледа неговото поврзување со мерката за рано пензионирање во 2021 г. и

- формирањето и функционирање на земјоделски задруги и поддршка на организации на производители за реализирање на активности од одобрена оперативна програма (која може да вклучува активности за промоција и маркетинг, заштита на животната средина и стабилизација на пазарот).

Заради обезбедување на доволно финансиски средства за поддршка на инвестиционите активности во земјоделството и руралните средини и пресретнување на зголемениот интерес на земјоделците, преработувачите и откупувачите на земјоделски производи со националната програма се проектира алоцирање на финансиски средства наменети за поволно кредитно финансирање на развојот на земјоделството и руралните средини. Со средствата ќе се обезбеди докапитализација на финансискиот инструмент на Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) во состав на Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) преку кој ќе се имплементираат поволните кредитни пласмани наменети за земјоделството, сега дополнети со одобрување на линија за поволни кредити со каматна стапка до 2% годишно наменета за посебни приоритетни категории корисници (стопанства во реструктурирање, за подобрување на безбедноста на храната и квалитетот, млади земјоделци). Во зависност од висината на обезбедените средства заради подобрување на ликвидноста на откупувачите на земјоделските производи и со тоа на откупот на земјоделските производи, планирано е зајакнување на финансискиот инструмент за директно кредитирање на откупот на земјоделски производи со услови и одредби за зајакнување на вертикалната интеграција помеѓу производителите и откупувачите.

Подобрувањето на понудата на рурални кредити како еден од главните услови за обезбедување на инвестиционен циклус во земјоделството ќе се овозможи со поддршката за кофинансирањето на банкарските гаранции за земјоделските кредити во висина од 50% од вредноста на бараната гаранција. Дополнително, заради поддршка на инвестициите и подобрена абсорпција на ИПАРД средствата ќе се продолжи постојната мерка за кофинансирање на каматната стапка во висина од 50 % за кредити со годишна каматна стапка во висина до 8% на годишно ниво наменети за инвестиции до 500.000 евра.

Поради својата исклучителна важност во процесите на реструктурирање на земјоделските стопанства, воведувањето на нови технологии и стандарди во производството, трансферот на знаење до земјоделците и подобрување на аплицирањето кон јавните шеми на поддршка (и особено за абсорпцијата на ИПАРД средствата), државното финансирање на советодавните услуги ќе биде систематизирано и подобро до аспект на пристап и квалитет до услугите и отчетноста на реализираните средства. Ова ќе биде постигнато преку воспоставување на Национален земјоделски советодавен систем по европски стандарди за што ќе се донесе и посебен закон. Системот предвидува плурализам во давањето на државно-финансирани советодавни услуги со вклучување на приватните даватели на услуги за кои ќе биде обезбедена и поддршка во нивното формирање и избор на давателот на услугата од страна на самите корисници. Во таа насока мерките за поддршка на Земјоделскиот советодавен систем вклучуваат поддршка за:

- земјоделски стопанства во користењето на советодавни услуги по области и корисници дефинирани согласно закон, повеќегодишна програма за советодавни услуги и годишни акти,
- обезбедување на одобрени советодавни услуги од страна на АПРЗ и
- воспоставување на приватни даватели на советодавни услуги.

Покрај со заокружувањето на Националниот земјоделски советодавен систем, трансферот на знаење до земјоделците ќе се поддржи и преку мерки за поддршка за организирање и одржување на задолжителни обуки и информативни сесии, воспоставување на демонстративни земјоделски стопанства и спроведување на истражувачки проекти. Како корисници на обуките во овој програмски период ќе се уредат и членовите на признатите организации на одгледувачи на животни кои преку признатите организации ќе добијат обуки за: одгледувачки и производни технологии за целосно исполнување на нивниот генетскиот потенцијал за производство, хигиенски практики, добра нутритивна пракса, квалитет и безбедност на храна и менаџмент на стопанството.

Во овој период продолжува и поддршката за одржливо стопанисување и искористување на природните ресурси, поддршката за органското производство и заштитата на биодиверзитетот и животната средина.

Мерките од политиките на рурален развој се очекува да придонесат кон модернизација, специјализација и поголема пазарна ориентираност на производителите и преработувачите, намалување на производните трошоци, подобрување на продуктивноста на факторите за производство и зголемување на развојниот потенцијал во согласност со реалните компаративни предности.

Мерките треба да овозможат подобри инфраструктурни услови за живот и одвивање на економските активности во руралните средини, како и да помогнат во подобрување на структурата на секторот од аспект на концентрирање на понудата, намалување на старосната граница на учесниците во секторот, зголемување на просечната големина на земјоделското стопанство и намалување на фрагментираноста на земјишните парцели.

Начин на спроведување на мерките од политиката на рурален развој

Временскиот распоред за спроведување на мерките е одреден од аспект на неопходните системски предуслови и институционални подготовки за ефикасно спроведување на мерките со примена на принципите за добро

буџетско финансирање кои подразбираат дефинирани индикатори за следење на ефикасност и ефективност на мерките кон реализација на поставените и примена на контролни активности за административна проверка за наменско трошење на јавните расходи.

Воедно при дефинирање на мерките за рурален развој земени се во предвид комплементарноста со мерките во ИПАРД Програмата, како и плановите за програмирање и акредитација на идните мерки во согласност со буџетските принципи на ЕУ.

Поддршката која се доделува преку мерките за рурален развој основно се заснова на доделување на неповратни финансиски средства за капитални инвестиции за изградба или подобрување на недвижен имот наменет за економска дејност или јавна инфраструктура. Неповратна финансиска помош за инвестиции е поддршка која се доделува во вид на финансирање или ко-финансирање на вредноста на преземени и реализирани инвестиции согласно прифатливите трошоци и во висина на поддршката по корисник. Поддршката може да е наменета и за нематеријални вложувања т.н. општи трошоци кои се поврзани со капиталната инвестиција за нејзино успешно спроведување како на пример трошоци за надоместоци за архитекти, инженери и консултант, физибилити студии, анализи и набавка на патенти и лиценци, со исклучок на трошоци за поврзани јавни давачки и осигурување.

Износот на неповратната финансиска поддршка на капитални инвестиции кој се движи помеѓу 50% од вредноста на капиталните инвестиции наменета за зголемување на физички обем на приватен имот, до 100% за зголемување на физички обем на јавна инфраструктура или услуги е презентираан во Табела 3 за секоја од мерките од програмата.

Со цел обезбедување на поголема сигурност за ефикасноста на инвестицијата за мерката за подигање на овошен насад, капиталните грантови ќе бидат одобрени после обезбедно задолжително мислење за погодност за подигање на овошен насад со препорака за сортиментот, подлогите, садниот материјал и технологијата на одгледување подготвено од страна на советодавните служби и други стручни лица. Мислењето обезбедено пред започнување на инвестицијата со кое ќе се гарантира оправданоста на инвестираните приватни и јавни средства ќе се дополнува на задолжителните анализи на хемискиот состав на земјиштето.

Покрај неповратната финансиска поддршка за инвестиции мерките за рурален развој се спроведуваат преку следниве механизми на поддршка:

- финансиска помош, која се доделува за обука и информирање на земјоделските производители, советодавни услуги за развој на земјоделството, започнување со земјоделска дејност, напуштање на вршење на земјоделска дејност и за групи на производители, и
- директни плаќања за рурален развој, кои преставуваат компензационо плаќање за поддршка на приходот остварен од земјоделска дејност како надоместок на загубите кои настанале поради неискористеност на производниот потенцијал заради примена на земјоделски производни практики за заштита на животната средина или поради зголемени трошоци за примена на повисоки стандарди за заштита на животната средина.

Политиката за рурален развој за период 2018-2022 година ќе се спроведува преку мерките за рурален развој претставени во Табела број 3.

Табела 3: Преглед на мерките за рурален развој по приоритетни области за периодот 2018-2022

Код	Назив	Образложение	ко-финансирање/директна помош/финансиска помош				
			2018	2019	2020	2021	2022
1 Мерки за зголемување на конкурентноста на земјоделството							
Промовирање на знаење и унапредување на човечкиот потенцијал во руралните средини							
111	Обука и информирање на земјоделските производители	- за организирање и одржување на обуки и информативни сесии во дефинирани области на носителите, членови или вработени во земјоделски стопанства регистрирани во ЕРЗС (како и за членови на признати организации на одгледувачи на животни од 2019 г.) - задолжителни обуки за земјоделците за членови на земјоделски стопанства кои се корисници на определени мерки на финансиска поддршка - обезбедување услуги поврзани со трансфер на знаење во демонстративно-показни земјоделски стопанства вклучително и поддршка обезбедена за ваквите стопанства	- до 100%	- до 100%	- до 100%	- до 100%	- до 100%
112	Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	- за започнување со земјоделска дејност на млади земјоделци со преземање на постоечко земјоделско стопанство (поврзано со мерка 113) или со воспоставување на ново со задолжително правно формализирање на економската дејност	- до 600.000 ден.	- до 600.000 ден.	- до 600.000 ден.	- до 600.000 ден.	- до 600.000 ден.
113	Помош за напуштање на вршење на земјоделска дејност	- за носители на земјоделски стопанства кои можат да го напуштат земјоделското стопанство преку продажба на млад земјоделец и пред остварување на правото на пензионирање	/	/	/	до 180.000 денари годишно до исполнување на услови за старосна пензија, но не повеќе од пет години	до 180.000 денари годишно до исполнување на услови за старосна пензија, но не повеќе од пет години
114	Советодавни услуги за развој на земјоделството (финансирање на Земјоделскиот советодавен систем)	- годишна програма за советодавни услуги со која се дефинира видот и обемот на советодавните услуги кои се спроведуваат преку Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) - основање на правни лица за вршење на стопанска дејност од областа на советодавни, консултативни и информативни услуги во земјоделството и шумарството и достигнување на соодветни квалификации на кадровскиот потенцијал, административни и технички капацитети за извршување на услугите, со исклучок на инвестиции во основни средства - поддршка за земјоделски стопанства со цел користење на советодавни услуги особено во области и за корисници дефинирани согласно акти како дел од воспоставениот земјоделски советодавен систем	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци
				- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци	- до 100% за одобрени мерки од годишната програма за советодавни услуги на АПРЗ; авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци

115	Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство	- како компензација на трудот во домаќинството и семејното земјоделско стопанство - ги исполнува следниве услови: - возраст до 40 години за стекнување на правото на поддршка, - член на земјоделско стопанство во брак со друг член на семејството и мајка на најмалку едно дете, - невработена, домаќинка и активно го одржува земјоделското домаќинство, - земјоделското стопанство е во населено место со помалку од 200 жители над 700 метри н.в. или е на дефинирана оддалеченост од најблискиот град	/	- до 70% од износот на минималната плата ќе се исплаќа од периодот на раѓањето на првото дете до 50 годишна возраст. Поддршката ќе биде реализирана како директни плаќања или покривање на износот на задолжителното социјално осигурување.	- до 70% од износот на минималната плата ќе се исплаќа од периодот на раѓањето на првото дете до 50 годишна возраст. Поддршката ќе биде реализирана како директни плаќања или покривање на износот на задолжителното социјално осигурување.	- до 70% од износот на минималната плата ќе се исплаќа од периодот на раѓањето на првото дете до 50 годишна возраст. Поддршката ќе биде реализирана како директни плаќања или покривање на износот на задолжителното социјално осигурување.	
12	Реструктурирање и развој на физичкиот потенцијал и промовирање на иновативни практики						
121	Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства	- за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделското стопанство преку инвестиции во основни средства - за типови на опрема/механизација кои не се опфатени со ИПАРД 2014-2020, вклучително инвестиции кои се реализираат преку деловен план за реструктурирање со цел достигнување на економска одржливост со задолжително користење на советодавни услуги	- 50% - 60% во подрачја со ограничени можности за земјоделско производство (ПОМ), - 65% во ПОМ кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 55% во останатите подрачја кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 75% во недостапни рурални заседници - 60% доколку инвестицијата придонесува за заштита и унапредување на животната средина, подобрување на хигиенските услови и благосостојба на животните, - освен во случај кога инвестицијата е во ПОМ и кога помошта е 75% - 90% за преминување на стопанството од 1-ва во 2-ра група - 70% за преминување на стопанството од 2-ра во 3-та група - 60% за трошоците за саден материјал при подигање на нови насади и за интензивни насади	- 50% - 60% во подрачја со ограничени можности за земјоделско производство (ПОМ), - 65% во ПОМ кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 55% во останатите подрачја кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 75% во недостапни рурални заседници - 60% доколку инвестицијата придонесува за заштита и унапредување на животната средина, подобрување на хигиенските услови и благосостојба на животните, - освен во случај кога инвестицијата е во ПОМ и кога помошта е 75% - 90% за преминување на стопанството од 1-ва во 2-ра група - 70% за преминување на стопанството од 2-ра во 3-та група - 60% за трошоците за саден материјал при подигање на нови насади и за интензивни насади	- 50% - 60% во подрачја со ограничени можности за земјоделско производство (ПОМ), - 65% во ПОМ кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 55% во останатите подрачја кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 75% во недостапни рурални заседници - 60% доколку инвестицијата придонесува за заштита и унапредување на животната средина, подобрување на хигиенските услови и благосостојба на животните, - освен во случај кога инвестицијата е во ПОМ и кога помошта е 75% - 90% за преминување на стопанството од 1-ва во 2-ра група - 70% за преминување на стопанството од 2-ра во 3-та група - 60% за трошоците за саден материјал при подигање на нови насади и за интензивни насади	- 50% - 60% во подрачја со ограничени можности за земјоделско производство (ПОМ), - 65% во ПОМ кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 55% во останатите подрачја кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец, - 75% во недостапни рурални заседници - 60% доколку инвестицијата придонесува за заштита и унапредување на животната средина, подобрување на хигиенските услови и благосостојба на животните, - освен во случај кога инвестицијата е во ПОМ и кога помошта е 75% - 90% за преминување на стопанството од 1-ва во 2-ра група - 70% за преминување на стопанството од 2-ра во 3-та група - 60% за трошоците за саден материјал при подигање на нови насади и за интензивни насади	

122	Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите	- за спроведување на активности за унапредување на шумите согласно плановите од Законот за шумите	- 50% - 60% за инвестиции во планински подрачја - 85% за инвестиции во недостапни рурални средини	- 50% - 60% за инвестиции во планински подрачја - 85% за инвестиции во недостапни рурални средини	- 50% - 60% за инвестиции во планински подрачја - 85% за инвестиции во недостапни рурални средини	- 50% - 60% за инвестиции во планински подрачја - 85% за инвестиции во недостапни рурални средини
123	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи	- за инвестиции во пазарна инфраструктура за постбери активности или активности за собирање и чување на примарни земјоделски производи за нивна натамошна намена заради достигнување на стандардите за безбедност на храна и модернизација на технолошките процеси - поддршка на дејноста кон не се опфатени со ИПАРД програмата (мелничка индустрија, преработка на јајца, млеко во прав, путер, овошни сокови итн.) - воспоставување на јавна пазарна инфраструктура за откуп и дистрибуција на земјоделски производи - помош за предфинансирање на инвестиција од пошироко подсекторско значење кога носителот на инвестицијата е трговско друштво основано од евидентирани економски партнери и остварило најмалку 50% од вкупно произведените односно тргувани производи во ГМ	- 60% за инвестиции направени во недостапни рурални средини, - 65% за инвестиции во застапнати рурални средини, - 75% за инвестиции во депопулациони рурални средини - до 80% за помош за предфинансирање на инвестиција од пошироко подсекторско значење	- 60% за инвестиции направени во недостапни рурални средини, - 65% за инвестиции во застапнати рурални средини, - 75% за инвестиции во депопулациони рурални средини - до 80% за помош за предфинансирање на инвестиција од пошироко подсекторско значење	- 60% за инвестиции направени во недостапни рурални средини, - 65% за инвестиции во застапнати рурални средини, - 75% за инвестиции во депопулациони рурални средини - до 80% за помош за предфинансирање на инвестиција од пошироко подсекторско значење	- 60% за инвестиции направени во недостапни рурални средини, - 65% за инвестиции во застапнати рурални средини, - 75% за инвестиции во депопулациони рурални средини - до 80% за помош за предфинансирање на инвестиција од пошироко подсекторско значење
124	Инвестиции во инфраструктура за создавање на предуслови за развој на земјоделството и заштита од природните непогоди	- инвестиции наменети за инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште - активности за консолидација на земјоделско земјиште и подобрување на земјоделското земјиште - трансформација на неземјоделско или земјоделско необработено земјиште во обработливо (со ослободување од закупната првата година и намаалување во рок од 5 год) - активности за заштита на земјоделско производство оштетено од природни непогоди, кои се однесуваат за чистење на каналска мрежа за одводнување и наводнување и регулирање на речни корита за заштита од поплави - инвестиции наменети за снабдување со електрична енергија и водоснабдување - инвестиции наменети за водостопанство (нетражба и обновување на системи за наводнување со акцент на микро-аккуплатни и микро-ирригациони системи)	- до 100% - 65% за трансформација на неземјоделско или земјоделско необработено земјиште во обработливо	- до 100% - 65% за трансформација на неземјоделско или земјоделско необработено земјиште во обработливо	- до 100% - 65% за трансформација на неземјоделско или земјоделско необработено земјиште во обработливо	- до 100% - 65% за трансформација на неземјоделско или земјоделско необработено земјиште во обработливо

125	Соработка за развој на нови производи, процеси и технологии во земјоделскиот и прехрамбен сектор (интегрирани проекти)	да се подготват односите помеѓу земјоделците и преработувачите, да се подигне нивото на иновации во земјоделскиот и прехрамбениот сектор, да се подобри маркетингот и зголеми продажбата на земјоделските производи и подобри перцепцијата на потрошувачите за висококвалитетни локални прехрамбени производи	/	до 80% од вкупните прифатливи трошоци за инвестицијата до 120.000 евра по проект во времетраење од најмногу три години	до 80% од вкупните прифатливи трошоци за инвестицијата до 120.000 евра по проект во времетраење од најмногу три години	до 80% од вкупните прифатливи трошоци за инвестицијата до 120.000 евра по проект во времетраење од најмногу три години	до 80% од вкупните прифатливи трошоци за инвестицијата до 120.000 евра по проект во времетраење од најмногу три години
126	Поволни рурални кредити за поддршка на инвестициите за рурален развој и трговијата со земјоделски производи	Докапитализирање на МБПР заради: - тесовно функционирање на ЗКДФ - намалување на каматните стапки на 2% фиксно годишно за одредени корисници - обезбедување на кредитна линија за откуп на земјоделски производи Кофинансирање на: - банкарски гаранции за обезбедување на земјоделските кредити - каматната стапка за инвестиции кои се финансирани од ИПАРД инструментот до 500.000 евра	- трансфер на ликвидни средства за функционирање на ЗКДФ (обезбедени донагорски линии) и за кофинансирање на банкарски гаранции и каматните стапки од буџет на РМ	- трансфер на ликвидни средства за функционирање на ЗКДФ (обезбедени донагорски линии) и за кофинансирање на банкарски гаранции и каматните стапки од буџет на РМ	- трансфер на ликвидни средства за функционирање на ЗКДФ (обезбедени донагорски линии) и за кофинансирање на банкарски гаранции и каматните стапки од буџет на РМ	- трансфер на ликвидни средства за функционирање на ЗКДФ (обезбедени донагорски линии) и за кофинансирање на банкарски гаранции и каматните стапки од буџет на РМ	- трансфер на ликвидни средства за функционирање на ЗКДФ (обезбедени донагорски линии) и за кофинансирање на банкарски гаранции и каматните стапки од буџет на РМ
13	Унапредување на квалитетот на земјоделски производи	- за воспоставување и функционирање на земјоделски задруги: бруто плата на менаџерот, канцелариски простор, административни и стручни капацитети, промоција и информирање - инвестиции за набавка на земјоделска механизација - техничка помош за формирање и зајакнување на капацитетите на задругата во период од најмногу 5 години од основањето - поддршка на обуката за менаџерите на земјоделските задруги	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга
131	Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење земјоделска дејност	- техничка помош за формирање и зајакнување на капацитетите на задругата во период од најмногу 5 години од основањето - поддршка на обуката за менаџерите на земјоделските задруги	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга	- до 80% за првата година од основањето со намалување за 20% секоја наредна година од годината на основање за период не подолг од пет години - до 90% за инвестиции за набавка на земјоделска механизација набавката - до 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга

			- 100% за зачувување на биодиверзитетот во ген банките во износ утврден во договор со субектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите	- 100% за зачувување на биодиверзитетот во ген банките во износ утврден во договор со субектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите	- 100% за зачувување на биодиверзитетот во ген банките во износ утврден во договор со субектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите	- 100% за зачувување на биодиверзитетот во ген банките во износ утврден во договор со субектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите
215	Органско производство	- за воведување и одржување на органско производство	- 70 % кофинансирање за набавката на автохтони видови или раси од признати домашни одликувањата	- 70 % кофинансирање за набавката на автохтони видови или раси од признати домашни одликувањата	- 70 % кофинансирање за набавката на автохтони видови или раси од признати домашни одликувањата	- 70 % кофинансирање за набавката на автохтони видови или раси од признати домашни одликувањата
22	Одржлива употреба на шумско земјиште					
221	Прво пошумување на шумско земјиште и нешумско земјиште	- за пошумување на шумско земјиште, во ерозивни подрачја и покрај речен брег	/	/	/	/
222	Одлудување на шумите со примена на повисоки стандарди за заштита на животната средина при одлудување на шумите од минималните пропишани со закон	- за примена на повисоки стандарди за заштита на животната средина при одлудување на шумите од минималните пропишани со закон	/	/	/	/
223	Обновување на шумите и воведување на мерки за заштита на шумите	- пошумување и општеменување на шумско земјиште	/	/	/	/
3	Подобрување на квалитет на живот во рурални средини					
31	Диверзификација на економски активности во рурални средини					
311	Развој на микро и мали претпријатија во рурални средини	- се поддржува со ИПАРД програмата	до 65%	до 65%	до 65%	до 65%
312	Промоција на занаетчиски дејности во рурални средини	- се поддржува со ИПАРД програмата	до 65%	до 65%	до 65%	до 65%
313	Воведување на услужни дејности за руралното население	- се поддржува со ИПАРД програмата	до 65%	до 65%	до 65%	до 65%

314	Промоција на активности за рурален туризам	- се поддржува со ИПАРД програмата	до 65%	до 65%	до 65%	до 65%
315	Инвестиции за алтернативно земјоделско производство	- се поддржува со ИПАРД програмата	до 65%	до 65%	до 65%	до 65%
316	Инвестиции во постројки за производство на енергија од обновливи извори	- се поддржува со ИПАРД програмата	до 65%	до 65%	до 65%	до 65%
32	Развој на рурална инфраструктура					
321	Развој на јавна инфраструктура во рурални средини	- инвестиции во локална патна инфраструктура за поврзување на селата (вклучително и мостови), - реконструкција или изградба на инфраструктура за снабдување на селата со електрична енергија, гас, водоснабдување, канализација, централно греење - ќе се поддржува со ИПАРД програмата од 2020	до 100%	до 100%	до 100%	до 100%
322	Обнова и развој на селата	- изработка на урбанистички планови за населени места во руралните средини, - изградба и/или реконструкција на објекти за детски и младински културни центри - вклучително и пензионерски клубови во села, - просторно уредување на селата - инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи), - инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители - ќе се поддржува со ИПАРД програмата од 2020	до 100%	до 100%	до 100%	до 100%
323	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	- уредување на излетнички места во рурални средини (вклучително и нивно поврзување со електрична енергија, водоснабдување, канализација), - одбележување и унапредување на шумски и велосипедски патеки, - уредување и реконструкција на културни и природни знаменитости во рурални средини и нивно означување - ќе се поддржува со ИПАРД програмата од 2020	до 100%	до 100%	до 100%	до 100%

[illegible]

*0% означава дека мерките се спроведуваат во ИПАРД Програмата или во почетните години пред нивно воведување неопходни се претходни вложувања во системи за контрола и спроведување на мерката.

VI. ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Инструментите, мерките и активностите за спроведување на мерките од политиката за рибарство и аквакултура произлегуваат од и се усогласени со Програмата за унапредување на рибарството и аквакултурата за период 2013-2024 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија” број 46/12. Во програмата покрај другото се опфатени задачите, насоките и активностите за реализација на целите утврдени во Законот за рибарство и аквакултура, како и мерките за поддршка во рибарството и аквакултурата (финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата и мерки за заштита на флората и фауната).

Во мерките предвидени во програмата се вградени современите трендови за развој на рибарството и аквакултурата кои во целост го почитуваат принципот на одржливо користење на природните ресурси и во делот на вршење на риболовот и одгледувањето на риби - аквакултурата.

Предвидените мерки во вршењето на риболов се во функција на планско експлоатирање на рибите на одржлив начин, заштита на рибите, контролиран излов, подобрување на постоечките и имплементирање на нови риболовни техники за вршење стопански риболов, а се со цел зачувување на природните ресурси и снабдување на пазарот со квалитетна и безбедна храна (риба). Посебен акцент е посветен на поддршката на дефинирање на рекреативните ревири и рекреативните зони во правец на воспоставување на основа за развој на риболовниот туризам во земјава и заживување на руралните подрачја.

Во делот на аквакултурата за зголемување на производството и квалитетот на рибите во рибничките капацитети и нејзиниот непречен пласман на пазарот се предвидуваат мерки кои се во согласност со европските трендови. Во предвид е земена издашноста и одржувањето на квалитетот на водените ресурси, климатските фактори и законските одредби за зачувувањето на квалитетот на водите кои од друга страна всушност го лимитираат производството на риби. Аквакултурното производство во Република Македонија во голем дел се одвива во руралните области и предвидените мерки се комбинација на зголемување на производството со можност за реализирање на други економски активности како руралниот туризам, со што се отвора можноста за нови вработувања и задржување на населението во овие области.

Покрај производството на риба (стопански риболов и аквакултура) посебно внимание е посветено на организирањето на рекреативниот риболов и планирање на критериуми и предуслови за воспоставување на систем кој ќе овозможи јакнење на свеста на големиот број рекреативни риболовци, зачувување и одржливо користење на природните ресурси, заштита на автохотната популација на риби, посебен однос кон ендемичните видови риба, збогатување на риболовните води со атрактивни видови риби за риболов, воспоставување на предуслови за дефинирање на атрактивни риболовни води, одржливо стопанистување со рибите и развој на риболовниот туризам во земјата.

Активностите за зачувување и заштита на автохтоните (домородни) и загрозените видови риби, заштитата на видовата разновидност и одржувањето на бројноста на рибните популации ќе се реализираат најмногу преку зачувување и подобрување на состојбата на хабитите, редуцирање или отстранување на инвазивните видови риби, како и преку порибување на риболовните води со квалитетен порибителен материјал од автохтони видови риби, добиен во регистрирани репроцентри во земјава.

Мерките и потребните средства за спроведување на политиката во делот на рибарството и аквакултурата за периодот 2018-2022 година се претставени во табелите 4 и 5.

Табела 4 Преглед на мерки за спроведување на политиките во делот на рибарството за период 2018-2022

Цел 1 Подобро управување, искористеност и зачувување на природните ресурси во рибарството				
Образложение	Мерка	Активности	Начин на реализација	Период
Зголемување на популациите на благородни и економски значајни видови риби во риболовните води	Финансиска поддршка за порибување на риболовни води	Порибување на Охридско Езеро со Охридска пастрмка	100 % од вредноста на прифатливи трошоци за изведување на вештачки мрест и порибување на риболовни води или 100% од вредноста на набавениот подмладок за порибување на риболовни води	2018-2022
		Порибување на Дојранско Езеро со крап		
		Порибување на Преспанско Езеро со крап		
		Порибување на риболовни зони со пастрмка и крап		
		Порибување на риболовни води за кои не е доделена концесија со разни видови риби		
	Финансиска поддршка за осовременување и зголемување на производните капацитети на репроцентрите за автохтони видови риби	Проширување на постоечките капацитети на репроцентрите за автохтони видови риби	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
		Набавка на опрема за модернизација и интензификација на производството во репроцентрите за автохтони видови риби	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
Заштита на риболовните води и спречување на промена и нарушување на животната средина на рибите	Финансиска поддршка за отстранување на постоечките нарушувања на животната средина	Отстранување на риболовни мрежи од дното на природните езера	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
		Изградба на рибни патеки	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
		Изведување на акции за чистење на препереки и отстранување на тврдиот отпад од и до риболовните води	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
	Финансиска поддршка за заштита на риболовните води	Чување на мрестни локалитети пред и за време на природен мрест	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022

Воспоставување целосен мониторинг на риболовните води и систем за информирање и мрежно поврзување	Финансиска поддршка за формирање на информациски систем и мрежно поврзување	Набавка на опрема и воспоставување мрежно поврзување и работа на системот за информирање и мониторинг на риболовните води	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2020-2022
	Финансиска поддршка за следење на состојбите со рибите во риболовните води	Следење на квалитетот на водата во риболовните води	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
		Следење на состојбата на рибните популации во риболовните води	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
	Финансиска поддршка за риболовни пунктови	Изградба на риболовни пунктови за прва продажба на риба	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
		Опременување на риболовните пунктови	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
Дефинирање на бројот		Изведување на	100 % од вредноста на	2019-2021
на автохтони, алохтони, инванзивни и доместифицирани видови риби во Република Македонија одредување на нивниот еколошки статус (загрозени, високо загрозени, пред исчезнување, исчезнати), како и утврдување на начин на стопансување со риби	Финансиска поддршка за изведување на апликативни научно-истражувачки проекти	апликативни научно-истражувачки проекти за дефинирање на бројот на автохтони, алохтони, инванзивни и доместифицирани видови риби во риболовните води	прифатливи трошоци	
	Финансиска поддршка за изработка на Риболовни основи	Изработка на Риболовни основи	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2021-2022
Вкупно средства				36.500.000
Цел 2 Подобрување на институционалните капацитети и инфраструктурно зајакнување				
Образложение	Мерка	Активности	Начин на реализација	Период
Стимулирање на здружувањето и зајакнување на производителите на риба од вршење стопански риболов и развој на рекреативен и спортски риболов	Финансиска поддршка за промоција на рибарството и организација и учество на манифестации	Организација и учество на саеми и манифестации од областа на рибарството	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
		Промоција на рибарството и традиционалните производи од риба	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
	Финансиска поддршка за организација и учество на манифестации и натпревари значајни за развојот на рекреативниот и спортскиот риболов	Организација и учество на манифестации и натпревари значајни за развојот и промоцијата на рекреативниот и спортскиот риболов	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018-2022
Вкупно средства				1.500.000
Се вкупно				38.000.000

Табела 5 Преглед на мерки за спроведување на политиките во делот на аквакултурата за период 2018-2022

Цел. 1. Зголемување на производството и потрошувачката на риба во државата				
Образложение	Мерка	Активности	Начин на реализација	Период
Зголемување на аквакултурното производство како алтернатива на намален лов на риби во отворените води и зголемување на научеството на преработена риба од домашно производство на пазарот за намалување на увозната зависност од риби и рибни преработки	Финансиска поддршка за капитални инвестициски вложувања во аквакултурата	Изградба на нови и реконструкција на постоечки производни капацитети во аквакултурата	50% од вредност на прифатливи трошоци (не повеќе од 3.500.000,00 ден.по корисник)	2018 - 2022
		Изградба на преработувачки капацитети за риба	50% од вредност на прифатливи трошоци (не повеќе од 3.500.000,00 ден.по корисник)	2018 - 2022
	Финансиска поддршка за воведување на современи техничко технолошки решенија за интензификација на аквакултурното производство и набавка на опрема во нови и постоечки производни и преработувачки капацитети	Воведување на софтвер за целосен мониторинг на производството на риба во аквакултурата	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2019 - 2020
		Одржување на софтвер за производството на риба	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2020-2022
		Набавка на опрема за интензификација и модернизација на аквакултурното производство	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018 - 2022
		Набавка на опрема за преработување на риба	50 % од вредноста на прифатливи трошоци (не повеќе од 3.500.000,00 ден.по корисник)	2018 - 2022
Интензификација и модернизација на аквакултурното производство и подобрување на квалитетот на рибите	Финансиска поддршка на развојни научно-истражувачки проекти	Спроведување на развојни, технолошки и научно-истражувачки проекти од областа на аквакултурата за подобрување квалитетот на аквакултурното производство и квалитетот и здравствената исправност на производот во постоечките производни капацитети	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018 - 2022
	Финансиска поддршка за аквакултурно одгледување на риби	Набавка на порибителен материјал	40 % од просечна пазарна цена на порибителен материјал (не повеќе од 300.000,00 ден.по корисник)	2018 - 2022
		Произведена и продадена риба на пазар	20,00 денари за килограм произведена и продадена риба на пазарот	2018 - 2022

Промена на навиките на производителите, но и на домашниот потрошувач и да се зголеми потрошувачката на риба во текот на цела година	Финансиска поддршка за маркетинг и промоција на аквакултурното производство	Промоција и маркетинг на аквакултурното производство и ушество на саеми и манифестации	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018 - 2022
	Поддршка за едукативни програми наменети за производителите на риба	Едукација на производителите, за квалитетна и континуирана понуда на риба на пазарот	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018 - 2022
		Организација на саеми смотри и презентации на ниво на здруженија во аквакултурата на локално регионално и републичко ниво	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018 - 2022
Вкупно средства				50.000.000
Цел 2: Применување на еколошкиот пристап во аквакултурата и одржливо ползување на ресурсите				
Образложение	Мерка	Активности	Начин на реализација	Период
Применување на еколошкиот пристап во аквакултурата и воведување на принципот на одржливо ползување на водата	Инвестициони вложувања во опрема за прочистување на водата која излегува од производните капацитети	Изградба на прочистителни станици во склоп на производните капацитети - рибниците	100 % од вредноста на дополнителни трошоци за примена на стандардни методи	2018 - 2022
		Опременување на прочистителните станици во склоп на производните капацитети - рибниците	100 % од вредноста на прифатливи трошоци	2018 - 2022
Вкупно средства				2.000.000
Се вкупно				52.000.000

VII. МЕРКИ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ОСТАНАТА ДРЖАВНА ПОМОШ

Согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој, техничката поддршка во земјоделството е државна помош која се доделува како надомест до 100% за дефинираните прифатливи трошоци.

Техничката поддршка и другите мерки на државна помош претходно неспоменати, приоритетно ќе бидат насочени кон подобрување на вертикалната интеграција на чинителите во земјоделството и дијалогот во секторот, за организирана промоција на земјоделското производство, брендирање и заштита на географската посебност на најзначајните македонските производи со компаративна предност и подобрување на човечките ресурси во земјоделството.

Во следниот петгодишен период ќе бидат реализирани следниве мерки на техничка поддршка и останати мерки на државна помош:

- Национална промоција на македонските производи на нови или недоволно застапени и алтернативни пазари заради диверзификацијата на извозните дестинации преку организирање и спроведување на манифестации и саеми;

- Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи во висина од 20% од вкупната вредност на направените трошоци за покривање на трошоците за: амбалажа на преработени земјоделски производи (вино, преработки од зеленчук и овошје и за градинарски производи од почетокот на програмскиот период), како и за покривање на транспортните трошоци за извоз на земјоделски производи и преработки;

- Водење на матично книговодство, селекција и следење на состојбите во сточарството согласно член 103 Помош во сточарскиот сектор која ќе се спроведува преку овластени институции и признати организации на одгледувачи;

- Поддршка на функционирањето и спроведување на оперативната програма на потсекторските постојани групи. Поддршката ќе биде обезбедена за покривање на тековното оперативно работење на потсекторските постојани групи и одржување на редовните состаноци, како и за спроведување на активностите од нивните оперативни програми кои ќе треба да ги вклучат и активностите:

- организирање на национални подсекторски манифестации и учество на значајни саемски манифестации во странство. Поддршката се обезбедува со цел промоција, размена на позитивните искуства, постбербените активности и маркетингот на земјоделско-прехрамбените производи, и склучување на деловни договори во земјоделското производство,

- издавање на стручни материјали од областа на земјоделството и рибарството (едукативни, информативни, научни и пропагандни материјали) кои имаат за цел остварување на стратешките развојни цели и

- спроведување на истражувања за воведување на иновативни практики во примарното земјоделското производство и примена на научно-истражувачки достигнувања од областа на растителното и сточарското производство; како и

- Поддршка на препознаените регистрирани форми на организации на економските партнери. Поддршката за препознаените организации на здружување на земјоделците ќе биде во насока на обезбедување на логистичка поддршка за нивно тековно функционирање и реализација на активностите во интерес на земјоделските производители, за активности за подобрување на спроведувањето и популаризирање на земјоделските политиките и реформи, зголемување на генералната конкурентност и приближување кон стандардите на ЗЗП на ЕУ. Поддршката ќе овозможи покривање на дел од оперативните трошоци за функционирање на асоцијациите во висина до 100% за асоцијациите на примарни земјоделски производители и 30% за асоцијациите на преработувачи и трговци.

Правото за организирање на манифестации покрај потсекторските постојани групи ќе биде овозможено и за признаените организации на одгледувачи заради реализација на изложбени и натпреварувачки настани по соодветните раси на животни.

Техничката поддршка може да вклучи и мерки за поддршка на наставно-образовниот процес во средното и високо образование во делот на земјоделството и руралниот развој за подобрување на условите на работа, воведување на нови научни, истражувачки и показни содржини и особено практична примена на наставните содржини во училишните економии.

За спроведување на активностите од мерките на техничка поддршка предвидено е издвојување на средства од 70 милиони денари во 2020 година и по 90 милиони помеѓу 2018 и 2022 година.

VIII. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Заради остварување на целите на земјоделската политика, Владата на Република Македонија во својата Програма за работа за периодот 2017-2020 година проектираше понатамошно зголемување на финансиските средства за поддршка на развојот на земјоделството и руралните средини кој ќе изнесува до 160 милиони евра годишно, односно зголемување за 10 милиони евра во однос на планираниот износ согласно НСЗРР 2014-2020.

Покрај од средствата обезбедени од Буџетот на Република Македонија, финансирањето на националната земјоделска политика се врши и од буџетот на Европската унија, врз основа на повеќегодишна програма за користење на финансиските средства од Инструментот за претпристапна помош за развој на земјоделството и руралниот развој од Европската унија – ИПАРД за периодот 2014-2020 година, како и од третиот ИПАРД програмски документ за периодот после 2020 година. Оваа поддршка се програмира во согласност со склучените договори и спогодби со Европската унија за користење на инструментите за претпристапна финансиска помош и планските документи на ЕУ. Покрај претходно наведените два извори, дел од средствата за финансирање на земјоделската политика се обезбедуваат и од донаторски проекти, но и од средствата на единиците на локалната самоуправа при кофинансирање на одредени мерки на рурален развој.

Индикативниот финансиски план го содржи алоцирањето на вкупните финансиски средства потребни за реализација на политиките на поддршка од националната земјоделска политика за периодот од 2018 до 2022 година кои се обезбедени само од буџетот на Република Македонија. Единствено износот наменет за кредити за ЗКДФ е планирано да се обезбеди од средства на веќе посточеки револвинг фонд воспоставен со донаторска поддршка.

Финансискиот план е основа за планирање на тековните буџетски издвојувања и за следење на реализација на програмата за секој планска година од периодот. Поради повеќегодишната временска рамка на планирање, финансискиот план по мерки на политиките треба да се земе како индикативен со настојување да се

одржат планираните пропорции на средства по поделни политики на поддршка. При спроведување на националната програма преку едногодишните програми за финансиска поддршка можно е соодветно прилагодување на програмата согласно развојот на актуелните состојби, пред се поради промена во ангажираните производни капацитети или интервенции заради компензација на загубите во приходите на земјоделците поради неповолни пазарни движења.

Вкупниот планиран износ на средства потребни за реализација на политиките на поддршка од националната земјоделска политика за целиот програмскиот период до 2022 година изнесува 48.072.705.000 денари или 781.670.000 евра. Од податоците прикажани во Табела 6 очигледен е позитивниот тренд на пораст на фискалните издвојувања за развојот на земјоделството и руралните средини во целина, како и издвојувањата насочени кон политиките на рурален развој во однос на политиките на директни плаќања, а во насока на поизбалансирано меѓусебно учество во поделбата на вкупните средства. Така, вкупниот износ на средства за поддршка на секторот и руралните области издвоени од националниот буџет, се зголемува од 150,8 милиони евра во 2018 година на 166,05 милиони евра во 2022 година. Во истиот период средствата алоцирани за политиката за рурален развој се зголемуваат од 35,1 милион евра на 46,7 милиони евра или од аспект на релативното учество во вкупните средства од 23 на 28%. Во периодот до 2022 година алокацијата на средствата за директните плаќања ќе останат да бидат со најголемо учество во вкупно алоцираните средства за политиките во земјоделството и руралниот развој, но нивното релативно учество ќе се намалува од 76% на 71% до 2022 година, пред се како резултат на зголемување на издвојувањата за политиките за рурален развој.

Како резултат на веќе постигнатото оптимално ниво на поддршка на приходот на земјоделците преку директните плаќања, висината на износот на финансиската поддршка за мерките на директни плаќања во следниот период приближно ќе се задржи на оствареното ниво на поддршка во 2018 година.

При пресметките е користен среден курс за односот помеѓу денарот и еврото од 61,5 денари за 1 евро.

Табела 6. Индикативен финансиски план за државната поддршка во земјоделството и руралниот развој по политики за периодот 2018-2022 година во милиони €*

Политика	2018		2019		2020		2021		2022	
	износ	%	износ	%	износ	%	износ	%	износ	%
Пазарно-ценовна политика вкупно	114.200.000	76%	113.500.000	76%	114.700.000	74%	116.220.000	73%	117.900.000	71%
Директни плаќања	108.200.000	72%	110.300.000	73%	111.200.000	71%	112.720.000	71%	114.400.000	69%
Растително производство	64.000.000	42%	65.600.000	44%	66.000.000	42%	67.320.000	42%	68.700.000	41%
Стогарско производство	35.000.000	23%	35.000.000	23%	35.200.000	23%	35.400.000	22%	35.600.000	21%
Променили влезни елементи	7.000.000	5%	7.200.000	5%	7.500.000	5%	7.500.000	5%	7.600.000	5%
Останати директни плаќања	2.200.000	1%	2.500.000	2%	2.500.000	2%	2.500.000	2%	2.500.000	2%
Интервенции	6.000.000	4%	3.200.000	2%	3.500.000	2%	3.500.000	2%	3.500.000	2%
Рурален развој вкупно	35.100.000	23%	35.100.000	23%	39.650.000	25%	41.150.000	26%	46.650.000	28%
Мерки за зголемување на конкурентноста на земјоделството	14.000.000	9%	15.000.000	10%	17.000.000	11%	17.000.000	11%	19.000.000	11%
Поттикнување на земјоделската дејност за унапредување на животната средина и руралните предели	2.500.000	2%	3.000.000	2%	3.000.000	2%	4.000.000	3%	4.000.000	2%
Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини	11.000.000	7%	13.000.000	9%	15.000.000	10%	15.000.000	9%	17.000.000	10%
Поттикнување на локален развој во руралните средини	100.000	0,1%	100.000	0,1%	150.000	0,1%	150.000	0,1%	150.000	0,1%
Технички и административна поддршка за спроведување на Програмата	2.500.000	2%	2.500.000	2%	3.000.000	2%	3.000.000	2%	4.000.000	2%
Кредити (ЗКДФ), каматни стапки и гаранции	5.000.000	3%	1.500.000	1%	1.500.000	1%	2.000.000	1%	2.500.000	2%
Рибарство и аквакултура	1.500.000	1%	1.500.000	1%	1.500.000	1%	1.500.000	1%	1.500.000	1%
Вкупно поддршка	150.800.000	100%	150.100.000	100%	155.850.000	100%	158.870.000	100%	166.050.000	100%

* Во износите во табелата се вклучени средства и од извори надвор од буџетот на Република Македонија за политики и мерки согласно наведеното во програмата
Користен среден курс за однос денар / евро при пресметки од 61,5 денари за 1 евро

IX. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-229/1
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

530.

Врз основа на член 88, став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) и член 129 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 13.2.2018 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008) во членот 3 по зборот: „електронска“ зборовите: „и писмена“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-233/3
16 февруари 2018 година
Скопје

Совет за експерти
Претседател,
д-р **Булент Дервиши, с.р.**

531.

Врз основа на член 39-ж, став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) и 44 став (3), 60 став (3), 66 став (3) и 72 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на ек-

сперти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА НА ИЗМЕНЕТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПОДНЕСЕНИ ПРИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање („Службен весник на РМ“ бр. 175/2013) по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„Член 9-а

„Документите од член 5 од овој правилник кои содржат лични податоци, Агенцијата ги уништува во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението од член 8 од овој правилник“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-233/4
16 февруари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Булент Дервиши, с.р.**

532.

Врз основа на член 17, став (10) Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР И НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво („Службен весник на РМ“ бр. 175/2013 и 131/2016) по членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„Член 10-а

„Документите од член 3 и 4 од овој правилник, доставени од пензиско друштво кои содржат лични податоци, Агенцијата ги уништува во следните рокови:

а) 30 дена по истекот на мандатот на членот на управен и/или надзорен одбор доколку е дадено одобрение за избор на член на управен и/или надзорен одбор на пензиско друштво.

б) 30 дена од денот на правосилноста на решението на Агенцијата со кое се одбива барањето на пензиското друштво за одобрение на изборот на член на управен и/или надзорен одбор на пензиско друштво.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-233/5
16 февруари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

533.

Врз основа на член 68, став (3), точка б) и 99 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за надоместоци за задолжителните пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2013 и 25/2014) во член 10, ставот 2 втората реченица се заменува со нова реченица која гласи:

„Друштвото е должно да ја објави промената на законски определениот надоместок, во рок од пет дена од денот на промената на надоместокот, најмалку во еден од најтиражните дневни весници што излегува во Република Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Постојните друштва, кои не ја објавиле промената на надоместокот од придонеси за 2018 година, се должни во рок од 5 дена од денот на влегување во сила на овој правилник да ја објават промената најмалку во еден од најтиражните дневни весници што излегува во Република Македонија.

Бр.01-233/6
16 февруари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

534.

Врз основа на член 101, став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) и член 120 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 13.2.2018 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/2013 и 47/2014) членот 3 се менува и гласи:

„Домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност за да учествува во постапката за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност треба да:

а) е во првите 10 домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност според обемот на тргување односно остварен промет на класично тргување со хартии од вредност за последните шест месеци пред започнување на постапката за избор, согласно официјалната статистика на Македонската берза;

б) има вработено најмалку двајца овластени брокери со најмалку 2 години работно искуство како овластен брокер и

в) има соодветен информациски, компјутерски и комуникациски систем организиран на начин со кој ќе се обезбеди точност, веродостојност и сигурност при обработката, преносот и чувањето на податоците како и организациски делови со кои се обезбедува ефикасно вршење на работите на правното лице.“

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Понудата, од член 4 на овој правилник, на домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност особено треба да содржи:

а) потврда за бројот на вработени овластени брокери со најмалку 2 години работно искуство како овластен брокер и потврда за остварен промет при класично тргување за последните шест месеци од домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, издадени од Македонска берза;

б) изјава од одговорно лице на домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност дека ги исполнува условите согласно Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работење на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност, донесен од страна на Комисија за хартии од вредност;

в) понуда за висината на трансакциските провизии кои ќе се наплатува за секој вид на финансиски инструмент посебно изразена како процент со две децимални места и

г) други документи, определени од пензиското друштво во поканата за доставување на понуди.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01- 233/7
16 февруари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

535.

Врз основа на член 88, став (3) од Законот за должително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016 и 21/2018) и член 129 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2011, 30/2012 и 138/2017) во член 4 ставот (1) по зборот: „, електронска“ зборовите: „и хартиена“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01- 233/8
16 февруари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

536.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2018 ГОДИНА

Член 1

Општа одредба

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло кои треба да се извршат во 2018 година.

Член 2

План за мониторинг на присуство на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните и примарното производство на храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи од ветеринарно-медицински препарати, недозволен супстанции и контаминенти во живи животни, храната за животни и храна од животинско потекло, за заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се спроведува на објекти за одгледување на животни (фарми) и објекти за преработка на производи од животинско потекло.

(3) Мониторингот на резидуи, недозволен супстанции и контаминенти се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции (*) и согласно Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло за 2018 година, изготвен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(5) Освен мониторингот на резидуи, недозволен супстанции и контаминенти од став (3) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на резидуи врз основа на сопствен план, по спроведена сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категиорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (5) на овој член се на терет на операторите со храна.

Член 3

Мониторинг на афлатоксин во млеко

(1) Операторите со храна во објекти за преработка на млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се обезбеди исполнување на барањата за максималните нивоа на микотоксини од Прилог, Дел 2, точка 2.1.13 (афлатоксин M1) од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*²), со лабораториско испитување при прием на сурово млеко, во објектите за преработка на млеко.

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши со метод на репрезентативна мостра, најмалку еднаш месечно.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториското испитување од став (2) на овој член се на терет на операторите со храна.

Член 4

Мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло

(1) Заради утврдување на усогласеноста со микробиолошките критериуми дадени во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*³) операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни планови за земање на мостри за испитувања на определените микробиолошки критериуми и имплементирање на корективни активности.

(2) Планот за земање на мостри за лабораториски испитувања за одреден вид/категорија на објект треба да содржи број на мостри и временски интервал на кој се земаат истите, по одредени категории на производи. Планот за земање на мостри се изготвува според фреквенцијата дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа наредба, како минимална фреквенција на земање на мостри.

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се незадоволителни, операторите со храна треба да преземат корективни мерки согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*³) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите пропишани во сопствените оперативни процедури, како и известување на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (2) на овој член се на терет на операторите со храна.

(5) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот спроведени од страна на операторите со храна, соглас-

но Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*³) врз основа на фреквенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (5) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

Член 5

Мониторинг на присуство на *Listeria monocytogenes*

(1) Операторите со храна од животинско потекло, покрај обврските од член 4 на оваа наредба, дополнително треба да земаат и мостри за лабораториско испитување на готов производ, како и да земаат брисеви од просториите за преработка и од опремата за лабораториско испитување, со цел исполнување на посебните барања за безбедност на храната за *Listeria monocytogenes*, по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*³).

(2) Фреквенцијата за земање мостри за *Listeria monocytogenes* од став (1) на овој член, ја одредува операторот со храна во зависност од обемот на работа согласно Прилог 1 на оваа наредба, но доколку фреквенцијата за земање мостри е со период поголем од еден месец, потребно е да се земаат мостри најмалку еднаш месечно.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (1) на овој член се на терет на операторите со храна.

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми за *Listeria monocytogenes* спроведени од страна на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*³) врз основа на фреквенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

Член 6

Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето

(1) Примарните производители на млеко кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето или операторите со храна кои вршат собирање и преработка на млеко во име на примарните производители, треба да вршат испитување на суровото млеко во согласност со критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно два пати месечно согласно Правилникот за по-

себните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*4).

(2) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (1) на овој член се на терет на операторите со храна.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно Годишниот план за спроведување на службени контроли, спроведува контроли во одгледувалишта за производство на млеко при што од производителите на млеко се земаат мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сурово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*4) во однос на:

- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволен супстанции.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

Член 7

Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози

(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради откривање на зоонози и предизвикувачи на зоонози, идентификување и карактеризирање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинители на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.

(3) Мониторингот ги опфаќа зоонозите и причинителите на зоонози наведени во Прилог I, Дел А од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг (*5).

(4) Операторите со храна треба да обезбедат контрола на зоонозите и причинителите на зоонози и земање на мостри за лабораториски испитувања, врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење на бактериолошка анализа за контрола на зоонозите и причинителите на зоонози од сите суровини од животинско потекло кои се користат за производство на

храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од сите готови крмни смеси.

(6) Операторите при спроведување на испитувања за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози треба да:

- ги чуваат резултатите и резервните мостри во текот на рокот на траење на производите и
- ги доставуваат резултатите или обезбедуваат резервни мостри за Агенцијата за храна и ветеринарство на нејзино барање.

(7) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од ставовите (4) и (5) на овој член се на терет на операторите со храна.

(8) Агенцијата за храна и ветеринарство собира, анализира и објавува податоци за појава на зоонози и предизвикувачи на зоонози и антимикробна отпорност поврзана со нив и спроведува дополнителни тестирања и/или доколку има потреба проверка на документацијата на операторите.

(9) Средствата за надоместување на трошоците за дополнителни тестирања од став (8) на овој член за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(10) Заради утврдување на сите видови салмонели потребно е во резултатите од лабораторискиот наод да се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.

Член 8

Мониторинг на антимикробна отпорност

(1) Мониторинг на антимикробната отпорност се врши со цел да се обезбеди усогласеност со барањата пропишани со Законот за безбедност на храната за добивање на компаративни податоци за појавата на антимикробна отпорност кај предизвикувачите на зоонози, доколку тие претставуваат закана за јавното здравје или други предизвикувачи.

(2) За целите на мониторингот на антимикробната отпорност се собираат изолати од секоја од следните видови и категории на животни и категории храна:

- *Salmonella* spp. од кокошки несилки од фарми согласно Националниот контролен план за намалување на салмонелозата кај кокошките несилки (*Gallus gallus*) во Република Македонија;
- *Salmonella* spp. од трупови од бројлери, од трупови од товени свињи и од трупови од говеда под една година старост при колење во кланиците;
- *C. jejuni* од бројлери при колење во кланиците;
- *C. Coli* од бројлери и товени свињи при колење во кланиците;
- Индикатор коменсална *E. Coli* од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците;
- *E. coli* која произведува ESBL, AmpC или карбапенемази од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците и од примероци од свежо месо од бројлери, од свинско месо и од говедско месо, собрани од малопроджба;

- *E. faecalis* и *E. faecium* од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците.

(3) Мониторингот на антимикробна отпорност се врши од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година^(*), донесена согласно член 73 став (2) од Законот за безбедност на храната и Планот за мониторингот на антимикробна отпорност даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(5) Доколку во согласност со Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг^(*), Националниот контролен план за намалување на салмонелозата кај кокошките несилки (*Gallus gallus*) во Република Македонија утврден во Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации^(*) и Критериумите за хигиена на процесите утврдени во точки 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*) бидеј изолуван изолат на *Salmonella* spp., *C. coli*, *C. jejuni*, индикатор комменсални *E. coli*, *E. faecalis* и *E. faecium*, ќе се постапува согласно Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година^(*).

Член 9

Мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло

(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната од животинско потекло, како и утврдување на согласност со декларацијата на самиот производител утврдена од страна на операторите со храна од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната вклучувајќи ја и храната од увоз.

(3) Мониторингот од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се спроведува при вршењето на официјалните контроли на квалитетот на храната од животинско потекло, при што треба да се земат мостри од објектите за преработка на храната од животинско потекло и/или од малопродажба, за лабораториско испитување на:

- млеко и производи од млеко, согласно Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста на стартер културите, сирилата и други специфични материи и начинот на нивна употреба, на-

чинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната^(*),

- месо, мелено месо и производи од месо, согласно Правилникот за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо и

- мед, согласно Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот^(*).

(4) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се спроведува според Планот за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

Член 10

Мониторинг за безбедност на храната за животни

(1) Мониторингот за безбедноста на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност на храната за животни која се произведува или со која се хранат животните кои се користат за производство на храна за луѓе. Мониторингот на храната за животни се врши во сите фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни, вклучувајќи ги и одгледувачите на животни запишани во Регистарот на одгледувалишта за животни во Агенцијата за храна и ветеринарство, во фаза која е најсоодветна за одреден параметар, критериум или барање за безбедност на храната за животни, освен на примарното производство наменето за сопствени потреби во домаќинството, како на храна за животни од домашно производство, така и на храна за животни од увоз.

(2) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува преку мерење, оценка и контрола на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за животни и следење на состојбата на безбедност на храната за животни.

(3) Мониторингот на безбедноста на храната за животни се спроведува согласно Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни^(*), Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни^(*), Правилникот за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво^(*) и Листата на суровини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети^(*).

(4) Мониторингот на безбедноста на храната за животни се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно член 76-а од Законот за безбедност за храна за животните.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за спроведување на мониторингот на безбедноста на храната за животни од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(6) За утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на храната за животни, операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите суровини кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храната за животни, врз основа на сопствена анализа на ризик во зависност од потеклото на суровината и производниот процес, специфичен за одреден вид/категија на објект.

(7) Исклучок од ставот (6) од овој член е испитувањето за утврдување на присуство на *Salmonella* spp. во суровините од растително потекло како што се маслодајни растенија, маслодајни овошја и производи добиени од истите (кикирики и производи добиени од истите, семе од репка и производи добиени од истите, кокосов орех и производи добиени од истите, соја (зрна) и производи добиени од истите, семе од памук и производи добиени од истите, сончогледово семе и производи добиени од истите, ленено семе и производи добиени од истите и производи добиени од истите од други маслодајни семиња) и во суровините од животинско потекло (нуспроизводи од животинско потекло - преработени животински протеини, крвно брашно, чварки, рибино брашно, друга храна за животни која содржи рибино брашно и други сурови материјали од животинско потекло) и испитувањето за одредување на количеството на Афлатоксин Б1 (пченка, пченица, јачмен, просо, соја и други житарки) кои се задолжителни за секоја пратка влезна суровина за време на складирање. Доколку за одредена суровина е извршено испитување од страна на надлежна институција во Република Македонија (Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за земјоделство и Фитосанитарна управа), операторот со храна за животни може да ги користи резултатите од тие испитувања.

(8) Покрај обврските од ставовите (6) и (7) на овој член, операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа и мостри од сите готови крмни смеси за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(9) Потребните испитувања и минималниот број на мостри од храна за исхрана на животни спроведени од страна на операторите се дадени во Планот за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна од Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

(10) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од ставовите (6), (7) и (8) на овој член се на терет на операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни.

Член 11

Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици

(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на безбедност на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се врши во сите фази на ланецот на производство и промет, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите *Salmonella* и *Enterobacteriaceae*, согласно Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз⁽¹⁴⁾ и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот⁽¹⁵⁾.

(3) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло даден во Прилог 5 кој е составен дел на оваа наредба.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за спроведување на мониторингот од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(5) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се користат за исхрана на домашните миленици треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од дериватите на нуспроизводите од животинско потекло на начин пропишан во Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои

треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз⁽¹⁴⁾ и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот⁽¹⁵⁾.

(6) Мониторингот од став (5) на овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло, од Прилог 5 на оваа наредба.

(7) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (5) на овој член се на терет на операторите.

Член 12

Мониторинг на безбедноста на органски ѓубрива и подобрувачи на почва

(1) Мониторингот на безбедноста на органските ѓубрива и подобрувачи на почвата се врши во сите фази на ланецот на производство и промет. Истиот се спроведува на пратки при производство, преработка и дистрибуција, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите *Salmonella*, *Enterobacteriaceae*, *E. Coli* или *Enterococcaceae*. Ако органските ѓубрива и подобрувачи на почвата потекнуваат од месно-коскено брашно или од преработени животински протеини потребно е да се испитува на *Salmonella* и *Enterobacteriaceae* а доколку се резидуи од биогаз или компост се испитува на *Salmonella* и *E. Coli* или *Enterococcaceae*.

(2) Мониторингот на безбедноста на органските ѓубрива и подобрувачи на почвата се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло од Прилог 5 на оваа наредба.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања согласно став (2) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(4) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од производите, на начин пропишан во Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло⁽¹⁶⁾, Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги

исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните⁽¹⁷⁾, Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животинско потекло⁽¹⁸⁾ и Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогаз и компост⁽¹⁹⁾.

(5) Мониторингот на безбедноста на органските ѓубрива и подобрувачи на почвата од став (4) од овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло од Прилог 5 на оваа наредба.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (4) на овој член се на терет на операторите со нуспроизводи од животинско потекло.

Член 13

Контрола на штетници

(1) Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло, операторите со храна за животни и операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на производство на операторот. Контролата на штетници треба да се спроведе од страна на операторот, односно ангажирани правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.

(2) Средствата за спроведување на активностите од став (1) на овој член се на терет на операторите.

Член 14

Мониторинг на резидуи и недозволен супстанции, мониторинг на микробиолошки критериуми, мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати при увоз

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија, со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и недозволен супстанции со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење на мониторинг на безбедноста и квалитет заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедност на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*), прописите за безбедност на храна за исхрана на животни и прописите за нуспроизводи од животинско потекло.

(4) Мониторингот од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Планот за мониторинг при увоз даден во Прилог 6 кој е составен дел на оваа наредба.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања согласно ставовите (1), (2) и (3) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри при задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки производи од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати во случај кога пратките не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедност на храната се на товар на увозникот.

(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло, храна за животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, кога земањето мостри од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот.

(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од

животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*) и Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит^(*).

(9) Операторите кои увезуваат храна од животинско потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од пратките кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(10) Операторите од став (9) на овој член земањето на мостри за лабораториско испитување на увезените пратки го вршат врз основа на изготвен план кој ги опфаќа сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошки, хемиски и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, одобрен од страна на официјалниот ветеринар надлежен за контрола на објектот.

(11) Операторите од став (9) на овој член земаат задолжително мостра за испитување доколку увезуваат за прв пат:

- нов производ од животинско потекло, храна за животни и нуспроизвод од животинско потекло, независно од која земја е производителот;
- производ од нов производител-извозник и
- од нова земја од која досега не увезувале.

(12) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (9) на овој член се на терет на операторите.

Член 15

Влегување во сила

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-657/1
14 февруари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Фреквенција на земање мостри за микробиолошки критериуми**Фреквенција на земање мостри во кланици и објекти кои расекнуваат месо**

Земање на мостри во кланици кои произведуваат црвено месо Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи	<u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем од 2.000 говеда, 20.000 свињи и овци/кози на годишно ниво, или повеќе од 40 говеда или 400 свињи, овци/кози неделно: фреквенција на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 мостри еднаш неделно, 30 последователни недели за сите видови одделно (30 x 5 = 150 мостри по видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели; фреквенцијата на земање на мостри за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 мостри по видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни од специфицираните видови, неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 20 и 40 говеда, помеѓу 100 и 400 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помеѓу 5 и 20 говеда, помеѓу 50 и 100 свињи и овци/кози неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 10 говеда, 50 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 13 недели,
--	---

	како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. Во случај кога дневното колење е помало од 5 животни, мостри се земаат последователно и од следното колење за постигнување на потребните 5 мостри.
Земање на мостри во објектите кои вршат расекување на црвено месо Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи	<u>Тестирања за утврдување на безбедност на храна</u> Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Планот за земање мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30.000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10.000 и 30.000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.
Земање на мостри во кланици кои произведуваат месо од живина	<u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем над 500,000 птици на годишно ниво или повеќе од 10,000 неделно: Фреквенцијата на земање на мостри за <u>салмонела и кампилобактер</u> е 5 мостри еднаш неделно, 30 последователни недели (30 x 5 = 150 мостри по видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели; Фреквенција на земање на мостри за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 мостри по видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри по видови може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели.

	Денот во неделата за земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број закрани животни неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 3 000 и 10 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u>, <u>кампилобактер</u>, така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 3 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u>, <u>кампилобактер</u>, така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. Во случај на неконтинуирано колење се земаат мостри при секое колење.
Земање на мостри во објекти кои расекуваат месо од живина	Тестирања за утврдување на безбедност на храна Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Фреквенција за земање мостри од мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо

Земање на мостри во објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо и	Тестирања за утврдување на безбедност на храна Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од една серија на мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, според даденото во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*). Земањето на мостри зависи од
--	--

обескоскено месо	обемот на производството и е следната: Производство над 30 000 кгр/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кгр/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кгр/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кгр/неделно - еднаш на два месеца. Сите објекти кои произведуваат продукти наменети да се консумираат сурови или недоволно термички третирани (тартар бифтек), без оглед на количината на производство треба да извршат неделно тестирање. <u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, односно присуство на <u>број на аеробни колонии, E coli и коагулаза позитивни стафилококи</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: Производство над 30 000 кгр/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кгр/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кгр/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кгр/неделно - еднаш на два месеца. Во случај кога фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо е еднаш неделно фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи за <u>E. coli</u> и за <u>бројот на аеробните колонии</u> може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати за шест последователни недели. Кога се земаат мостри за испитување на <u>Salmonella</u> од мелено месо, подготовки од месо, фреквенцијата може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати во 30 последователни недели.
---------------------	---

Фреквенција за земање мостри во објекти кои произведуваат производи од месо**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за производство на производи од месо земаат мостри од една серија на производи од месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно.

Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели.

Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за производи од месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно.

Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели.

Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши по производствена линија.

Фреквенција за земање мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од една серија на производи за утврдување на

критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно.

Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели.

Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци.

Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од опремата за производство која доаѓа во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно.

Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели.

Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци.

Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.

Фреквенција за земање мостри во објекти за обработка и препакување на риба

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е

следната:

Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца.

Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно - еднаш на три месеца.

Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци.

Обработка под 3.000 кг /неделно - еднаш на шест месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца.

Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно- еднаш на три месеца.

Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци.

Обработка под 3.000 кг /неделно еднаш на шест месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Фреквенција за земање мостри во објекти кои произведуваат мед и производи од мед

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

- Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно.

- Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца.
- Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за хигиена на процес, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

- Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно.
- Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца.
- Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.

Фреквенција за земање мостри во живинарски фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе

Операторите со храна во живинарските фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе земаат мостри за утврдување на критериумите за безбедност на храна, односно присуство на *Salmonella* и *Listeria monocytogenes*.

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од бројот на несилките во фармата и е следната:

- За фарми со над 100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш месечно;
- За фарма од 50.000-100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на два месеца;
- За фарма од 20.000-50.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на три месеца;
- За фарма од 5.000-20.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на четири месеца;
- За фарма од 1.000 до 5.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на шест месеца;
- За фарма под 1000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе се потребно е земање на мостри еднаш годишно.

Фреквенција за земање мостри во објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Производство над 10.000 кг/неделно еднаш месечно.

Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца.

Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца.

Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца.

ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС

Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Производство над 10.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца.

Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца.

Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца

Фреквенција за земање мостри од страна на официјалните ветеринари

Официјалните ветеринари при спроведување на официјалните контроли кај операторите со храна ја контролираат фреквенцијата на мострирање извршена од самите оператори.

При вршење на овие контроли официјалните ветеринари вршат и службено мострирање кое треба да изнесува 30% од соодветните мострирања кои треба да ги извршуваат операторите.

Во случај кога 30% од соодветните мострирања е помалку од едно мострирање годишно, тогаш мострирањето треба да изнесува најмалку еднаш годишно.

Прилог 2

План за мониторингот на антимикробна отпорност

	Мостри за добивање на изолати				Очекуван број на изолати за АМР
Бактерии	Популација на животни	Потекло на мострите	мостри	бр. на примероци	
Salmonella spp.	Бројлери	кланица	труп	20	4
	Товени свињи	кланица	труп	100	20
	Говеда < од 1 год. старост	кланица	труп	50	5
C. Jejuni	Бројлери	кланица	цекуми	14	10
Индикатор коменсална E. Coli	Бројлери	кланица	цекуми	14	56
	Товени свињи	кланица	цекуми	63	
	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми	63	
E. Coli која произведува ESBL, AmpC или карбопенемази	Бројлери	малопродажба	свежо месо	4	8
	Товени свињи	малопродажба	свежо месо	8	
	Говеда < од 1 год. Старост	малопродажба	свежо месо	8	
C. Coli	Бројлери	кланица	цекуми		*
	Товени свињи	кланица	цекуми		*
E. Faecalis, E. Faecium	Бројлери	кланица	цекуми		*
	Товени свињи	кланица	цекуми		*
	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми		*

Распределбата на мострите по подрачни единици ќе се врши согласно план, на месечно ниво.

Прилог 3

План за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло

вид на храна	испиување на	број на проби
производи од млеко	одредување на содржината на млечни масти	20
производи од млеко	одредување на сува материја	20
производи од млеко	одредување на растителни масти во млеко и производи од млеко	20
производи од млеко	одредување на содржината на млечни протеини	20
производи од млеко	одредување на киселост	20
конзумно млеко	одредување на млеко во прав/згуснато млеко	20
производи од месо	одредување на присуство на МОМ (квалитативно и квантитативно)	20
производи од месо и подготовки од месо	одредување на вкупни протеини од месо	20
производи од месо	одредување на потекло на протеините	20
производи од месо	одредување на полициклични ароматични јаглеводороди	10
производи од месо	определување на содржината на влага	10
производи од месо	определување на нитрити, колориметриска метода	10
производи од месо, подготовки и мелено месо	определување на содржината на масти	10
производи од месо, подготовки и мелено месо	определување на сол	10
месни конзерви	содржина на скроб	10
МОМ и мелено месо	одредување на содржина на калциум	10
мелено месо	однос сврзно ткиво месни протеини	10
мед	одредување на присуство на сахароза	20

мед	одредување на присуство на гликоза и фруктоза	20
мед	одредување на вид и потекло на медот – поленска анализа	20
мед	содржина на влага	20
мед	содржина на нерастворлива вода	20
мед	електрична спроводливост	20
мед	вкупна киселост	20
мед	активноста на ензимот на диастаза	20
мед	содржина на хидроксиметилфурфурал	20

Распределбата на мострите по подрачни единици и вид на храна, ќе се врши согласно план, на месечно ниво.

Прилог 4

План за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна

1) Земањето на мостри од храна за исхрана на животните се врши заради утврдување на следните параметри, каде е соодветно:

Параметри	Вид на храна за животни од која се земаат примероци за испитување	Фаза во која се врши мострирањето
Микробиолошки опасности Salmonella	Крмни смеси за исхрана на живина, мисирки и свињи на крајот на производствениот процес или за време на складирањето во објектот за производство, преработка и дистрибуција,	• Производство • Увоз
Неоргански контаминенти и азотни соединенија, тешки метали, нитрити, пестициди	За испитување на арсен се земаат примероци од храна за животни која содржи рибино брашно наменета за исхрана на свињи, за кокошки несилки и за аквакултура. За испитување на кадмиум се земаат примероци од храна за исхрана на преживни животни (говеда, овци и кози), фуражна храна за преживни животни (говеда, овци и кози), силажа и адитиви кои содржат цинк и фосфати (DCP/MCP). За испитување на жива се земаат примероци од крмни смеси наменети за аквакултура и храна за животни која содржи рибино брашно наменета за исхрана на свињи и кокошки несилки.	• Производство • Увоз

	За испитување на нитрити се земаат примероци од силажа наменета за исхрана на молзни крави или за комбинирано производство (млеко и месо). За испитување на олово се земаат примероци од силажа, фуражна храна, минерални премикси и минерална храна за животни наменета за исхрана на преживни животни (говеда и овци) и за кокошки несилки. За испитување на пестициди (карбамати, хлорирани, органофосфати) се земаат примероци од храна наменета за исхрана на кокошки несилки, мисирки, аквакултура и молзни крави или комбинирано производство (млеко и месо) која содржи рибино брашно, масти и масла од животинско потекло.	
Микотоксини	За испитување на микотоксини се земаат примероци од крмни смеси за исхрана на молзни крави, молзни животни освен говеда, крмни смеси за исхрана на свињи и други крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани животни.	• Производство • Увоз
Органохлорни соединенија, диоксини и полихлорирани бифенили	За испитување на органохлорни соединенија, диоксини и полихлорирани бифенили се земаат крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани животни кои	• Производство • Увоз

	содржат суровини за храна за животни (производи од животинско потекло, вклучително млеко во прав и производи од јајца, животински масти, рибино масло, рибино брашно, житарки, нивни производи и нус-производи од нив, маслодајни семиња и маслодајни плодови, нивни производи и нус-производи од нив и минерали) и адитиви на храна за животни и премикси.	
Контаминација со забранети животински протеини	За испитување на контаминација со забранети животински протеини за исхрана на преживни и непреживни животни се земаат примероци од крмни смеси за исхрана на преживни и непреживни животни кои содржат преработени протеини од животинско потекло како рибино брашно или животински масти и храна за исхрана на животни која содржи голем процент на протеини.	• Увоз

2) Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на храната за животни:

А) при производство на храна за животни во РМ - врз основа на обемот на производство:

- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е до 10 тон месечно, потребно е најмалку еднаш на три месеци да земат и да достават на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни;
- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е помеѓу 10 и 50 тони месечно, потребно е најмалку еднаш на два месеци да земат и да достават на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни;
- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е поголемо од 50 тони месечно, потребно е најмалку еднаш месечно да земат и да достават на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни

Б) при увоз на храна за животни – врз основа на увезени пратки:

- секоја прва пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Прилог 5

План за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло**I. Параметри, вид на производ и фаза од каде се врши мострирање**

Параметри	Вид на производ од кој се земаат примероци за испитување	Фаза од каде се врши мострирање
Микробиолошки опасности Enterobacteriaceae и Salmonella	Храна за домашни миленици	Земањето примероци треба да се изврши во која било фаза по последниот температурен запис на термичкиот третманот односно во фазата на складирање или при отстранување од складиштето. Земањето мостри за Enterobacteriaceae е да се укаже на адекватна термичка обработка и треба да се одржи веднаш по фазата на температурниот третман. Примероците за салмонелата треба да се земаат за време на складирањето или за време на складирањето или при отстранувањето од складиштето.
Микробиолошки опасности E.coli или Enterobacteriaceae и Salmonella	Компост и дигестат	Земањето примероци треба да се изврши во која било фаза по последниот температурен запис на термичкиот третманот односно во фазата на складирање или при отстранување од складиштето. За објектите за биогаз, ова може да се изврши во фазата на дигестија, во зависност од видот на системот. Земањето мостри за E.coli или Enterococcaceae е да се укаже на адекватна термичка обработка и треба да се одржи веднаш по фазата на температурниот третман, каде што е можно (постои голема веројатност за повторна контаминација од околината после пост третман). Примероците од салмонелата треба да се земаат за време на складирањето или за време на отстранување од складиштето, бидејќи тоа е тест за превенција од вкрстена контаминација.

II. Земање на мостри нуспроизводи од животинско потекло од страна на операторите со нуспроизводи од животинско потекло

Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на нуспроизводи од животинско потекло:

А) при производство во РМ - врз основа на обемот на производство:

Се зема 1 репрезентативен примерок од секоја серија.

Б) при увоз на нуспроизводи од животинско потекло – врз основа на увезени пратки:

- секоја пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Напомена: се мострираат пратки од кои Агенцијата за храна и ветеринарство нема земано примерок.

III. Земање на мостри нуспроизводи од животинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство

Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на нуспроизводи од животинско потекло:

А) при производство во РМ - врз основа на обемот на производство:

- а) Храна за домашни миленици - се зема 1 репрезентативен примерок на секој трети месец.
- б) Компост и дигестат - се зема 1 репрезентативен примерок на секој 5000м³ / годишно.

Б) при увоз на нуспроизводи од животинско потекло – врз основа на увезени пратки:

а) Храна за домашни миленици

- од непакувани пратка на производи кои потекнуваат од трети земји - од секој производител, од секоја пратка до шестата пратка. Доколку шест последователни тестови се покажат негативни, може да земаат мостри од следните непакувани пратки, по случаен избор, но најмалку секоја пета пратка.
- од пакуваната пратка со производи, спакувана во објектот за производство на потекло:
 - секоја прва пратка од нов производител
 - секоја трета наредна пратка до десетата пратка
 - понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

б) Компост и дигестат

- секоја прва пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Прилог 6

План за мониторинг при увоз

Бр.	Пратка	Земја на потекло	Параметар	Вкупен број на мостри	Табановце	Богородица	Ќафасан	Деве Баир	Мециглија	Блаце	Ново Село
1	Говедско месо, свежо или замрзнато	Сите земји	S.typhimurium, S. enteritidis	15	11	1	1	1	1	0	0
			Тетрациклини	2	2	0	0	0	0	0	0
2	Говедски црн дроб	Сите земји	Тешки метали, афлатоксини B1, B2, G1, G2	5	5	0	0	0	0	0	0
			Антихелминитици (дорамектин, ивермектин, абамектин)	3	0	0	0	0	0	0	0
4	Свинско месо, свежо или замрзнато	Сите земји	S.typhimurium, S. Enteritidis	8	5	2	0	1	0	0	0
			Тетрациклини, тиамулин	4	2	1	0	1	0	0	0
5	Црева (овци, свињи и говеда)	Сите земји	Нитрофурани (*)	4	2	0	0	1	1	0	0
6	Живинско месо, свежо или замрзнато	Сите земји	S.typhimurium, S. enteritidis, Campylobacter	40	20	7	5	6	1	0	1
			антимикробни супстанции (сулфонамиди, тетрациклини),	10	4	2	1	1	1	0	1
			A5 - Бета агонисти, кокцидиостатици (Halofuginone, Nicarbazine, Monensine), A6 - нитромидазол	8	3	1	1	1	1	0	1
7	МОМ од живина	Сите земји	Salmonella	20	8	7	2	2	1	0	0
			количина на калциум	11	4	4	1	1	1	0	0

8	Производи од месо (во саламура, димени или сушени) - кои не се во конзерва и се готови за конзум	Сите земји	Salmonella	12	4	1	3	1	1	2	0
			L.monocytogenes	12	4	1	3	1	1	2	0
			за димени производи –бензопирен, РАН (полициклични ароматични јаглеводороди)	3	2	0	0	0	0	1	0
9	Полутрајни производи од месо (во кои не е деклариран MOM)	Сите земји	MOM, вкупни протеини од месо, нитрати и нитрити (*)	12	4	1	3	1	1	1	1
		БиХ (производи кои содржат говедско или свинско месо)	Тетрациклини	1	1	0	0	0	0	0	0
		Косово (производи кои содржат говедско или свинско месо)	Тетрациклини	1	0	0	0	0	0	1	0
10	Свежи колбаси и полу приготвени подготовки од месо - бургери	Сите земји	E. Coli (O 157:H7), Salmonella	5	3	1	0	0	0	0	0
11	Риба, жива, свежа или замрзната, (месести риби и риби од солени води, уловени во дивината)	Сите земји	Salmonella spp.	5	1	2	1	0	1	0	0
			L.monocytogenes	10	2	3	1	1	1	1	1
			Тешки метали	13	3	4	2	1	1	1	1
12	Риба, свежа или замрзната (риби од солени води, уловени во дивината)	Балтички земји	Полихлорирани бифенили (PCB)	3	3	0	0	0	0	0	0

13	Риба, свежа или замрзната (риби од аквакултура)	Земји од Азија, Африка, Северна и Јужна Америка	Малахит грин (ВЗс), А6 (хлорамфеникол, нитрфурани, нитромидазол)	2	0	2	0	0	0	0	0
14	Видови риби (*) (свежа, замрзната риба и риба во конзерва)	Сите земји	Хистамин	10	2	3	2	1	1	1	0
15	Производи од риба (во саламура, димени, сушени или полуконзерви) - кои не се во конзерва и се готови за конзум	Сите земји	Salmonella	3	3	0	0	0	0	0	0
			L.monocytogenes	5	3	1	0	0	1	0	0
			за димени производи -бензопирен, РАН (полициклични ароматични јаглеродороди)	5	3	1	0	0	1	0	0
16	Ракови и школки (само од аквакултура)	Сите земји	Антибиотици (тетрациклини и сулфонамиди)(*), А6 (хлорамфеникол, нитрфурани и нитромидазоли)(*)	5	1	2	1	0	1	0	0
17	Пастеризиран и полу-конзерви од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и жаби	Сите земји	L.monocytogenes	11	2	5	2	0	2	0	0
18	Ракови и школки	Сите земји	Salmonella, Vibrio parahaemolyticus	5	1	2	1	0	1	0	0
19	Водни мекотели (лигњи, октоподи и сл.)	Сите земји	Salmonella, тешки метали (*), А6 (хлорамфеникол, нитрфурани и нитромидазоли)(*)	12	2	5	3	0	2	0	0

20	Полжави	Сите земји	Salmonella	2	0	0	0	0	2	0	0
			Тешки метали (*)	2	0	0	0	0	2	0	0
21	Млеко	Земји членки на ЦЕФТА	Афлатоксин М1	10	10	0	0	0	0	0	0
22	Сирење (од сирово млеко, меки сирења од млеко со ниска пастеризација)	Сите земји	Salmonella	4	3	1	0	0	0	0	0
23	Меки сирења направени од непастеризирано млеко (младо сирење, фета, бри, камембер)	Сите земји	L.monocytogenes	6	5	1	0	0	0	0	0
24	Млечни производи-полномасни (кајмак, путер, павлака, сирење) без растителни масти	Сите земји	Испитување на растителни и млечни масти	15	8	2	1	2	1	0	1
25	Путер, павлака (полномасни, без декларирани растителни масти)	ЕУ и ЦЕФТА	Тешки метали (*)	5	5	3	0	0	0	0	0
26	Млечен сладолед (*)	Сите земји	Salmonella	10	6	0	0	0	1	0	3
27	Јајца	Сите земји	Salmonella	2	2	0	0	0	0	0	0
			L.monocytogenes	3	0	0	0	0	0	0	0
			нитрофурани, сулфонамиди, кокцидиостатици (Halofuginone, Nicarbasine, Monensine), фипронил (*)	2	2	0	0	0	0	0	0
28	Производи од јајца (производи во прав)	Сите земји	Фипронил (*)	5	1	1	0	2	1	0	0
29	Мед	Сите земји	Антибиотици (бета лактамски, тетрациклини и сулфонамиди), А6 (хлорамфеникол и нитрофурани)	4	2	2	0	0	0	0	0
			Сулфиторедуирачки кластридии	2	1	1	0	0	0	0	0
			Квалитет -содржина на фруктоза, гликоза, сахароза, ХМФ-хидроксиметилфурфурал (*)	4	2	2	0	0	0	0	0
Вкупно:				341							

(*) Мострите со оваа ознака ќе се земаат по посебно известување од централно ниво при Агенцијата за храна и ветеринарство.

(^{*1}) Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции е усогласен со Директивата 96/23/EЗ на Советот од 29 април 1996 за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/EEЗ и 86/469/EEЗ и Одлуките 89/187/EEЗ и 91/664/EEЗ, (CELEX број 31996L0023) дополнета со Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр.806/2003 од 14 април 2003, Регулатива (ЕЗ) Бр.882/2004 на Европскиот парламент и Советот од 29 април 2004, Директива на советот 2006/104/EЗ од 20 ноември 2006 и Регулатива (ЕЗ) Бр.596/2009 на Европскиот парламент и советот од 18 јуни 2009; Директива 96/22/EЗ на советот од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на β -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ, (CELEX број 31996L0022) дополнета со Директива 2003/74/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 22 септември 2003 и Директива 2008/97/EЗ на Европскиот парламент и советот од 19 ноември 2008; Одлука на Комисијата од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање мостри со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи производи (Текст со ЕЕА важност) (98/179/EЗ), (CELEX број 31998D0179) и Одлука на Комисијата од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање мостри предвидени со Директива 96/23/EЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (Текст со ЕЕА важност) (97/747/EЗ), (CELEX број 31997D0747).

(^{*2}) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 на Комисијата од 19 декември 2006 година за утврдување на максималните нивоа на одредени загадувачи во прехранбените производи (CELEX број 32006R1881).

(^{*3}) Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната е усогласен со Регулативата на комисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 32005R2073).

(^{*4}) Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 за утврдување на посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853).

(^{*5}) Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг е усогласен со Директивата 2003/99/EК од Европскиот Парламент и од Советот од 17 Ноември 2003 за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и амандман на Одлуката на Советот 90/424/EEЗ кој се однесува на Директивата на Советот 92/117/EEЗ, (CELEX број 32003L0099).

(^{*6}) Програмата за антимикуробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година е усогласена со одредбите на Одлуката (ЕЗ) бр. 652/2013 од 12 ноември 2013 година за мониторинг известувања на антимикуробна резистенција на зоонотски и коменсални бактерии (CELEX бр. 32013D0652).

(^{*7}) Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации е усогласен со Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, (CELEX број 32003R2160); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1177/2006 на 1 август 2006 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со барањата за употреба на специфични контролни методи во рамките на националните програми за контрола на салмонела кај живина, (CELEX број 32006R1177); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1190/2012 од 12 декември 2012 во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на мисирки, како што е наведено во Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R1190) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр.200/2012 од 8 март 2012 во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на бројлери, како што е наведено во Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R0200).

(*⁸) Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста на starter културите, сирилата и други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната е усогласен со Регулативата на Европскиот Парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 853/2004 од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004P0853) и со Директивата на Комисијата 2001/101/ЕЗ од 26 ноември 2001 година за изменување на Директивата 2000/13/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот за приближување на законите на земјите членки што се однесуваат на етикетање, претставување и рекламирање на прехранбени производи (CELEX број 32001L0101).

(*⁹) Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот е усогласен со Директивата на Советот 2001/110/ЕЦ од 20.12.2001 година за мед, (CELEX број 32001L0110).

(*¹⁰) Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни е усогласен со Регулативата на Комисијата (ЕК) 152/2009 со која се пропишуваат начините на земање мостри и анализи за целите на службените контроли на храна за животни, (CELEX број 32009R0152).

(*¹¹) Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни е усогласен со Регулативата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и 96/25/ЕЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕЗ, (CELEX број 32009R0767).

(*¹²) Правилникот за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Директивата 2002/32/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 7 мај 2002 година за непожелни супстанции во храна за животни (CELEX број 32002L0032).

(*¹³) Листата на сировини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети е усогласена со Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК (CELEX број 32009R0767).

(*¹⁴) Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз е усогласен со Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕК) бр. 1069/2011 од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила во поглед на нуспроизводите од животинско потекло и добиените производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069) и Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за утврдување на правила за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопatii (CELEX број 32001R0999).

(*¹⁵) Правилник за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите на преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁶) Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁷) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁸) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁹) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогаз и компост е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на граница (CELEX број 32011R0142).

(*20) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Одлука на Комисијата од 30 април 2010 година бр. 2010/266/EУ за амандманирање на Одлуките 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/197/EEЗ и 2004/211/EЗ за увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина и за усвојување на деноминации за одредени трети земји (CELEX број 32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/EУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање на Одлуката 2004/211/EЗ за додавање на Бахраин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови од кои внес во Европската Унија на живи еквиди и семе, јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е дозволен (CELEX број 32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 2010 година бр. 332/2010/EУ за амандманирање на Прилог 1 на Регулативата бр. 798/2008/EЗ за додавање на Израел во листата на трети земји, територии, зони или делови (CELEX број 32010R0332); Регулатива на Комисијата бр. 346/2010/EЗ од 15 април 2010 година за амандманирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет и услови за увоз на пратки со животни од аквакултура во Земјите членки или нивни делови со национални мерки одобрени со Одлуката 2010/221/EУ (CELEX број 32010R0346); Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/EУ од 5 март 2010 година за амандманирање на Анекс 1 од Регулативата бр. 798/2008/EЗ за утврдување на листа на трети земји, територии, зони или делови од кои живина и производи од живина можат да се увезат во и транзитираат низ Заедницата и услови за ветеринарно здравствени сертификати за истите (CELEX број 32010R0215); Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата од 22 јануари 2004 година за утврдување на постапки за ветеринарни прегледи на граничните ветеринарни инспекции на Заедницата на производи увезени од трети земји (CELEX број 32004R0136); Одлука на Комисијата од 18 декември 1999 година бр. 2000/25/EЗ за воспоставување на детални правила за примена член 9 од Директива на Советот Бр. 97/78/EЗ за транспорт до гранично инспекциско место на производи каде пратките се наменети евентуален увоз во Европската Заедница и за амандманирање на Одлука на Комисијата Бр. 93/14/EEЗ (CELEX број 32000D0025); Одлука на Комисијата 97/794/EЗ од 12 ноември 1997 година во која се утврдуваат одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/EEЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (CELEX број 31997D0794); Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните при транспорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/EEЗ и 93/11/EЗ и на Регулативата бр. 1255/97/EЗ (CELEX број 32005R0001); Регулатива на Советот бр. 338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регулирање на нивната трговија (CELEX број 31997R0338); Директива бр. 91/496/EEЗ на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополнително на Директивата 89/662/EEЗ, 90/425/EEЗ и 90/675/EEЗ (CELEX број 31991L0496); Директива на Советот 97/78/EC од 18 декември 1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 31997L0078); Одлука на Комисијата 2004/292/EЗ од 30 март 2004 година за воведување на системот Traces и изменување на Одлуката 92/486/EEЗ (CELEX број 32004D292); Регулатива на Европскиот Парламент и на Советот бр. 2001/999/EЗ од 22 мај 2001 година за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопатии во Заедницата (CELEX број 32001R0999); Одлука на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност со Одлуките 79/542/EEЗ, 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/196/EEЗ, 93/197/EEЗ, 95/328/EЗ, 96/333/EЗ, 96/540/EЗ, 2000/572/EЗ, 2000/585/EЗ, 2000/666/EЗ, 2002/613/EЗ, 2003/56/EЗ, 2003/779/EЗ, 2003/804/EЗ, 2003/858/EЗ, 2003/863/EЗ, 2003/881/EЗ, 2004/407/EЗ, 2004/438/EЗ, 2004/595/EЗ, 2004/639/EЗ, 2006/168/EЗ (CELEX број 32007D240); Одлука на Комисијата 94/360/EЗ од 20 мај 1994 година за намалување на интензитетот на физичките проверки на пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 90/675/EEЗ на Советот (CELEX број 31994D0360); Регулатива на Комисијата бр. 318/2007/EЗ од 23 март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (CELEX број 32007R0318); Директива на Советот бр. 2004/68/EЗ од 26.04.2004 година со која се утврдуваат прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одредени живи копитари, измена на Директивите 90/426/EEЗ и 92/65/EEЗ и повлекување на Директивата 72/462/EEЗ (CELEX број 32004L0068); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2010/206/EEЗ од 12 март 2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за здравјето на животните и јавното здравство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата на одредени живи животни и свежо месо од истите (CELEX број 32010R0206); Одлука на Комисијата бр. 2004/211/EЗ од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети земји или делови од територијата на трети земји од кои е дозволен увоз на живи копитари и сперма, јајце клетки и ембриони од копитари во Заедницата, и измена на Одлуките 93/195/EEЗ и 94/63/EЗ (CELEX број 32004D0211); Одлука на Комисијата бр. 92/260/EEЗ од 10 април 1992 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за привремен увоз на регистрирани коњи (CELEX број 31992D0260); Одлука на Комисијата бр. 93/195/EEЗ од 2 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за повторен увоз на регистрирани коњи за тржи, натпревари и културни манифестации по извршен привремен извоз (CELEX број 31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 93/196/EEЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за увоз на коњи за колење (CELEX број 31993D0196); Одлука на Комисијата бр. 93/197/EEЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за увоз на регистрирани коњи и коњи за одгледување и производство (CELEX број 31993D0197); Директива на Советот бр. 90/426/EEЗ од 26 јуни 1990 за барања за здравствена состојба на животните во врска со увоз на копитари од трети земји (CELEX број 31990L0426); Директива на Советот 92/65/EEЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба на животните кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните пропишани со посебни правила на Заедницата од Анекс А(I) од Директивата 90/425/EEЗ (CELEX број 31992L0065); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од диви животни

од фамилијата Лепориди, од одредени диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за ветеринарно здравствена сертификација (CELEX број 32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/EЗ од 29 Ноември 2007 со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за увоз во Заедницата на одредени производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/EЗ (CELEX број 32007D0777); Одлука на Комисијата Бр. 2000/572/EЗ од 8 септември 2000 година, за утврдување на условите за здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на мелено месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/EЗ (CELEX број 32000D0572); Одлука на Комисијата Бр. 2008/592/EЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 2000/572/EЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на подготовки од месо во Заедницата од трети земји (CELEX број 32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/EЗ од 29 април 2004 со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички обработено млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (CELEX број 32004D0438); Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/EЗ од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалтни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (CELEX број 32006D0766); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплементира Директивата на Советот 2006/88/EЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (CELEX број 32008R1251); Одлука на Комисијата Бр. 96/333/EЗ од 3 Мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена сертификација за живи бивалтни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со посебни одлуки (CELEX број 31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/EЗ од 27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа на објекти во трети земји од кои Земјите Членки одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти за човечка исхрана (CELEX број 31999D0120); Одлука на Комисијата Бр. 2003/779/EЗ од 31 октомври 2003 со која се пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (CELEX број 32003D779); Директива на Советот Бр. 92/118/EEЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената состојба на животните и јавното здравство кои ја регулираат трговијата и увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директива 89/662/EEЗ, и во однос на патогени од Директивата 90/425/EEЗ (CELEX број 31992L0118); Одлука на Комисијата Бр. 2003/812/EЗ од 17 ноември 2003 со која се утврдува листа на трети земји од кои Државите Членки одобруваат увоз на одредени производи за човечка исхрана кои се предмет на Директивата на Советот 92/118/EEЗ (CELEX број 32003D0812); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живината и производи од живина низ Заедницата и барања изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (CELEX број 32008R0798); Директива на Советот Бр. 90/539/EEЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои се регулира трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење (CELEX број 31990L0539); Одлука на Комисијата Бр. 2008/698/EЗ од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка (CELEX број 32008D0698); Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 605/2010/EУ од 2 јули 2010 година за утврдување на јавно здравствените и условите за ветеринарна сертификација за внес во Европската Унија на свежо млеко и производи од млеко за исхрана на луѓе (CELEX број 32010R0605); Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 810/2010/EУ од 19 септември 2010 година за амандмирање на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010/EУ за утврдување листа на трети земји или делови од трети земји одобрени за внес во Европската Унија на одредени живи животни и свежо месо од истите како и услови за нивна ветеринарна сертификација (CELEX број 32010R0810); Регулатива на Комисијата бр. 925/2010/EУ од 15 октомври 2010 година за амандмирање на Одлуката бр. 2007/777/EЗ и Регулативата бр. 798/2008/EЗ во однос на транзит преку Унијата на месо од живина и производи од живинско месо со потекло од Русија (CELEX број 32010R0925); Одлука на Комисијата бр. 2010/266/EУ од 30 април 2010 година со која се амандмираат Одлуките 92/260/ЕЕК, 93/195/ЕЕК, 93/197/ЕЕК и 2004/211/ЕК во однос на увоз на регистрирани коњи од одредени делови од Кина и прифаќање на одредени деноминации на трети земји (CELEX број 32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/EУ од 14 јуни 2010 година за амандмирање на Одлуката 2004/211 во однос на внес на Бахаин и Бразил во листата на трети земји или нивни делови од кои е дозволен внес на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од еквиди (CELEX број 32010D0333); Одлука на Комисијата бр. 2010/463/EУ за амандмирање на Одлуките 92/260/ЕЕК, 93/195/ЕЕК, 93/197/ЕЕК и 2004/211/ЕК во однос на привремен внес, повторен-внес по привремен извоз и увоз на регистрирани коњи и увоз на семе од видот еквиди од одделни делови на Египет (CELEX број 32010D0463).

(*21) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Регулативата (ЕЗ) 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила за нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069), Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142), Регулативата бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот од 22 Мај 2001 година за превенција, контрола и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999), Регулативата (ЕЗ) бр. 1013/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 14 Јуни 2006 за транспорт на отпад, Регулативата 853/2004 од 29 Април 2004 за хигиена на храната од животинско потекло (CELEX број 32006R1013), Регулативата на Комисијата (ЕУ) 206/2010 од 12 Март 2010 за листите на трети земји и територии и делови од територии одобрени за влез во Европската Унија на одредени животни и свежо месо како и условите за ветеринарна сертификација (CELEX број 32010R0206), Одлука на Комисијата бр. 2006/766/ЕЗ од 6 Ноември 2006 со која се изготвјува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (CELEX број 32006D0766), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 Август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живина и производи од живина низ Заедницата и барање за изготвјување на ветеринарно-здравствени сертификати (CELEX број 32008R0798), Регулативата (ЕЗ) бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 Јули 2009 за ставање во промет и употреба на храна за животни, со што се дополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1831/2003 на Европскиот Парламент и на Советот и се повлекува Директивата на Советот 79/373/ЕЕК, Директивата на Комисијата 80/511/ЕЕК, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и Одлуката на Комисијата 2004/217/ЕК (CELEX број 32009R0767), Директивата на Советот 97/78/ЕЗ од 18 Декември 1997 со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки и прегледи на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX бр. 31997L0078), Директивата 64/432/ЕЕЗ од 26 Јуни 1964 за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата со говеда и свињи во Заедницата (CELEX број 31964L0432), Одлуката на Комисијата 2004/211/ЕЗ од 6 Јануари 2004 за утврдување на листа од трети земји или делови од трети земји од кои е дозволен увоз во Заемјите Членки на живи копитари, семе, јајни клетки, и ембриони од видовите на копитари и со кои се дополнуваат Одлуките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЕЗ (CELEX број 32004D0211), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 119/2009 од 9 Февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови на трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за здравствена сертификација (CELEX број 32009R0119), Директивата на Советот бр. 2009/156/ЕЗ од 30 Ноември 2009 која се однесува на здравствените барања за движење и увоз од трети земји на копитари (CELEX број 32009L0156) и Директивата 96/23/ЕЗ на Советот од 29 Април 1996 за мерки на следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/ЕЗ и 86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ (CELEX број 31996L0023).

537.

Врз основа на член 23 став (5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

С П И С О К НА ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА КОИ Е ДАДЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ

Единствен идентификувајќи номер бр	Име на ветеринарно - медицинскиот препарат	ИМН Генеричко име Фармаколошки активна супстанција	Фирма производител	Земја на производител	Застапник фирма	Употреба	Број на решение	Период на важност од	Период на важност до
МКД_951	OXYTO-KEL inj. sol.	Окситоцин	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-696/2	26.02.2013	26.02.2018
МКД_952	PESTIGON 50mg spot-on sol. for cats; PESTIGON 67mg spot-on sol. for small dogs; PESTIGON 134mg spot-on sol. for medium dogs; PESTIGON 268mg spot-on sol. for large dogs; PESTIGON 402mg spot-on sol. for very large dogs	1 ml раствор содржи: 100 мг Фипронил	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	надворешна	14-2884/1	26.02.2013	26.02.2018
МКД_953	FRONTLINE COMBO spot-on sol. for cats FRONTLINE COMBO spot-on sol. for dogs 2-10 kg (S) FRONTLINE COMBO spot-on sol. for dogs 10-20 kg (M) FRONTLINE COMBO spot-on sol. for dogs 20-40 kg (L) FRONTLINE COMBO spot-on sol. for dogs 40-60 kg (XL)	Фипронил, (S) метопрен	MERIAL-LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	топикална апликација на кожа	13-5609/2; 14-2592/1	26.02.2013; 21.03.2016	26.02.2018
МКД_954/права	TOLTAROX per. oral. susp. 50mg/ml	Толтразурил	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	перорерална	13-5176/2; 14-135	26.02.2013; 25.07.2016	26.02.2018
МКД_955	FYPRYST simultaneous spray, solution 2.5 1 mg/ml	Фипронил	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	надворешна	13-5050/2	26.02.2013	26.02.2018
МКД_956	ENROXIL tablets with flavor 15mg, 50mg и 150mg	Енрофлоксацин	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	перорерална	13-5177/2	26.02.2013	26.02.2018
МКД_957	MYPRAVAC-SUIS vacc.	Инактивирана моновалентна вакцина протива Мусорплазма Нуроисполие	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна	13-2430/5	15.03.2013	15.03.2018
МКД_958	ALBENZOLE 1500mg bol.	Албендазол	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перорерална	14-498/2	05.02.2016	26.02.2018
МКД_959	KOMBITRM 240 inj. sol.	Сулфаметоксазол и триметоприм	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-763/2	15.03.2013	15.03.2018
МКД_960	COMBI-KEL 40 L.A. inj. susp.	Прокани бензилпеницилин, Бензатин бензилпеницилин и Дихидрострептомицин сулфат	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна, субкутана	13-698/2	15.03.2013	15.03.2018
МКД_961	ADREDRI-kel 100/50/5 inj. emulz.	Витамин А провитаг, холекалиферол (вп. Д3)	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна, субкутана	13-762/2	20.02.2013	20.02.2018
МКД_962	LEVAMI-kel 7,5 inj. sol.	Левамизол хидрохлорид	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна, субкутана	13-761/2	20.02.2013	20.02.2018
МКД_963	PENI-kel 15+15 inj. susp.	Прокани-бензилпеницилин и бензатин-бензилпеницилин	KELA LABORATORIA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна, субкутана	13-699/2	26.02.2013	26.02.2018
МКД_964	FINADYNE 50mg/ml inj. sol.	Флуниксин мелумин	SCHERING PLOUGH SANTE ANIMALE FRANCIJAZA INTERVET	Франција, Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО Скопје	интрамускулна	13-528/2	20.02.2013	20.02.2018

МКД_965	СОВАСТАН 2.5% inj. susp.		Цефазимов сулфат	INTERNATIONAL ХОЛАНДИЈА	Германија, Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	интрамускулна	13-789/2	02.04.2013	02.04.2018
МКД_966	PARACILLIN SP soluble powder		Амоксицилин трихидрат	INTERVET PRODUCTIONS ИТАЛИЈА ЗА INTERVET INTERNATIONAL ХОЛАНДИЈА	Италија, Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	перорална	13-1406/2	02.04.2013	02.04.2018
МКД_967	OKSITETRACIKLIN L.A. inj. sol.		Окситетрациклин дихидрат	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	интрамускулна	13-1436/2	02.04.2013	02.04.2018
МКД_968	HEMUTIN S 200mg/ml inj. sol.		Тиамулин	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	интрамускулна	13-1436/3	02.04.2013	02.04.2018
МКД_969	GENTAMICIN inj. sol.		Гентамицин	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	интрамускулна	13-1436/4	02.04.2013	02.04.2018
МКД_970	HEMUTIN 2% premix		Тиамулин хидроген фумарат	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	перорална	13-1436/5	02.04.2013	02.04.2018
МКД_971	HEMUTIN CTC premix		Тиамулин хидроген фумарат и хлортетрациклин хидрохлорид	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	перорална	13-4506/2	02.04.2013	02.04.2018
МКД_972	OTC VP 40% pulv.		Окситетрациклин хидрохлорид	VETMEDIC	Србија	СИМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-1526/2	16.04.2013	16.04.2018
МКД_973	MEDIFLOR inj. sol.		Флорфеникол	VETMEDIC	Србија	СИМБНО МЕДИК ДОО Скопје	парентерална	13-1525/2	16.04.2013	16.04.2018
МКД_974	AMOKSICILIN VP 50% pulv.		Амоксицилин трихидрат	VETMEDIC	Србија	СИМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-1529/2	16.04.2013	16.04.2018
МКД_975	MEDIFLOR 40		Флорфеникол	VETMEDIC	Србија	СИМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-1527/2; 14-943/1	16.04.2013; 01.02.2016	16.04.2018
МКД_976	DICLACOX premix za medicirana hrana		Диклазурил	VETMEDIC	Србија	СИМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-1528/2	16.04.2013	16.04.2018
МКД_977	ALFAFER 10% + vit. B12 inj. sol.		Тривалентно железо во облик на хидроксид врзан за декстран и витамин B12	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОК Скопје	парентерална	13-977/2	16.04.2013	16.04.2018
МКД_978	ALFATRIM 24% inj. sol.		Сульфатаксон и триметоприм	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОК Скопје	парентерална	13-977/3	16.04.2013	16.04.2018
МКД_979	OXUTETRACYCLINE 10% inj. sol.		Окситетрациклин хидрохлорид	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОК Скопје	парентерална	13-977/4	16.04.2013	16.04.2018
МКД_980	APIGUARD gel (2.5% humol)		Тимол	LALEHAM HEALTHCARE 3A VITA (EUROPE)	Велска Бриганаја	ДПТУ ПРИМА - ЛЕК ДОО Скопје	надовршна	13-882/2	16.04.2013	16.04.2018

МКД_981	MULTIVIT MINERAL inj. sol.	Рениол (виг. А), хокалциферол (виг. Д3), токоферол (виг. Е1), тиамин (виг. В1), рибофлавин, пиридоксин (виг. В6), цијанокобаламин (виг. В12), никотинска киселина (виг. В3), дексатенон (виг. В5), инозитол, метионин, рацемичен, холин цитрат, магнезиум хипофосфат, хексахидрат, кобалт хлорид, бикар сулфат и цинк сулфат	Велка Британија BIOVET A.S.	Чешка	ДШП ВЕТ-МЕДИКА увоз-нвоз ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-4436/2	23.05.2013	23.05.2018
МКД_982	BIOSAN Puppy	Жива вакцина против кучешка чума и инактивирана вакцина против парвовируса кај кучиња	BIOVET A.S.	Чешка	ДШП ВЕТ-МЕДИКА увоз-нвоз ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-4437/2	23.05.2013	23.05.2018
МКД_983	OESTRONHAN 0.25 mg/ml inj. sol	Клопростенонол натриумова сол	BIOVET A.S.	Чешка	ДШП ВЕТ-МЕДИКА увоз-нвоз ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-4435/2; 13-4435/3	23.05.2013; 06.08.2013	23.05.2018
МКД_984	BIOSAN DHPP + L vacc.	Лиофилизирана жива вирусна вакцина против кучешка чума, инфективен хепатитис, инфективен ларинготрахеитис, парвовируса, паранфлуенца и лептоспироза кај кучиња	BIOVET A.S.	Чешка	ДШП ВЕТ-МЕДИКА увоз-нвоз ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-4438/2; 13-4438/3; 14-1269/1	23.05.2013; 06.08.2013; 11.02.2016	23.05.2018
МКД_985	BOVITUBAL 28 000 inj. sol.	Прочистен туберкулин екстрахиран од културите на <i>Mycobacterium bovis</i> сој AN5	BIOVET A.S.	Чешка	ДШП ВЕТ-МЕДИКА увоз-нвоз ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-4434/2	23.05.2013	23.05.2018
МКД_986	PESTIKAL + EDS + IB vacc.	Вирус на атипична чума (Newcastle болеста) сој La Sota, вирус на синдром на пад на несвест сој EDS/RS, вирус на заразен бронхитис кај кокошките сој М - 41	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-5052/2	23.05.2013	23.05.2018
МКД_987	GUMBOKAL IM SPF vacc.	Жив, атенуиран вирус на Гамборска болест	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-5052/3	23.05.2013	23.05.2018
МКД_988	PESTIKAL La Sota SPF vacc.	Лиофилизиран лентоген вирус на атипичната чума (Newcastle болеста) кај кокошките, сој La Sota	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-5052/4	23.05.2013	23.05.2018
МКД_989	BODIKAL SPF vacc.	Атенуиран вирус на сипаници кај живината	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-5052/5	23.05.2013	23.05.2018
МКД_990	BRONHIKAL SPF vacc.	Лиофилизиран високо агенуиран вирус на заразниот бронхит кај	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-5052/6	23.05.2013	23.05.2018

МКД_991	MARFLOXIN 5mg tabl.		коксалтје сој Н - 120 Марбофлоксацин	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-1959/2	03.12.2013		03.12.2018
МКД_992	MARFLOXIN 100mg/ml inj. sol.		Марбофлоксацин	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	парентерална	13-1996/2	03.12.2013		03.12.2018
МКД_993/прва	MARFLOXIN 20mg/ml inj. sol.		Марбофлоксацин	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	парентерална	14-3586/1	03.12.2013		03.12.2018
МКД_994	LINCOSIN 40% SP pulv.		Линкомицин	PRIZER SUZHOU ANIMAL HEALTH PRODUCTS COMPANY LTD, КИНА НОСИТЕЛ НА ОДОВРЕНИЕ PRIZER SERVICE COMPANY B.V.B.A.,	Белгија		УНИВЕРСИТЕТ ДОО экспорт- импорт Скопје	перитерорална	14-500/1	22.10.2013		22.10.2018
МКД_995	MASTICEN POMAD A intra. mast. inj.		Клоксацалин, ампицилин	CENAVISA S.L.	Шпанија		ИНОКС Скопје	интраматерна	13-1204/3	12.11.2013		12.11.2018
МКД_996	ECVROM - I p.o. susp.		Ивермектин, празиквантел	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија		ДШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	перитерорална	13-3832/2	17.12.2013		17.12.2018
МКД_997	LIMOXIN-100 inj. sol.		Окситетрациклин	INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА ЗА INTERSCHEME WARKEN "DE ADELAAR" B.V	Естонија		ДШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1765/2	17.12.2013		17.12.2018
МКД_998	SUSTREPEN inj. susp.		Проксин бензилпеницилин, диоксидострептомицин сулфат	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/2	16.12.2013		16.12.2018
МКД_999	TIAVET P 2% premiks		Тиамулин фумарат	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	13-2014/3	16.12.2013		16.12.2018
МКД_1000	MONIL tabl.		Албендазол	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	13-2014/4	16.12.2013		16.12.2018
МКД_1001	MONIL bol.		Албендазол	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	13-2014/5	16.12.2013		16.12.2018
МКД_1002	MONIL 5% p.o. susp.		Албендазол	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	13-2014/6	16.12.2013		16.12.2018
МКД_1003	ANISTIN 10% inj. sol.		Дифенхидрамин хлорид	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/7	16.12.2013		16.12.2018
МКД_1004	COFFEINUM 50% inj. sol.		Кофеин	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/8	16.12.2013		16.12.2018
МКД_1005	LAKSANS pulv.		Магнезиум сулфат хептахидрат	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	13-2014/9	16.12.2013		16.12.2018

МКД_1006	VITAMIN A+D3+E inj. sol.	Ретинол (витамин А), холекациферол (витамин Д3), α-токоферол ацетат (витамин Е)	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/10; 13-2014/15; 14-494/1	16.12.2013; 09.04.2014; 22.01.2016	16.12.2018
МКД_1007	TIAVET 20% inj. sol.	Тиамулин хидроген фумарат	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/11	16.12.2013	16.12.2018
МКД_1008	TRIMETO.SUL 48% inj. susp.	Сулфадиазин натриум, триметоприм	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/12	16.12.2013	16.12.2018
МКД_1009	BENZAPEN inj. susp.	Проксин бензилпеницилин, бензатин бензил пеницилин	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-2014/13	16.12.2013	16.12.2018
МКД_1010	GEOMYCIN F i.u. tabl.	Окситетрациклин хлорид	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	интраутерина	13-2014/14	16.12.2013	16.12.2018
МКД_1011	DORBENE VET 1 mg/ml inj. sol.	Мелетомидин хидрохлорид	LABORATORIOS SYVA S.A.	Шпанија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	13-2177/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1012	LINCOCIN 40% SP pulv.	Линкомицин	PFIZER SUZHOU ANIMAL HEALTH PRODUCTS COMPANY LTD, КИНА НОСИТЕЛ НА ОДОБРЕНИЕ PFIZER SERVICE COMPANY B.V.B.A.	Белгија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	перитерорална	13-2178/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1013	ALZANE 5mg/ml inj. sol.	Алпамезол хидрохлорид	LABORATORIOS SYVA S.A.	Шпанија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	13-2179/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1013a	ORBENIN EXTRA DC int. mam. susp.	Клоксацилин	PFIZER ITALIANA S.P.A.- BORGO SAN MICHELE (LATINA)	Италија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	интрамамарна	13-2176/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1014	VITAMIN C inj. sol.	Аскорбинска киселина	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	13-2567/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1015	PROMTSELEN inj. sol.	Витамин А палимат, холекациферол, RRR-α-токоферил ацетат и натриум селанит пентахидрат	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална и перитерорална	13-2566/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1016	ZIVIMCIN oral powder	Хлортетрациклин хидрохлорид, ретинол ацетат (вит.А), холекациферол (вит.Д3), α-токоферол ацетат (вит.Е), рибофлавинофосфат натриум (вит.Б2), пиридоксин хидрохлорид (вит.Б6), цијанокобаламин (вит.Б12), никотинамид (вит.Б3), калциум пантотенат и менадион (вит.К3)	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	перитерорална	13-2565/2	13.12.2013	13.12.2018
МКД_1017	SYNULOX LC int. mam. susp.	Амоксицилин, клавулинска киселина и преднизолон	PFIZER ITALIANA S.P.A.- BORGO SAN MICHELE (LATINA)	Италија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	интрамамарна	13-2180/2	13.12.2013	13.12.2018

МКД_1018	BIO - CLOX SECADO intra. mat. inj.	Клоксацилин (бензатин)	CENAVISA S.L.	Шпанија	ИНОКС Скопје	интрамамарна	13-1204/2	12.11.2013	12.11.2018
МКД_1019	MARFLOXIN 20mg tabl.	Марбофлоксацин	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-1959/3	03.12.2013	03.12.2018
МКД_1020	MARFLOXIN 80mg tabl.	Марбофлоксацин	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-1959/4	03.12.2013	03.12.2018
МКД_1021	VITAMIN AD3E 80/40 inj. sol.	Витамин А, Витамин Д3 и Витамин Е ацетат	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Скопје	парентерална	13-1203/2	26.11.2013	26.11.2018
МКД_1022	LIMOXIN-200 inj. sol. L.A.	Оксигетрацилин (дихидрат)	INTERCHEMIE WERKEN	Холандија	ДПУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1786/2	17.12.2013	17.12.2018
МКД_1023	INTERTKIM L.A. inj. sol.	Сулфоксим, триметоприм	INTERCHEMIE WERKEN	Холандија	ДПУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1787/2	17.12.2013	17.12.2018
МКД_1024	INTROVIT inj. sol.	Витамин А, Витамин Д3, Витамин Е, Витамин Б1, Витамин Б2, Витамин Б6, Витамин Б12, Витамин Б3, Витамин Б8, фола киселина, биотин, холин хлорид, ДЛ-метионин, лизин хидрохлорид	INTERCHEMIE WERKEN	Холандија	ДПУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1784/2	17.12.2013	17.12.2018
МКД_1025	INTROVIT E SELEN inj. sol.	α-Токоферол ацетат (витамин Е) натриум селенит	INTERCHEMIE WERKEN	Холандија	ДПУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1783/2	17.12.2013	17.12.2018
МКД_1026	SOLVIMIN SELEN per oral pulv.	Витамин А (ретинол) во форма на ретинол ацетат, витамин Д3 (хексакиферол), витамин Е (d-α-токоферил) во форма на токоферил ацетат, витамин С (аскорбинска киселина), витамин К3 во форма на менадион натриум бисулфит, витамин В1 (тиамин хлорид) во форма на хидрохлорид, витамин В2 (рибофлавин) во форма на натриум фосфат, витамин В6 (пиридоксин хлорид) во форма на хидрохлорид витамин В12 (цианкобаламин), никотинамид, калциум пантотенат, селен во форма на натриум селенит	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-3238/3	10.02.2014	24.12.2018
МКД_1027	ENROXIL 5g/100gr premix	Енрофлоксацин	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-3241/3	10.02.2014	24.12.2018

МКД_1028	FLORON 300mg/ml inj. sol.	Флорфенкол	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	парентерална	13-3239/3	10.02.2014	24.12.2018
МКД_1029	FLORON 2gr/100gr premix	Флорфенкол	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	пертерорална	13-3240/3	10.02.2014	24.12.2018
МКД_1030	DEHNEL PLUS tabl.	Фебнел, пирател ембонал, празквантел	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	пертерорална	13-3237/2	24.12.2013	24.12.2018
МКД_1031	COVEXIN 10 inj. susp.	Clostridium perfringens тип А токсод, Clostridium perfringens тип В&С токсод, Clostridium perfringens тип D токсод, Clostridium haemolyticum токсод, Clostridium novyi тип В токсод, Clostridium tetani токсод, Clostridium septicum токсод, Clostridium sordarii токсод, Clostridium chauvoei	SCHERING ROUGH ANIMAL HEALTH Ltd.	Нов Зеланд	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	парентерална	13-6589/2	17.02.2014	17.02.2019
МКД_1032	SEBACIL EC 50% conc.	Фоксин	BAYER ANIMAL HEALTH GmbH,	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	надворешна	13-4137/3	17.02.2014	17.02.2019
МКД_1033	MASTIJET FORTE intr. nam. susp.	Тетрацилин ХЦД, неомин сулфат, бацитраин, преднизолон	MSD ANIMAL HEALTH (INTERVET / SCHERING- PLOUGH ANIMAL HEALTH)	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	интраматерна	13-4137/2	17.02.2014	17.02.2019
МКД_1034	FLORON 100 mg/ml per oral sol.	Флорфенкол	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	пертерорална	13-3242/3	24.12.2013	24.12.2018
МКД_1035	LASOVAK vacc.	Леофинизаран лентоген варус на алипчната чума (Newcastle disease) кај кокошките, сој La Sola	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	парентерална	13-344/2	06.02.2014	06.02.2019
МКД_1036	IVERMEKTIN P premix	Ивермектин	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	пертерорална	13-345/2	06.02.2014	06.02.2019
МКД_1037	EKTANON liq conc.	Диазон	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	надворешна	13-343/2	06.02.2014	06.02.2019
МКД_1038	POLOVIN vacc.	Clostridium perfringens тип А, Clostridium perfringens тип С, Clostridium perfringens тип D, Clostridium septicum, Clostridium novyi B (oedematis), Fusobacterium necrophorum, Aerobacterium pyogenes и Staphylococcus aureus	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	парентерална	13-342/2	06.02.2014	06.02.2019
МКД_1039	ANALGIN 30% inj. sol.	Метамизол натриум	BIOVET	Бугарија	АЛМАН КОМЕРЦ Скопје	парентерална	13-2561/2	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1040	DIAR STOP FORTE	Бизмут субнитрат,	BIOVET	Бугарија	АЛМАН	пертерорална	13-2561/3	07.03.2014	07.03.2019

МКД_1041	VIALITON inj. sol.	метамизол натриум, сулфатиадин и пектин Ретинол (витамин А), холекациферол (витамин D3), токоферол ацетат (витамин Е)	BIOVET	Бугарија	КОМЕРЦ Скопје	парентерална и перентерална	13-2561/4	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1042	BIOVIT 10% - premix	Хлоретрацилин	BIOVET	Бугарија	АЛПАН КОМЕРЦ Скопје	перентерална	13-2561/5	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1043	VERMINTHEL-D tabl.	Проксантел, абомектин	BIOVET	Бугарија	АЛПАН КОМЕРЦ Скопје	перентерална	13-2561/7	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1044	COGLAVAX vacc.	Поливалентна, инактивирана бактериска адјувантна вакцина на Clostridium refluens (Тип А, Ц, Д), Clostridium septicum, Clostridium novyi B, Clostridium tetani , Clostridium chauvoei	SEVAC - PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS УНГАРИЈА CSA	Унгарија	АЛПАН КОМЕРЦ Скопје	парентерална	13-2561/6	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1045	SCALIBOR PROTECTOR BAND	Делтаметрин	INTERVET INTERNATIONAL B.V., INTERVET PRODUCTIONS S.A.	Холандија, Франција	ДИТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоо-нвоо Скопје	надоврешна	13-8466/2	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1046	GALAZEL inj. emul.	Инактивирана вакцина против контагиозна агалаксија кај овци и кози	CZ VETERINARIA S.A.	Шпанија	ДИТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоо-нвоо Скопје	парентерална	13-8466/3	07.03.2014	07.03.2019
МКД_1047 /преваторија/гре та	DEXAFORT inj. susp.	Дексаметазон	Vet Pharma Priesoythe GmbH	Германија	ДИТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоо-нвоо Скопје	парентерална	13-8466/4; 16- 3218; 16-3219; 16-3311	07.03.2014; 26.12.2017; 26.12.2017; 26.12.2016	07.03.2019
МКД_1048	OCUREV vacc.	Brucella melitensis strain Rev- 1	CZ VETERINARIA S.A.	Шпанија	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	окуларна	13-2955/2	16.04.2014	16.04.2019
МКД_1049	ROMTUBER PRD BOVIN inj. sol.	Прочистен туберкулопротени екстрахиран од Mycobacterium bovis сој AN5	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ДИШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	интрадермална	13-8452/2	17.03.2014	17.03.2019
МКД_1050	VITOI-140 inj. sol.	Витамин А, ретинол палмитат, Витамин Д3, холекациферол, Витамин Е, α-токоферол ацетат	INTERSCHEME WERKEN	Холандија	ДИШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-8451/2	17.03.2014	17.03.2019
МКД_1051	ERYTHROMVAC vacc.	Жива инфилтрирана вакцина против црвен ветер - Erysipelothrix insidiosa сој VR2	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ДИШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1556/2	17.03.2014	17.03.2019
МКД_1052	ALBENDAZOL 2500 tabl.	Албендазол	VETMEDIC	Србија	СПМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перентерална	13-749/2	17.03.2014	17.03.2019
МКД_1053	DERMOVET pulv.	Хлоретрацилин хидрохлорид	VETMEDIC	Србија	СПМБНО МЕДИК ДОО Скопје	надоврешна	13-752/2	17.03.2014	17.03.2019
МКД_1054	LEVAMIZOL VP 20% pulv.	Левамизол хидрохлорид	VETMEDIC	Србија	СПМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перентерална	13-748/2	17.03.2014	17.03.2019

МКД_1055	SUVAXYN PCV vacc.	Инактивиран рекомбиниран свински цирковирус тип 1 кој го експресира протектниот ORF2 на свинскиот цирковирус тип 2, 1.6 £ RP* £ 5.3	PFIZER OLOT, S.L.U.	Шпанија		Скопје	УНИВЕРЗИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	13-751/2	17.03.2014	17.03.2019
МКД_1056	SALVACAN-P	Хипериумн серум за пасивна имунизација против кучешка парвовирусна инфекција за парентерална примена - анти CPV серум сој CPV N-88	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија		ДНЛУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	13-1259/2; 13-1259/3; 14-497/1	31.03.2014; 29.04.2014; 22.01.2016	31.03.2019	
МКД_1057	MEDICOL 4.8 WSP pulv.	Колестин сулфат	VETMEDIC	Србија		СИМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-750/2; 14-942/1	17.03.2014; 01.02.2016	17.03.2019	
МКД_1058	ALFAGLANDIN C 0.250 mg/ml inj. sol.	Клопростенол	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија		ИНОКС Скопје	парентерална	13-2275/2	31.03.2014	31.03.2019	
МКД_1059	Streptopen 20/20 inj. sol.	Прокани бензилпеницилин, дихидрострептомицин сулфат, прокан хидрохлорид	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија		ИНОКС Скопје	парентерална	13-3254/2	31.03.2014	31.03.2019	
МКД_1060	Lincomycin-Spectinomycin 5/10 inj. sol.	Линкомицин, спектиномицин	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија		ИНОКС Скопје	парентерална	13-3710/2	31.03.2014	31.03.2019	
МКД_1061	AMOKSI-KEL 15% inj. susp.	Амоксицилин трихидрат	KELA LABORATORIA N.V	Белгија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-1848/2	29.04.2014	29.04.2019	
МКД_1062	DEXA-KEL 02 inj. sol.	Дексаметазон натриум фосфат	KELA LABORATORIA N.V	Белгија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-1849/2	29.04.2014	29.04.2019	
МКД_1063	GENTAMOX inj. susp.	Амоксицилин трихидрат, гентамицин	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-1851/2; 13-1851/3; 13-1851/4; 03.07.2014; 22.01.2016	29.04.2014; 15.05.2014; 03.07.2014; 22.01.2016	29.04.2019	
МКД_1064	NEPRAVI-kel inj. sol.	Тиамин хидрохлорид (виг.Б1) 10мг, Рибофлавин солум фосфат(виг.Б2) 5.4мг, Никотинамид (виг.Б3) 25мг, Дексаметанол (виг.Б5) 5мг, Пиридоксин хидрохлорид (виг.Б6) 4 мг, Цианокобаламин (виг. Б12) 10мг.	KELA LABORATORIA N.V	Белгија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-1850/2	29.04.2014	29.04.2019	
МКД_1065	OLIGOVIT inj. susp.	Витамин А, холекациферол (виг.Д3), тиамин хидрохлорид (виг.Б1), рибофлавин (виг.Б2), натриум фосфат, никотин амид (виг.В3), пиридоксин хидрохлорид (виг.Б6), цианокобаламин (виг.Б12), алфа токоферил ацетат (виг.Е), Д-пантенол, мезо-инозитол, ДЛ-метионин, холинцитрат, магнезиум	KELA LABORATORIA N.V	Белгија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-1847/2	29.04.2014	29.04.2019	

МКД_1066	AUSKIPRA GN vacc.	сулфат хептахидрат, кобалт хлорид хексахидрат, бикар сулфат пентахидрат, цинк сулфат хептахидрат, манган сулфат монохидрат	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-427/2	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1067	NEOPEN inj. susp.	Жива инфилтрирана вакцина - Вирус на ајуџин болест сој gE Bartha K61	INTERVET PRODUCTIONS	Италија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	парентерална	13-2208/2	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1068	SURCALCE inj. sol.	Калциум глюконат монохидрат, калциум ацетат, магнезиум хипофосфит хексахидрат	SANOSHEMIA PHARMAZEUTIKA AG,	Австрија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	парентерална	13-2208/3	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1069	NOBILIS SG 9R vacc.	Жива инфилтрирана бактеријска вакцина против тифус кај живината (Salmonella gallinarum сој 9R)	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	субкутана	13-2208/4; 16-1061/1	20.06.2014; 20.03.2017	20.06.2019
МКД_1070/прва	BAUVAROL STRIP	Флуометрин	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	пластични ленти за поставување во кошници со пчели	14-2208/5; 14-3588/1	17.03.2015; 31.05.2016	17.03.2020
МКД_1071	FERTAGYL inj. sol.	Гонадотропин ацетат	INTERVET INTERNATIONAL GmbH; INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Германија, Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	парентерална	13-3342/2	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1072	FOLLIGON 400 i.e., 500 i.e., 600 i.e., 1000 i.e., 5000 i.e., 6000 i.e., 120000 i.e.	Гонадотрофин коњски серум (RMSG)	INTERVET INTERNATIONAL GmbH; INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Германија, Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	парентерална	13-3342/4	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1073	CHRONOGEST CR	Кронолон	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	интраутерна	13-3342/3	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1074	CALFOSET inj. sol	Калциум глицерофосфат, магнезиум хлорид	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	парентерална	13-2499/2	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1075	GIRAXA pulvis	Кантисин сулфат	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	перигерална	13-2498/2	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1076	ENROXIL MAX inj. sol.	Енрофлоксацин	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	парентерална	13-2499/3	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1077	DEXAMETHASONE inj. sol.	Дексаметазон	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОС Скопје	парентерална	13-3710/2	20.06.2014	20.06.2019
МКД_1078	OXYTOSIN VET inj. sol.	Окситоцин	VEYX - PHARMA	Германија	ДПТУ ПРИМА - ЛЕК ДОО Скопје	парентерална	13-2870/2	15.08.2014	15.08.2019
МКД_1079	NAXCEL inj. susp.	Цефтифуру	ZOETIS SA	Белгија	УНИВИГО ДОО експорт-ДОО	парентерална	13-4540/2; 14-4540/3	20.06.2014; 11.03.2015	20.06.2019

МКД_1080	OXUMED LA inj. sol.		Окситетрацилин	ВЕТМЕДИК ДОО	Србија		инпорт Скопје СМБИО МЕДИК ДОО Скопје	парентерална	13-4538/2; 14-4538/3	20.06.2014; 11.03.2015	20.06.2019
МКД_1081	MEDIMESTIN inj. sol.		Ивермектин	ВЕТМЕДИК ДОО	Србија		СМБИО МЕДИК ДОО Скопје	парентерална	13-4539/2; 14-4539/3	20.06.2014; 11.03.2015	20.06.2019
МКД_1082	NUTRICIN SULFA premix		Окситетрацилин хидрохлорид, неомислин сулфат, сулфамидион, сулфатиазидин и лимонска киселина	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	13-3343/2; 16-5538/2	26.06.2014; 02.03.2017	26.06.2019
МКД_1083	MASTIDRY i. nam. susp.		Клоксацилин бензилни, амицилин трихидрат	NORBOOK LABORATORIES	Ирска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	интраматерна	13-3343/3	26.06.2014	26.06.2019
МКД_1084	MASTIQUICK i. nam. susp.		Прокин бензил пеницилин, стрептомицин сулфат, неомислин сулфат,	NORBOOK LABORATORIES	Ирска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	интраматерна	13-3343/4	26.06.2014	26.06.2019
МКД_1085	VITAMIN B KOMPLEKS + C inj. sol.		преднизолон ацетат Тиамина хидрохлорид (витамин B1), рибофлавин натриум фосфат (витамин B2), пиридоксин хидрохлорид (витамин B6), никотинамид (витамин PP) аскорбинска киселина витамин Ц	GENERA	Хрватска		ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	13-3343/5	26.06.2014	26.06.2019
МКД_1086	MEDIFLOX 5% inj. sol.		Енрофлоксацин	VETMEDIC	Србија		СМБИО МЕДИК ДОО Скопје	парентерална	13-4620/2; 14-945/1	26.06.2014; 01.02.2016	26.06.2019
МКД_1087	MEDIFLOX 10% inj. sol.		Енрофлоксацин	VETMEDIC	Србија		СМБИО МЕДИК ДОО Скопје	парентерална	13-4621/2; 14-944/1	26.02.2014; 01.02.2016	26.06.2019
МКД_1088	DEHINEL PLUS Flavour tabl.		Пирател ембонат, празиквантел	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-3757/2; 13-3757/3	26.06.2014; 25.07.2014	26.06.2019
МКД_1089	DEHINEL PLUS XL tabl.		Пирател ембонат, празиквантел	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	перитерорална	13-3758/3; 13-3758/3	26.06.2014; 25.07.2014	26.06.2019
МКД_1090	FYPRYST COMBO rastvor za pakaruvanje na kozata za kucija.		Фипронил, S-метопрен	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	напдорешна	13-3759/2; 13-3759/3	26.06.2014; 25.07.2014	26.06.2019
МКД_1091	FYPRYST COMBO rastvor za pakaruvanje na kozata za macki i lasici		Фипронил, S-метопрен	KRKA d.d	Словенија		КРКА - ФАРМА Скопје	напдорешна	13-3756/2; 13-3756/3	26.06.2014; 25.07.2014	26.06.2019
МКД_1092	TIACOR CTC Plus premix		Тиакуллин хидроген фумарат, хлоретрацилин (во облик на хидрохлорид)	ФИП КОРП 2000 ДОО	Србија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перитерорална	13-3607/2	31.07.2014	31.07.2019
МКД_1093	TIACOR 10% premix		Тиакуллин хидроген фумарат	ФИП КОРП 2000 ДОО	Србија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перитерорална	13-3605/2	31.07.2014	31.07.2019
МКД_1094	TRIGUARD 250 oralen prasok		Сульфадимидин, окситетрацилин хидрохлорид, неомислин сулфат	ФИП КОРП 2000 ДОО	Србија		ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перорална	13-3606/2	31.07.2014	31.07.2019
МКД_1095	OSSITETRACILINA 20% pulv.		Окситетрацилин	CHEMFARMA S.P.A.	Италија		ИНОКС Скопје	перорална	14-377/1; 14-1569/1	22.01.2015; 01.02.2016	22.01.2020

МКД_1096	SICADEN S emul.	Диметикон	ВЕТПРОМ	Бугарија	ДПШ ВЕТ-МЕДИКА увоо-извоз ДООЕЛ ПРИТЕП	перорална	13-3980/2	02.09.2014	02.09.2019
МКД_1097	ENDESTOCID spot-on sol.	Ивермектин	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ДПШ ИЛЕМИК ДООЕЛ ПРИТЕП	надворешна	13-5965/2	10.11.2014	10.11.2019
МКД_1098	Vitamin AD3E KRKA inj. emul.	Витамин А, холекациферол (витамин Д), токоферол ацетат (витамин Е)	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	парентерална	13-6841/2	10.11.2014	10.11.2019
МКД_1099	Canamycin 25% inj. sol.	Канамицин	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Скопје	парентерална	13-3710/3	10.11.2014	10.11.2019
МКД_1100	Amoxycillin 20% L.A.inj. susp.	Амоксицилин трихидрат	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Скопје	парентерална	13-3710/4	10.11.2014	10.11.2019
МКД_1101	ENGEMYCIN SPRAY	Оксететрациклин	INTERVET PRODUCTIONS S.r.l	Италија	ДПШ ВИТА ВЕТ ДОО увоо-извоз Скопје	надворешна	13-5923/2	10.11.2014	10.11.2019
МКД_1102	ADVOCATE 40 mg + 10 mg, 100 mg + 25 mg, 250 mg + 62.5, 400 mg + 100 mg spot-on sol. for dogs / ADVOCATE 40 mg + 4 mg, 80 mg + 8 mg spot-on sol. for cats and ferrets	Индаметроид, моксикетин	KUP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH	Германија	ДПШ ВИТА ВЕТ ДОО увоо-извоз Скопје	надворешна	13-5923/3	10.11.2014	10.11.2019
МКД_1103	EFICUR inj. susp.	Цефтиофур	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	13-6984/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1104	TYLOMAX 500 oral. pulv.	Тилозин тартрат	ФИН КОРП 2000 ДОО	Србија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перорална	13-5672/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1105	MAXAMOX 200 oral. pulv.	Амоксицилин трихидрат	ФИН КОРП 2000 ДОО	Србија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перорална	13-5674/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1106	MAGNUM 44 LS	Линкомилин хидрохлорид, степиномицин хидрохлорид	ФИН КОРП 2000 ДОО	Србија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	перорална	13-5673/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1107	Albendazol tbl 250	Албендазол	VETMEDIC	Србија	СЕМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-6915/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1108	IVERMEKTIN - P	Ивермектин	VETMEDIC	Србија	СЕМБНО МЕДИК ДОО Скопје	перорална	13-6916/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1109	TERRAMYCIN AEROSOL SPRAY	Оксететрациклин хидрохлорид	IGS AEROSOL GMBH	Германија	УНИВЕРТО ДОО експорт- напорт Скопје	надворешна	13-6917/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1110	DEPO-PROMONE 50 mg/ml inj. susp.	Медоксипротестерон ацетат	PRIZER MANUFACTURING BELGIUM NV	Белгија	УНИВЕРТО ДОО експорт- напорт Скопје	парентерална	13-7272/2	05.12.2014	05.12.2019
МКД_1111	ALFAMEC 1% inj. sol.	Ивермектин	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Скопје	парентерална	14-3710/4	03.03.2015	03.03.2020
МКД_1112	PHENYLBUTAZONE 20% inj. sol.	Фенилбутазон	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Скопје	парентерална	14-8013/2	13.03.2015	13.03.2020
МКД_1113	FUROSEMID 5% inj. sol.	Фуросемид	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Скопје	парентерална	14-8013/3	03.03.2015	03.03.2020

МКД_1114	DEXATAT 2mg/ml inj. sol.	Дексаметазон натриум фосфат	ANIMEDICA GMBH	Германија	ДПШТ ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	парентерална	14-8155/2	03.03.2015	03.03.2020
МКД_1115	CLOXAMED DC forte	Клоксацилин натриум 1120..... 200мг, Клоксацилин бензилтин (2:1)..... 800мг	ANIMEDICA GMBH	Германија	ДПШТ ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	парентерална	14-8152/2	03.03.2015	03.03.2020
МКД_1116	MENBUTIL inj. sol.	Менбутион	ANIMEDICA GMBH	Германија	ДПШТ ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	парентерална	14-8154/2	03.03.2015	03.03.2020
МКД_1117/граа	PROCAPEN 300 mg/ml	Бензилпеницилин Прокаин	ANIMEDICA GMBH; INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. ESMERALDA	Германија, Шпанија	ДПШТ ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	парентерална	14-8153/2; 14-3587/1	03.03.2015; 31.05.2016	03.03.2020
МКД_1118	VETOFLOK 5% 50 mg inj. sol	Енрофлоксацин	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-727/2; 16-972/1	03.03.2015; 13.03.2017	03.03.2020
МКД_1119	VETOFLOK 10%, 100 mg, per os. sol.	Енрофлоксацин	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перитерорална	14-728/2; 16-975/1	03.03.2015; 13.03.2017	03.03.2020
МКД_1120	RABIKAL vacc.	Инактивиран вирус против беснило сој Flgu LEF	CZ VETERINARIA SA za GENERA	Шпанија, Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-729/2; 16-1437/1	03.03.2015; 12.04.2017	03.03.2020
МКД_1121	CALCI BORUGLUCONAS 40%, 332mg + 68mg inj. sol.	Калциум глюконат, борна киселина, калциум глюконат	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-730/2; 16-973/1	03.03.2015; 13.03.2017	03.03.2020
МКД_1122	SUSTREPEN D inj. susp.	Прокаин бензилпеницилин, дихидрострептомицин во облик на дихидрострептомици сулфат, дексаметазон во облик на дексаметазон натриум фосфат	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-731/2; 16-974/1	03.03.2015; 13.03.2017	03.03.2020
МКД_1123	ALBENDAZOLE 600 tabl.	Албендазол	PROVET S.A.	Грција	ЛОЗАНЧЕ ПРОМЕТ ДООЕЛ Витопа	перитерорална	14-5677/2	03.03.2015	03.03.2020
МКД_1124	ALBENDAZOLE 2500 bol.	Албендазол	PROVET S.A.	Грција	ЛОЗАНЧЕ ПРОМЕТ ДООЕЛ Витопа	перитерорална	14-5676/2	03.03.2015	03.03.2020
МКД_1125	PROCPEN 30 inj. susp.	Прокаин бензилпеницилин	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОКС Скопје	парентерална	14-642; 14-946/1	03.04.2015; 01.02.2016	03.04.2020
МКД_1126	CEFTIOSAN inj. susp.	Цефтифури	ALFASAN NEDERLAND B.V.	Холандија	ИНКОКС Скопје	парентерална	14-8724/2	03.04.2015	03.04.2020
МКД_1127	NexGard 11mg (2-4kg), 28mg (4-10kg), 68mg (10-25kg), 136mg (25-50kg) chewable tablets for dogs	Афоксоланер	MERIAL-LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	перитерорална	14-8605/2; 14-8605/3	03.04.2015; 12.06.2015	03.04.2020
МКД_1128	Lactaclox intra. mam. susp.	Ампицилин, клоксацилин	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	интрамамна	14-8671/2	03.04.2015	03.04.2020
МКД_1129	DuoFast intra. mam. susp.	Триметоприм, сулфадиазин	NORBROOK	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	интрамамна	14-8668/2	03.04.2015	03.04.2020

МКД_1130	Cariprieve 50mg/ml inj. susp.		Карпревен, етанол, натриум формалдехид сулфоксидат	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	ДООЕЛ Скопје НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-8669/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1131	Cefenil 50mg/ml inj. susp.		Цефтифур	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	ДООЕЛ Скопје НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-8670/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1132/прва	DINOLYTIC 5mg/ml inj. sol.		Динопрост	PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV; ZOETIS BELGIUM SA	Белгија	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-79/2; 14-3585/1	03.04.2015; 31.05.2016		03.04.2020
МКД_1133	DECTOMAX 10mg/ml inj. sol.		Дорамектин	PFIZER PGM; ZOETIS BELGIUM SA	Франција, Белгија	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-80/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1134	SYNULOX RTU inj. susp.		Амоксицилин, клавулонска киселина	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.	Италија	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-8755/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1135	VANGUARD PLUS 5/L liquid inj. susp.		Асопирина поливалентна вакцина Vanguard Plus 5 содржи жив атенуиран вирус на вирусна кучешка чума, сој N-CDV, жив атенуиран кучешки аденовирус тип 2 (CAV-2), сој Mahabatt, жив атенуиран кучешки паровирус сој CRV NL-35D. Течна фракција: Leptofert C-1 содржи инактивирана Leptospira canicola сој C-51, инактивирана Leptospira icterohaemorrhagiae, сој NADL (11403)	ZOETIS INS.	САД	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-8753/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1136	VALBAZEN 10% oral. susp.		Албендазол	PURNA PHARMACEUTICAL S	Белгија	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	перитерорална	14-8754/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1137	ULTRACHOICE 8 vacc.		Бактериска суспензија на C. chauvoei, C. septicum, C. novyi, C. sordellii, C. perfringens тип C, C. perfringens тип D, C. haemolyticum	ZOETIS INS.	САД	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-8756/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1138	DRAXXIN 100mg/ml inj. sol.		Тулагромицин	ZOETIS INS.	Белгија	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-8757/2; 14-8757/3	03.04.2015; 12.06.2015		03.04.2020
МКД_1139	RESPISURE vacc.		Mycoplasma hyorhinisomiae сој P-5772-3 (NL1042)	ZOETIS INS.	САД	УНИВЕРСО ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-916/2	03.04.2015		03.04.2020
МКД_1140	FYPRYST 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg		Фитронил	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	надоврешна	14-9206/2	12.06.2015		12.06.2020
МКД_1141	VITAMIN AD ₃ EC		Витамин А (палмитат), Витамин Д (хептакалциферол), витамин	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	перитерорална	14-9205/2	12.06.2015		12.06.2020

МКД_1142		Е (токоферил ацетат) и витамин П (аскорбинска киселина)	БИОМЕС 10 мг/мл inj. sol.	Ивермектин	БЮВЕТА A.S.	Чешка	ДПШ ВЕТ-МЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-511/2	03.04.2015	03.04.2020
МКД_1143		Пирател бензоат, празиквантел, фебелдазол	CANIVERM tabl.		БЮВЕТА A.S.	Чешка	ДПШ ВЕТ-МЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	перорална	14-162/2	03.04.2015	03.04.2020
МКД_1144		Фипронил	FIPRYST 50 mg		KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	наводорешна	14-9207/2	12.06.2015	12.06.2020
МКД_1145		Синтетски окситоцин	OXYTOCIN inj. sol.		ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОС Скопје	парентерална	14-1160/2	23.09.2015	23.09.2020
МКД_1146		Ампицилин трихидрат	Ampicillin 20% inj. susp.		ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНКОС Скопје	парентерална	14-1527/2	23.09.2015	23.09.2020
МКД_1147		Окситетрациклин хидрохлорид	Alamycin aerosol		NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	наводорешна	14-3417/2	24.09.2015	24.09.2020
МКД_1148/пра а		Милпримон 2,5 mg/25 mg tab.; Милпримон 2,5 mg/125 mg tab.	Milprazon 2,5 mg/25 mg tab.; Milprazon 2,5 mg/125 mg tab.		KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	перорална	14-2333/2; 16-3252	24.09.2015; 26.12.2017	24.09.2020
МКД_1149		Празиквантел, пирател пасто, фебелател	CANIDON tab.		GOLASH PHARMA	Бугарија	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	перорална	14-5072/2	02.10.2015	02.10.2020
МКД_1150		Инактивиран синтиски парвовирус, сој S-80 и инактивиран Egsirelontix rhisioriphiae	SUVAXYN PARVO E vacc.		ZOETIS MANUFACTURING AND RESEARCH SPAIN	Шпанија	УНИВЕР ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-2366/5	10.11.2015	10.11.2020
МКД_1151		Прокит бензилпеницилин монохидрат, Неомин сулфат, Дихидрострептомицин сулфат, Новобион натриум, Преднизон	GAMARET intramam. susp.		БЮВЕТА A.S.	Чешка	ДПШ ВЕТ-МЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	интраматерна	14-2778/4	10.11.2015	10.11.2020
МКД_1152/пра а		Милпразон 4 mg/10 mg tab.; Милпразон 16 mg/40 mg tab.	MILPRAZON 4mg/10mg tab.; MILPRAZON 16mg/40mg tab.		KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	перорална	14-2866/4; 16-3252	10.11.2015; 26.12.2017	10.11.2020
МКД_1153		Жива лиофилизирана вирусна вакцина, која го содржи вирусот на атипична Гамборска болест сој Д78.	NOBILIS GUMBORO D78 vacc.		INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПШ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	со довање во вода за пиење (орално), распрекување во вид на спрей и интравенозна / интракуларна	14-2534/2	10.11.2015	10.11.2020
МКД_1154		Жива лиофилизирана вирусна вакцина, која го содржи вирусот на атипична чума (Фукастелска болест)	NOBILIS ND CLONE 30 vacc.		INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПШ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	со довање во вода за пиење (орално), распрекување во	14-2534/3	10.11.2015	10.11.2020

		сој Clone 30.					вид на стрѣј и интравенозна / интравенуларна		
МКД_1155	CLOSAMESTIN inj. sol.	Ивермектин, клотангел	NORBOOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-3421/2	парентерална	10.11.2015	10.11.2020
МКД_1156	NOBILIS IB-ND-EDS vacc.	Комбинирана вирусна инактивирана вакцина, која ги содржи вирусите на IBV (вирус на инфективен бронхитис) серотип Massachusetts, сој M41 NDV (вирус на Њукастелска болест - атипична чума), сој Clone 30 и EDS76 (вирус на синдромот на пад на неспољоста) сој BCI14	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДИТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	14-2908/2	парентерална	10.11.2015	10.11.2020
МКД_1157	VETAZOL pulv.	Леванизоол хидрохлорид	ВЕТЕРИНАРСТВО Д.О.О	Србија	ВЕТЕРИНАРС ТВО МАКЕДОНИИ А Скопје	14-3752/2	перорална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1158	VETASTREP pulv.	Стрептомицин сулфат	ВЕТЕРИНАРСТВО Д.О.О	Србија	ВЕТЕРИНАРС ТВО МАКЕДОНИИ А Скопје	14-3753/2	перорална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1159	VETADERM pulv.	Оксипетрацилин хидрохлорид	ВЕТЕРИНАРСТВО Д.О.О	Србија	ВЕТЕРИНАРС ТВО МАКЕДОНИИ А Скопје	14-3754/2	надорална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1160	VETA EKO FAN pulv.	Оксипетрацилин хидрохлорид, Стрептомицин сулфат	ВЕТЕРИНАРСТВО Д.О.О	Србија	ВЕТЕРИНАРС ТВО МАКЕДОНИИ А Скопје	14-3755/2	перорална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1161	VETASIKLIN pulv.	Оксипетрацилин хидрохлорид	ВЕТЕРИНАРСТВО Д.О.О	Србија	ВЕТЕРИНАРС ТВО МАКЕДОНИИ А Скопје	14-3756/2	перорална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1162	VITAMIN AD3E-S inj. sol.	Ретинол палимат, холекациферол, α- токоферол ацетат	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	14-4950/2	парентерална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1163	ENROCIN 10% p.o. sol.	Енрофлоксацин	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	14-4951/2	парентерална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1164	ENROCIN-S 10% inj. sol.	Енрофлоксацин	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	14-4953/2	парентерална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1165	NEOMICIN 70 pulv.	Неомицин	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕР ДОО експорт- импорт Скопје	14-4952/2	перорална	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1166/прв а	COLVASONE 0.2% inj. sol.	Дексаметазон	NORBOOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-3418/2; 16- 2612	парентерална	11.11.2015; 26.12.2017	11.11.2020
МКД_1167	CALCIET 40 CM inj. sol.	Калциум боролуконат, магнезиум хидрофосфат хексахидрат	NORBOOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-3419/2	парентерална	11.11.2015	11.11.2020

МКД_1168	ALAMYCIN LA 200mg/ml inj. sol.	Окситетрациклин дихидрат	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-3423/2	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1169	MULTIVITAMIN 100 ml inj. sol.	Витамин А палимат, Холкациферол (Витамин D3), Витамин Е ацетат, Тиамин хидрохлорид (Витамин B1), Рибофлавин натриум фосфат (Витамин B2), Пиридоксин хидрохлорид (Витамин B6), Никотинамид, Декспантенол, Цијанокобаламин (Витамин B12), Хлорокрезол (како средство за конзервирање)	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-3422/2	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1170	PEN&STREP inj. susp.	Прокаин пеницилин, Дихидрострептомицин сулфат	NORBROOK LABORATORIES	Северна Ирска	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-3420/2; 14-3420/3	11.11.2015; 09.12.2015	11.11.2020
МКД_1171	PORCILIS COLICLOS vacc.	Комбинирана инактивирана субединична бастериска вакцина која содржи: E. coli компоненти: E4ab фимбрииски адхезин, F4ac фимбрииски адхезин, F5 фимбрииски адхезин, F6 фимбрииски адхезин, LT токсоид и Clostridium perfringens компонента: тип С антиген	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	интрамукулна	14-4567/2	11.11.2015	11.11.2020
МКД_1172/прва а	PORCILIS PCV M NYO inj. emul.	Комбинирана инактивирана вирусна (субединична) и бастериска вакцина, која содржи: свински парковирс тип 2 (PCV2) ORF2 субединичен антиген и пурсориплазма hyorhinotomiae сој J инактивиран	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	интрамукулна	14-4705/2; 14-4705/3 16- 3312	12.11.2015; 25.04.2016; 26.12.2017	12.11.2020
МКД_1173	PORCILIS ERY + PARVO inj. susp.	Инактивиран свински парковирс (PPV) сој 014 + инактивирана (лизирана) E. thysiotomiae сој M2	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	парентерална	14-5672/4; 14-5672/6; 14-5672/7; 14-5672/8	12.11.2015; 18.11.2015; 30.12.2015; 25.04.2016	18.11.2020
МКД_1174	NOBILIS IB MA5 vacc.	Жива лиофилизирана вирусна вакцина, која содржи авијарен вирус на инфективност бронхитис сој Ma5, тип Massachusetts	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	со долавање во вода за пиење (орално), распрекување во вид на спреј и интраназална / интраокулна	14-5672/5	12.11.2015	12.11.2020
МКД_1175	HIBISEPT pulv.	Хлорхексидин хлорид	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	надоврешна	14-5891/2	12.11.2015	12.11.2020
МКД_1176	NILVERM inj. sol. et p.o. sol.	Левамизол хидрохлорид	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална и перорална	14-5892/2	12.11.2015	12.11.2020
МКД_1177/прва	DRONTAL DOG flavour tablets	Фебантел, пирател ембонаг,	BAUER HEALTH	Германија	ДПТУ ВИТА	перперорална	14-6692/2; 16-	15.12.2015; 12.12.2017	15.12.2020

a	презакваент	CARE, KVP PHARMA UND VETERINAR (GMBH)	Франција	БЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	1710			
МКД_1178	RABISIN vacc.	MERIAL- LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-5682/4	14.01.2016	14.01.2021	
МКД_1179	FRONTLINE spot-on sol. for cats: FRONTLINE spot-on sol. for dogs 2-10 kg (S), FRONTLINE spot-on sol. for dogs 10-20 kg (M), FRONTLINE spot-on sol. for dogs 20-40 kg (L), FRONTLINE spot-on sol. for dogs 40-60 kg (XL) PESTIPFFA vacc.	MERIAL- LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-5682/5; 14-5682/6; 14-5682/7	14.01.2016; 14.03.2016; 23.03.2016	14.01.2021	
МКД_1180		MERIAL- LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-5865/4	14.01.2016	14.01.2021	
МКД_1181	TETRADOG DHP+L vacc.	MERIAL- LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	14-5865/5	14.01.2016	14.01.2021	
МКД_1182/прв a	АТАХХА 200mg/40mg; 500 mg/100mg; 1250mg/250mg; 2000mg/400mg spot on solution for dogs	КРКА d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА Скопје	14-1332	15.11.2016	14.01.2021	
МКД_1183	INTERMECTIN inj. sol.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА ЗА INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V.	Естонија	ДШП ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	14-6060/2	14.01.2016	14.01.2021	
МКД_1184	INTERSPECTIN-L inj. sol.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА ЗА INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V.	Естонија	ДШП ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	14-6062/2	14.01.2016	14.01.2021	
МКД_1185	GLUCOKORTIN-20 inj. sol.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА ЗА INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V.	Естонија	ДШП ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	14-6061/2	14.01.2016	14.01.2021	
МКД_1186	ZUPREVO 40 mg/ml inj. sol.	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Германија	ДШП ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	14-6692/4	14.01.2016	14.01.2021	

МКД_1187/прв а	ADVANTIX spot-on solution for dogs	Индаксоприд, перметрин	KUP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	надворешна	14-692/5; 14-1711	14.01.2016; 15.11.2016	14.01.2021
МКД_1188	FIPREX S, M, L AND XL SPOT-ON SOL. FOR DOGS AND FIPREX CAT SPOT ON SOL. FOR CATS	Фипронил	VET-AGRO MULTI- TRADE COMPANY SP. Z O.O.	Полска	ДПТУ ПРЕМА - ЛЕК ДОО Скопје	надворешна	14-1274/1	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1189	NOBILIS IB 4-91 vacc.	Жив атенуиран вирус на инфекциозен бронхитис кај живината сој 4-91	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	парентерална	14-1276/1; 14-1276/3	10.02.2016; 13.07.2016	10.02.2021
МКД_1190	M-PAC inj. emul.	Инактивирани Мусорасма фуориспонице	BURGWEDEL BIOTECH GMBH	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-невоз Скопје	парентерална	14-1275/1	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1191	TIAMULIN inj. sol.	Тиамулин	INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА 3А INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V	Естонија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-1273/1	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1192	LIMOXIN-400 WS pulv.	Оксипетраксин хидрохлорид	INTERSCHEME WERKEN	Холандија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-1271/1	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1193	BIOCILLIN-150 LA inj. susp.	Амоксицилин трихидрат	INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА 3А INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V	Естонија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-1272/1	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1194	CEFTIONEL-50 inj. susp.	Цефтиофур хидрохлорид	INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА 3А INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V	Естонија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-1270/1	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1195	GENTA-100 inj. sol.	Гентамицин	INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" ЕСТОНИЈА 3А INTERSCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V	Естонија	ДПТУ ПАСТЕР увоз- невоз ДООЕЛ Струмица	парентерална	14-188/2	10.02.2016	10.02.2021
МКД_1196	SHOTAPEN inj. susp.	Бензилни бензилпеницилин, проксан бензилпеницилин, дихидрострептомицин сулфат	VIRBAC S.A.,	Франција	ВЕРАКС ДООЕЛ - Скопје	парентерална	14-6276/2	04.04.2016	04.04.2021
МКД_1197	CANIGEN DHPH/L (CANIGEN DHPH Ilofil komponenta - CANIGEN L Ilesna komponenta)	Лиофилизат (пред лиофилизација): Вирус на кучешка чума (CDV), сој Lederle, кучешки аденовирус	VIRBAC S.A.,	Франција	ВЕРАКС ДООЕЛ - Скопје	парентерална	14-6274/2	04.04.2016	04.04.2021

МКД_1198		тип 2 (CAV-2), сој Mannheim, кучешки парвовирус (CPV), сој CPV, кучешки паравирусен вирус (CPV), сој Mannheim + експлицитен колку што е потребно до една доза. -Суспензија. Инактивирана <i>Lerovirus interogans</i> серогрупа сапсела серовар сапсела во минимум титар не помал од 8.33 x 10 ⁸ бкт./мл пред инактивација која дава ≥ 80% заштита* . Инактивирана <i>Lerovirus interogans</i> серогрупа <i>icterohaemorrhagiae</i> серовар <i>icterohaemorrhagiae</i> во минимум титар не помал од 8.33 x 10 ⁸ бкт./мл пред инактивација која дава ≥ 80% заштита* и експлицитен до 1 доза од 1.0мл	ViRBAC S.A.,	Франција	ВЕРАКС ДООЕЛ - Скопје	парентерална	14-6277/2	04.04.2016	04.04.2021
МКД_1199		MULTIBIO D inj. susp.	ViRBAC S.A.,	Франција	ВЕРАКС ДООЕЛ - Скопје	парентерална	14-6275/2	04.04.2016	04.04.2021
МКД_1200		RABIGEN MONO inj. susp.	ViRBAC S.A.,	Франција	ВЕРАКС ДООЕЛ - Скопје	интраматерна	14-6278/2	04.04.2016	04.04.2021
МКД_1201		RILEXINE 200 i.mam. susp.	ViRBAC S.A.,	Франција	ВЕРАКС ДООЕЛ - Скопје	парентерална	14-6273/2	04.04.2016	04.04.2021
МКД_1202		RILEXINE 15% inj. susp.	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ДШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-7305/2	25.04.2016	25.04.2021
МКД_1203		AVIPRESTISOTA iyo. pulv.	INTERCHEMIE WERKEN	Холандија	ДШУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	парентерална	14-7304/2	04.04.2016	04.04.2021
МКД_1204		IMOSCHEM-120 inj. sol.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	перитерална	14-2886/1	11.04.2016	11.04.2021
МКД_1205		SULFAMIDIN p.o. sol.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	парентерална	14-2885/1	11.04.2016	11.04.2021
МКД_1206		IVERMECTIN-S inj. sol.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	перитерална	14-2881/1	11.04.2016	11.04.2021
МКД_1207		FLUMEKVIN pulv.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	перитерална	14-2883/1	11.04.2016	11.04.2021
МКД_1208		NOVPIRON inj. sol.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРСИТЕТ ДОО експорт-импорт Скопје	перитерална	14-2883/1	11.04.2016	11.04.2021

МКД_1208	COFFEINUM CUM NATRI BENZOATE inj. sol.	Кофеин и натриум бензоат	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВИГО ДОО експорт- импорт Скопје	парентерална	14-2884/1	11.04.2016	11.04.2021
МКД_1209	CALCIUM BOROGUONICUM inj. sol.	Калциум боролуконат	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВИГО ДОО експорт- импорт Скопје	парентерална	14-2882/1	11.04.2016	11.04.2021
МКД_1210	BOVILIS BVD	Инактивиран антиген на цитогатогенот вирус на бовината вирусна диареја (BVDV) сој C-86	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДИТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	парентерална	14-634/2	03.05.2016	03.05.2021
МКД_1211	BUTOX 7.5mg/ml pour-on susp.	Дептаметрин, формалдехид	INTERVET PRODUCTIONS S.A	Франција	ДИТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	надворешна	14-583	04.05.2016	04.05.2021
МКД_1212	CALCIVEXXOL 38 INJ. SOL.	Калциум глюконат монокхидрат, магнезиум хлорид хексахидратум и борна киселина	BELA-PHARM GMBH & CO. KG	Германија	ДИТУ ПРИМА - ЛЕК ДОО Скопје	парентерална	14-2171	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1213	MASTI VEYXUM INTRAMAM. SUSP.	All-rac-α-токоферил ацетат (витамин Е ацетат), витамин А концентриран, хидролизисан, трипсин и папаин	VEYX - PHARMA B.V.	Холандија	ДИТУ ПРИМА - ЛЕК ДОО Скопје	интрамамарна	14-2172/2	01.07.2016	01.07.2021
МКД_1214	VAROSTOP STRIPS	Флуметрин	PRIMAVET-SOPHA LTD	Бугарија	ДИТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	дрвени фурнирни ленти за поставување во кошници со лечи	14-1922/2	01.07.2016	01.07.2021
МКД_1215	PLIVAK K-S vacc.	Жив модифициран вирус на класична свинска чума, сој Кина + лактоза хидрат	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-517/2	01.07.2016	01.07.2021
МКД_1216	OXYTETRACYCLINA 5% PULV.	Окситетрациклин хидрохлорид + колоиден раствор на синапсум и сахарин	PFO VETOS-FARMA SP. Z.O.O	Полска	ИНОКС Скопје	перорална	14-1698	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1217/прр а	FUCHSORAL vacc.	Атенуиран жив вирус на беснило сој SAD B19 + MEM Eagle, серум од новородено теле, лактабумин хидролизат, гентамицин сулфат, желатин, сахароза, натриум едетат, NaCl, калциум дихидроген фосфат, динамриум хидроген фосфат, VPI	IDT BIOLOGIKA GMBH	Германија	ВЕЗЕ ПАРИ Тргово	перорална	14-365/3; 16- 372	01.07.2016; 26.12.2017	01.07.2021
МКД_1218	STREPTOMYCIN 20% inj. sol.	Стрептомицин сулфат + бензил алкохол	FM PHARM	Србија	ДИПТ ПАСТЕР-увоз- извоз ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-1230	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1219	SULFADIMIDIN 32% inj. sol. et p.o. sol.	Сулфадимидин натриум + метилпарахидроксибензоат, натриум сулфид, безводен, динамриум едетат, натриум хидроксид и вода за инјекции	GENEKA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална и перитерална	14-518	07.07.2016	07.07.2021

МКД_1220	GEOMYCIN RETARD inj. sol.	Оксигетрацилин во облик на окситетрацилин дихидрат + магнезиум оксид, пирролидон, хлоридна киселина, моноетаноламин, натриум формалдехид сулфоксидат, вода за инјекции	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-519/2	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1221	RESORBENS ung.	Јод, калциум јодид, камфор + жолт базенин, сорбигангстерат, промислена вода	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	напдорешна	14-520	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1222	OXYVET spray	Оксигетрацилин хидрохлорид + натриум глюкозат, изопропил миристат, полисорбат 80, rapent blue V, изопропил алкохол, пропан, бутан	PROVET S.A.	Грција	ЛОЗАНЧЕ ПРОМЕТ ДООЕЛ Витола	локална	14-1697	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1223	DEXAMETHASONE inj. sol.	Дексаметазон натриум фосфат + метилпарабен Е218, пропилпарабен Е216, натриум цитрат дихидрат, натриум хидроксид (4% раствор) или лимунска киселина монохидрат, вода за инјекции	PROVET S.A.	Грција	ЛОЗАНЧЕ ПРОМЕТ ДООЕЛ Витола	парентерална	14-1696	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1224	OXYVET intrauterine pessaries	Оксигетрацилин хидрохлорид + лактоза, глицерин стироб, повидон, магнезиум стеарат, микрокристална целулоза, алкохол q.s.	PROVET S.A.	Грција	ЛОЗАНЧЕ ПРОМЕТ ДООЕЛ Витола	наптраутерна	14-1695	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1225	TYLOKEL 20 inj. sol.	Тилозин тартрат + пропиленгликол, бензил алкохол, динатриум еднат дихидрат, вода за инјектирање	KELA N.V	Белгија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	14-396	07.07.2016	07.07.2021
МКД_1226	EURICAN DHPPI2-L vacc.	Леофитизат: Атенуиран дикемпер вирус, Атенуиран кучешки аденовирус (CAV2), Атенуиран кучешки парвовирус, Атенуиран паранфлуенца вирус тип 2 + сахароза, декстран, сорбитол, хидролизат на казеин, хидролизат на колаген, монокалциум фосфат, дикалциум фосфат, калциум хидроксид, вода за инјекција Суспензија: Инактивирана Leptospira canicola и Инактивирана Leptospira icterohaemorrhagiae + померсол, калциум хлорид, натриум хлорид.	MERIAL LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИЛИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-847	07.07.2016	07.07.2021

МКД_1227	PUREVAX RCPCh VACC.	монокалциум фосфат, дикалциум фосфат, дихидрат, вода за инфузија Лиофилизат: Атенуиран мајчи ринотрахентис херпесвирус, Инактивиран мајчи калицивирус антиген (FCV 431 и G1 со), Атенуирана Chlamydia felis (905 со), Атенуиран вирус на мајка панлеукопенија (PLIV) + Гентамицин + Сахароза, сорбитол, декстран, казенин хидролизат, хидролизат на колагенот, калциум хидрогенфосфат, калциум дихидрогенфосфат, калциум хидроксид, натриум хлорид, натриум хидрогенфосфат, калциум дихидрогенфосфат дехидрат, Растворувач: вода за инфузии q.s.	MERIAL LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-1460/2	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1228	PUREVAX RCP VACC.	Лиофилизат: Атенуиран мајчи ринотрахентис херпесвирус (FHV F2 со), Инактивиран мајчи калицивирус антиген (FCV 431 и G1 со), Атенуиран вирус на мајка панлеукопенија (PLIV) + Гентамицин + сахароза, сорбитол, декстран 40, казенин хидролизат, хидролизат на колагенот, дикалциум фосфат, калциум дихидрогенфосфат, калциум хидроксид, натриум хлорид, динариум хидроген ортофосфат, калциум фосфат анхидрат, Растворувач: вода за инфузии q.s.	MERIAL LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-1461/2	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1229	PUREVAX FeLV VACC.	FeLV рекомбиниран Сапурух вирус (VCS97) + калциум фосфорид, натриум хлорид, калциум дихидрогенфосфат, динариум фосфат дихидрат, магнезиум хлорид хексахидрат, калциум хлорид дихидрат	MERIAL LABORATOIRE PORTE DES ALPES	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	парентерална	14-2039/2	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1230	INTERFLOX ORAL p.o. sol.	Енрофлоксацин + бензил алкохол	INTERCHEMIE WERKEN 'DE ADELAAR' EESTI AS	Естонија	ДНПТ ПАСТЕР Увоз- износ ДООЕЛ Скопје	перорална	14-188	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1231	RECEPTAL inj. sol.	Бусерелин ацетат + бензил	INTERVET	Германија	ДНТУ ВИТА	парентерална	14-2548/2	25.07.2016	25.07.2021

МКД_1232	NOBIVAC TRICAT TRIO Iyo. pulv.	алкохол	INTERNATIONAL GmbH	Холандија	ВЕТ ДОО Скопје ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО Скопје	парентерална	14-454	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1233	ROTAVES CORONA inj. emul.	Бовин ротавирус, сој UK-Cornion, серотип G6 P5 (инактивиран), Бовин коронавирус, сој Mebus (инактивиран), E. coli F5 (K99) адхезин + лесно минерално масло/екулатор, алуминум хидроксид, тиомерсал	BURGWELDEL BIOTECH GmbH	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО Скопје	парентерална	14-2549/2	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1234	PORCILUS PCV inj. emul.	Свињскиот цирковирус тип 2 ORF2 субединичен антиген + DI- α -Токсоферил ацетат, лесен течен парафин	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО Скопје	парентерална	14-455	25.07.2016	25.07.2021
МКД_1235	ORONDO SPRAY	Хлортетрациклин (хидрохлорид)	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.	Шпанија	ДПП ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Срумица	надворешна	14-799	22.08.2016	22.08.2021
МКД_1236	ROLENOL	Ксозантел	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.	Шпанија	ДПП ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Срумица	субкутано, интрамускулна	14-800	17.11.2016	17.11.2021
МКД_1237	NEOMULIN DHS-P p.o. pulv.	Тиамулин хидрогенфумарат, Доксацилин хлелат	FM PHARM	Србија	ДПП ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Срумица	перорална	14-1231	22.08.2016	22.08.2021
МКД_1238	DOKSICILIN -P-10% premix	Доксацилин (во облик на хлелат)	VETMEDIC	Србија	СИМБИО МЕДИК ДОО Скопје	перитерорална	14-864	22.08.2016	22.08.2021
МКД_1239	TIAMULIN-P-10% premix	Тиамулин хидрогенфумарат	VETMEDIC	Србија	СИМБИО МЕДИК ДОО Скопје	перитерорална	14-865	22.08.2016	22.08.2021
МКД_1240	LYSVULPEN, vaccine against rabies for oral immunization	1 доза (1,8мл) содржан: min 1,8x10 ⁶ ТСД ₅₀ - макс 1,8x10 ⁸ ТСД ₅₀ и егуриран вирус на бесило сој SAD Bep, составен од две доминантни субпопулации на вирусот, сој SAD Bep и SAD B19 "Ike"	BIOVETA A.S.	Чешка	ДПТУ ВЕТ-МЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	перорална	14-2432	12.09.2016	12.09.2021
МКД_1241	FarrowSure®Plus B	Мртов свињски Parvovirus, сој NADL-7 ≥ 128 HA ¹ единици/0,06 мл Инактивиран:	Zoetis Inc	САД	УНИВИТ'О ДОО експорт-импорт Скопје	интрамускулна	14-863	10.10.2016	10.10.2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

МКД_1245	SULFADIMIDIN 2,5 g tableta	Сульфадимидин	GENERA	Хрватска	ВЕТЕРИНА ДООЕЛ Скопје	перорална	14-2047	15.11.2016	15.11.2021
МКД_1246	KETAMIN 10% solution for injection for dogs and cats	Кетамин хидрохлорид	ALFASAN INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ИНОКС Експорт - Импорт ДООЕЛ Скопје	интрамускулна, субкутана	14-2470/2	02.11.2016	02.11.2021
МКД_1247	SUISENG Suspension for injection for pigs	F4ab фимбријалезин (fimbrialadesin) од E. Коли (E. Coli), F4ac фимбријалезин (fimbrialadesin) од E. Коли (E. Coli), F5 фимбријалезин (fimbrialadesin) од E. Коли (E. Coli), F6 фимбријалезин (fimbrialadesin) од E. Коли (E. Coli), LT Ентеротоксод (Enterotoxin) од E. Коли (E. Coli), токсод Клостридиум перфрингес (Clostridium perfringens), тип Ц (C) и токсод Клостридиум нови (Clostridium novus) тип Б (B) ≥50% ERI 20	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна	14-921	11.11.2016	11.11.2021
МКД_1248	NEOFENICOL inj.	Flofenicol 300 mg/ml + N- метилпропионид 250mg, Пропиленгликол, 150mg Полиетиленгликол 300до 1ml	FM PHARM	Србија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	интрамускулна, субкутана	14-1578	15.11.2016	15.11.2021
МКД_1249	NEOSITOL 10%	Левомизол хидрохлорид	FM PHARM	Србија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	перорална	14-1581	11.11.2016	11.11.2021
МКД_1250	NEOFLOXACIN - S 10 % inj. sol.	Емлофоксин + Пропиленгликол	FM PHARM	Србија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	субкутана, интрамускулна	14-1580	16.11.2016	16.11.2021
МКД_1251	PINOX 1250 mg compretiae spruscescentes	Секвоја таблета содржат: 1250mg Окситетрацилин хидрохлорид + Натриум хидрогенкарбонат, микрокристална целулоза, анхидрирана лимонска киселина, магнезиум стеарат и натриум лаурилсулфат	GOLASHPHARMA LTD	Бугарија	НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје	интравентрична	14-980	24.11.2016	24.11.2021
МКД_1252	NEOPHENICOL-P	Флорфеникол	FM PHARM	Србија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	перорална	14-1579	11.11.2016	11.11.2021
МКД_1253	INTROVIT-B-COMPLEX	1ml раствор содржат: Риамин хидрохлорид (Витамин B1) 10.0 mg/ml, Рибофлавин натриум фосфат (Витамин	INTERCHEMIE WERKEN 'DE ADELAAR' EESTI AS, Interchemie	Естонија, Холандија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	парентерална	14-1577	11.11.2016	11.11.2021

МКД_1254	ROMPESTIVAC	B2) 5.0 mg/ml, Пирдоксин хидрохлорид (Витамин Б6) 5.0 mg/ml, Цианокобаламин (Витамин B12) 20.0 µg/ml, Д-пантенол (Провитамин B5) 12.5 mg/ml, Никотинамид (Витамин B3) 50.0 mg/ml, Биотин (Витамин B7) 100.0 µg/ml, Холин хлорид (Витамин B4) 10.0 mg/ml 1 доза (мл) содржи вирус на вирус на КЧС, атенуиран сој РТ/93 не помалку од 4 x 10 ³ TCID ₅₀ и не повеќе од 10 ⁶ TCID ₅₀ ; • Заштитна поддршка на лиофилизат: петтон макс. 30 мг, лактоза макс. 200мг, монокалциум фосфат, дианатриум фосфат, натриум глутамат макс 7мг, дејонизирана вода ad 0.1мл • Растворувач: стерилен	С.С. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ДНП ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	интрамукулна	14-2870	17.11.2016	17.11.2021
МКД_1255	NEOSULFOX P	буферизиран солен раствор Sulfadimidin natrium 100 mg, Neomycin sulfat 60mg, Oksitetracklin hidrohlorid 40mg + Декстроза-монохидрат	FM PHARM	Србија	ДНП ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	перорална	14-2696	24.11.2016	24.11.2021
МКД_1256	NEOSULF	Sulfadimidin (Во облик на sulfadimidin-natrium) 200mg/ml, Timebortrim 40mg/ml + Butilhidroksitoluen 5mg, Benzilalkohol 0.02ml Oxytocin 10 IE/ml + Nitroglycerol 100µg/ml, Вода за инјекции до 1мл	FM PHARM	Србија	ДНП ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	интрамукулна, интравенозна	14-2693	24.11.2016	24.11.2021
МКД_1257	OXYTOCIN	5mg, Benzilalkohol 0.02ml Oxytocin 10 IE/ml + Nitroglycerol 100µg/ml, Вода за инјекции до 1мл	FM PHARM	Србија	ДНП ПАСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Струмица	интрамукулна, интравенозна	14-2695	24.11.2016	24.11.2021
МКД_1258	GONAVET VEYX ®	Гонадотропин [6-D-Phe] 50 µg/ml (еквивалентно на 52.4 µg/ml гонадотропин [6-D-Phe] ацетат) + Хлорофрезол 1.0 mg/ml	Veys-Pharma B.V.	Холандија	ДНП ПРИМА - ЛЕК ДОО Скопје	интрамукулна, субкутана	14-2536	24.11.2016	24.11.2021
МКД_1259	Kilix® collar for Small Dogs; Kilix® collar for Medium-sized Dogs; Kilix® collar for Large Dogs	Флуометрин 22.5 mg/g, Пропоксур 100 mg/g + Дибутиладипат, Пропилен гликол октадеканат, Епоксидно соно масло, Стеаринска киселина, Титаниум диоксид (E 171), Железо оксид (E 172) и Поливинил хлорид	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH	Германија	ДНП ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	Надворешна	14-1455	21.11.2016	21.11.2021
МКД_1260	VEYXYL ® LA 20%	Амоксицилин трихидрат + бунитхидроксибензоат, бунитхидроксиголеуен, алуминиум моностеарат и	Veys-Pharma B.V.	Холандија	ДНП ПРИМА - ЛЕК ДОО Скопје	интрамукулна	14-2537	24.11.2016	24.11.2021

МКД_1261	INTERMECTIN SUPER	пропиленгликол дикарболоксипат	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" EESTPI AS	Естонија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Прилеп	субкутана	14-2871	22.11.2016	22.11.2021
МКД_1262	NEOSCAL 300	1мл раствор содржи: Калциум-глуконат 160мг, Калциум-глицерофосфат 66мг, Магнезиум-хлорид хексахидрат 64мг, Кофеин 20мг	FM PHARM	Србија	ДППТ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	субкутана, интравенозна	14-2697	25.11.2016	25.11.2021
МКД_1263	T61	1мл раствор содржи: Ембутрамид 200 мг, Мексозинум јодид 50 мг, Тетракаин хидрохлорид 5 мг + диметил-формамид вода за инјекции	INTERVET INTERNATIONAL GmbH	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	интравенска, интратруминална а, интракардијална	14-2107	25.11.2016	25.11.2021
МКД_1264	SUPRAVAC PRKS	1 доза (2ml) содржи: Инактивиран PRRS вирус, VP-046 BIS ниса ≥80% ER30*	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна	14-922	30.12.2016	30.12.2021
МКД_1265	NEOPER 100 rastvor za injekciju	% ER30: Процент на зајачи имунизирани со IRPC > 30	FM PHARM	Србија	ДППТ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	интрамускулна	16-310	27.01.2017	27.01.2022
МКД_1266	BULMECTIN 0,2% medicated premix for cattle, sheep and horses	1 мл раствор содржи: 100 мг Железо (III) во облик на железо (III) со декстран комплекс) + 5 мг фенол, вода за инјекции до 1 мл.	BIOVET	Бугарија	ДПТУ АЛИМАН КОМЕРЦ Михаил ДООЕЛ увоз - извоз Скопје	перитерорална	16-309	27.01.2017	27.01.2022
МКД_1267	ALLERGOVET 10% solution for injection	1 гр премикс содржи 2 мг Абамектин + Знекта соја, Сквароза, Аскорбинска киселина, Колоиден силициум, Магнезиум стерил.	Бювет АД	Бугарија	ДПТУ АЛИМАН КОМЕРЦ Михаил ДООЕЛ увоз - извоз Скопје	интрамускулна, субкутана, локално- површински	14-2263	21.02.2017	21.02.2022
МКД_1268	RODOTUM 10% injectable solution for pigs	1 мл раствор содржи: 100 мг Тиамулин хидроген фумарат + бутил парахидроксибензоат - 0.02 гр, пропилен галат - 0.01 гр сушено масло - до 100 мл	Бювет АД	Бугарија	ДПТУ АЛИМАН КОМЕРЦ Михаил ДООЕЛ увоз - извоз Скопје	интрамускулна	14-2265	28.02.2017	28.02.2022
МКД_1269	CANVAC JUNIOR lyophilizate and solvent for suspension for injection	1 мл вакцина содржи: Медицинското шише со лиофилизираниот леп D: Virus febris contagiosa canis attenuatum NLT 10 4.0 - 104.5 EID50. EID50 - 50% инфективна доза на кокошкини ембриони	Dynitec spol. S. r. o	Чешка	ДППТ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	субкутано	16-903/1	07.03.2017	07.03.2022

МКД_1270	CANVAC R suspension for injection	+ суво замрзнат медиум во 1 мл. Медицинското шише со течниот дел Р: (Parvovirus enteritidis canis inactivatum 1024 - 2048 HAU + Aluminium hydroxide gel NLT 2.0 mg.ml-1, Thiomersal NMT 0.010%, вода за инјектирање во 1 мл. NLT 2IU.	Dynlec spol. S. r. o	Чешка	ДПШ ПАСТЕР увоз - извоз ДООЕЛ Струмица	субкутано, интрамускулна	14-803	03.03.2017	03.03.2022
МКД_1271	RODOTUM 10% PREMIX for medicated feeding stuff for piglets	Тиамилин хидроген fumarat	Бювет АД	Бугарија	ДПШ АЛИМАН КОМЕРЦ Михаил ДООЕЛ увоз- извоз Скопје	перорална	14-2261	28.02.2017	28.02.2022
МКД_1272	NEONALGIN rastvor za injekciju	метамизол-натриум	FM PHARM d.o.o.	Србија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	интравенска, интрамускулна	16-850/1	03.03.2017	03.03.2022
МКД_1273	NEOSTREP L.A. suspenzija za injekciju	Бензилпеницилин-прокаин, Бензатин-бензилпеницилин, Дихидроксистрептомицин сулфат	FM PHARM d.o.o.	Србија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	интрамускулна	16-1060/1	20.03.2017	20.03.2022
МКД_1274	FRONTLINE SPRAY 0.25%	1 мл раствор содржи: фипронил 0,25% w/v (2,5 mg/1 ml) + коповидон, изопропанол, вода	MERIAL	Франција	ДПШ ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	надворешна	14-1462	28.02.2017	28.02.2022
МКД_1275	TYLOVET B-200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs	Тилозин	Бювет АД	Бугарија	ДПШ АЛИМАН КОМЕРЦ Михаил ДООЕЛ увоз- извоз Скопје	интрамускулна	14-2264	21.02.2017	21.02.2022
МКД_1276	ANIMEDAZON SPRAY 2.45% w/w cutaneous spray suspension for cattle, sheep and pigs	1 спреј конјентер содржи: Хлортетрацилин хидрохлорид - 3,210 гр. (еквивалент на 2,45% w/w) (еквивалент на 2,983 гр. хлортетрацилин) + Patent Blue Y83% (E 131), изобутан, изопропил алкохол, триолеат сорбат и колоиден анхидрозен силикат	anMedica Herstellungs GmbH	Германија	ДПШ ПАСТЕР увоз- извоз ДООЕЛ Струмица	надворешна	16-1436/1	12.04.2017	12.04.2022
МКД_1277	ANICLOX 577.5/545.0 mg	Ампицилин трихидрат, Клокаксин натриум	anMedica GmbH	Германија	ДПШ ПАСТЕР увоз - извоз ДООЕЛ Струмица	интравенска	14-3208	02.03.2017	02.03.2022
МКД_1278	NOBIVAC® LEPTO	1 доза (1 мл) содржи: ≥ 957 единици/мл од Leptospira interrogans серогрупа	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПШ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз	субкутано	16-970/1	13.03.2017	13.03.2022

МКД_1279	NOBIVAC® DHP	Списока сој Ca-12-000 и ≥ 625 единици/мл од <i>Leptospira interrogans</i> серогрупа Icterohaemorrhagiae сој 820K + тиомерсал 0.01%	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	Скопје	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО Увоз-извоз Скопје	16-918/1	08.03.2017	08.03.2022
МКД_1280	SUPER'S SPRAY cutaneous spray, suspension	Секција вијала содржан доза по животно: - најмалку 4.0 log ₁₀ TCID ₅₀ жив кучешки вирус на штепенек (CDV) сој Onderstepoort, - најмалку 4.0 log ₁₀ TCID ₅₀ жив кучешки аденовирус тип 2 (CAV2) сој Mannheim LFV3 - најмалку 7.0 log ₁₀ TCID ₅₀ жив кучешки парвовирус тип (CPV) сој 154 + стабилизатор и антибиотик во прахов.	SUPER'S DIANA S.L.	Шпанија	ДПШПТИ ИНОКС Увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	надворешна	16-5	23.02.2017	23.02.2022
МКД_1281	CATOSAL®	Бутирофин, витамин B12 (цианкобаламин)	KVP Pharma + Veterinär Produkte (GmbH)	Германија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО Увоз-извоз Скопје	субкутано, интрамускулна, интравенски	16-905/1	07.03.2017	07.03.2022
МКД_1282	ENROCIN - S 5%, solution for injection	енрофлоксацин	Veterinarski Zavod "SUBOTICA" a.d.	Србија	ДПТУ УНИВЕРГО ДОО експорт импортер Скопје	субкутано, интрамускулна	16-1059/1	20.03.2017	20.03.2022
МКД_1283	PARAFER®, solution for injection	тривалентно железо (Fe 3+) во облик на комплекс со декстран	Veterinarski Zavod "SUBOTICA" a.d.	Србија	ДПТУ УНИВЕРГО ДОО експорт импортер Скопје	интрамускулна	16-904/1	07.03.2017	07.03.2022
МКД_1284	MYO GALAX injectable suspension	1 доза од 2 мл содржан: Инактивирана <i>Mycoplasma agalactiae</i> Ag-8 $\geq 10^{9.93}$ U-ELISA + Алуминиум хидроксид 4.66 мг, алуминиум калциум сулфат додекахидрат 0.34 мг, фенол ≤ 10 мг	LABORATORIOS OVEJERO S.A.	Шпанија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Увоз-извоз Прилеп	субкутано	16-898/1	07.03.2017	07.03.2022
МКД_1285	TRANKILROM solution for injection	Ацепромазин малеат	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ДПТУ ИЛЕМИК ДООЕЛ Увоз-извоз Прилеп	интрамускулна, интравенска	14-3760	02.03.2017	02.03.2022
МКД_1286	NEXGARD SPECTRA 9mg/2mg, 19mg/4mg, 38mg/8mg, 75mg/15mg, 150mg/30mg, chewable tablets for dogs	Афоксоланер, Милбемицин оксим	MERIAL	Франција	ДПТУ ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	перорална	16-1584/1	25.04.2017	25.04.2022
МКД_1287	ENROXIL 100mg/ml oral solution for poultry	1 мл раствор сојин	KRKA d.d.	Словенија	КРКА - Скопје	перитерорална	16-1994/1	01.06.2017	01.06.2022

МКД_1288	Porcilis® PRRS	1 доза од 2 мл (интрамукулна апликација) или 0,2 мл (интрадермална апликација) на реконституираната вакцина: жив атенуиран вирус на свинскиот репродуктивен и репродуктивен синдром (PRRS) сој DV: најмалку 104.0 TCID ₅₀ + Експлиненс: до 1 или 2 мл (пред дисфицирањето) + Растворувач (Diluvac Forte) Адјуванс: dl-α-токоферол ацетат: 7,5 мг/мл	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ФАРМА ДООЕЛ Скопје	ВИТА БЕГ ПИТУ Скопје	Интрамукулна, интрадермална	16-1814/1	16.05.2017	16.05.2022
МКД_1289	EGOCIN L.A. 200mg/ml solution for injection	1 мл раствор за инјектирање содржи: окситетрациклин 200 мг (во форма на окситетрациклин дихидрат)	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	Интрамукулна, кај зајачи и живина поткожно	16-1815/1	16.05.2017	16.05.2022
МКД_1290	ENROXIL 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	1 мл раствор за инјектирање содржи: Енрофлоксацин 100 mg	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	интравенска, субкутана, интрамукулна	16-1981/1	31.05.2017	31.05.2022
МКД_1291	ENROXIL 50 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats, pigs and dogs	1 мл раствор содржи: Енрофлоксацин 50 mg	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	интравенска, субкутана, интрамукулна	16-1936/1	29.05.2017	29.05.2022
МКД_1292	EGOCIN 155 premix for medicated feeding stuff for pigs, young bullocks and calves	100 г премикс содржи: 5г Окситетрациклин дихидрат и 5г Сулфамометоксин натриум	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	со додавање во храната, со додавање во вода за пиење	16-1975/1	29.05.2017	29.05.2022
МКД_1293	EGOCIN 5% powder for calves, lambs, pigs and poultry	1 г прашок содржи: 50мг Окситетрациклин хидрохлорид	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	со додавање во вода за пиење, со додавање на храната	16-1898/1	23.05.2017	23.05.2022
МКД_1294	TRISULFON oral powder for calves, kids, lambs, pigs, poultry, rabbits	100 г перорален прашок содржи: 4,31 г Сулфамометоксин натриум и 2,00 г Триметоприм	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	со додавање во вода за пиење	16-1927/1	29.05.2017	29.05.2022
МКД_1295	RHISENG inactivated vaccine against porcine atrophic rhinitis	Инактивирана Bordetella bronchiseptica, сој 633 CER 9.8 BbCC (*) Рекombинантен Type D Pasteurella multocida toxin (PMT) ≥ 1 MED 63 (**) (*) Bordetella bronchiseptica број на клетки во Log10. (**) Ефективна доза кај глувци 63: вакцинирање на глушец со 0,2 ml од 5 пати	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамукулна	16-519	26.05.2017	26.05.2022

МКД_1296	ERISENG PARVO Suspension for injection for pigs	разредена вакцина Доза од 2 мл содржи : инактивиран свински парвовирус, потекло NADL- 2...RP>1.15*, инактивиран Erysipelothrix rhusiopathiae, сој R32E11 ELISA > 3.34 log ₂ Е50% *** Р1, + алуминиум хидроксид, алуминиум, DEAE- декстран, женшен, симетикон, натриум хидроксид, динатриум фосфат доексхидрат, калциум дихидроген фосфат, натриум хлорид, калциум хлорид, вода за инјекции . Релативна Јачина (RP, Relative Potency) (ELISA) *Е50% (инхибиција ELISA 50%)	LABORATORIES HIPRA SA	Шпанија	БЕПРОМЕТ ДОО Скопје	интрамускулна	16-518	15.06.2017	15.06.2022
МКД_1297	MACROTYL-300	1 мл раствор содржи: 300 мг пиперидин + Тринатриум цитрат дихидрат, динатриум едетат, боракс, пропилен гликол, бензил алкохол, вода за инјекции	Interchemie werken "De Adelaar" Eest AS; Interchemie werken "De Adelaar" B.V.	Естонија; Холандија	ИЛЕМИК ДООЕЛ - Прилеп	субкутана	16-358	15.06.2017	15.06.2022
МКД_1298	MACROLAN 200	1 мл раствор содржи: Тилозин бела (како гартарат) 200 мг + бензил алкохол, динатриум едетат, тринатриум цитрат, боракс, пропилен гликол, вода за инјекции	Interchemie werken "De Adelaar" Eest AS; Interchemie werken "De Adelaar" B.V.	Естонија; Холандија	ДНПТ ПАСТЕР Сруманца ДООЕЛ увоз- извоз	интрамускулна	16-402	01.08.2017	01.08.2022
МКД_1299	Baycox® 5% oral suspension	1 мл содржи: Топирамид 50 mg + Натриум бензоат (E211) 2.1 mg, Натриум пропионат (E281) 2.1 mg, Натриум докузат 2.5 mg, Симетикон емулзија 0.5 mg, Бенгонт 3.5 mg, Лимонска киселина, анхидрична 6.0 mg, Ксантан гуама 3.0 mg, Пропилен гликол 105 mg, Прочистена вода ad 1.0 ml	KVP Pharma + Veterinär Produkte (GmbH)	Германија	ДНТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	перорална	16-594	18.07.2017	18.07.2022
МКД_1300	Oxoxolan - ear drops, suspension for dogs	1 мл суспензија содржи: марбофлоксацин 3.0 mg, клотримазол 10.0 mg, дексаметазон ацетат 1.0 mg (еквивалентно на дексаметазон 0.9 mg) + пропин галат (E310) 1.0 mg, триглицериди со среден ланец, сорбитан олеат,	KRKA d.d	Словенија	KRKA - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	за употреба во уво	16-473	23.06.2017	23.06.2022

МКД_1301	Advantage® 40 spot on for small cats and pet rabbits ; Advantage® 80 spot on for large cats and pet rabbits	колонна анкироза ефика 1ml раствор содржач: 100 мг имдаксоприд + 0.1 % бутилхидроксиантолен, бензил алкохол, пропилен карбонат	KVP Pharma + Veterinär Produkte (GmbH)	Германија	ВИТА-ВЕТ ПЛ.Г.У. Скопје	употреба со накапување	16-593	24.07.2017	24.07.2022
МКД_1302	Porcilis AR-TDF suspension for injection for pigs	Секција доза од 2 ml содржач: Активни супстанции: - протени dO (нетоксичен депелски дериват на дермонекротичниот токсин на Pasteurella multocida) ≥ 6.2 log2 TN титар; ≥ - инактивирани Bordetella bronchiseptica клетки ≥ 5.5 log2 Aggl титар. Ајдуванс: dl-α-токоферол ацетат 150 mg Експлиценси: Натриум хлорид, Фосфатен пуфер, Сметикон, Полисорбат 80, Формалдехид ≤ 1 mg и Вода за инјекции.	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ВИТА ВЕТ ПШТУ Скопје	интрамукулна	16-648	12.07.2017	12.07.2022
МКД_1303	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	По доза од два ml: Активни супстанции: - F4ab (K88ab) фимбријски ахезини ≥ 9.0 log2 At титар - F4ac (K88ac) фимбријски ахезини ≥ 5.4 log2 At титар - F5 (K99) фимбријски ахезини ≥ 6.8 log2 At титар - F6 (987F) фимбријски ахезини ≥ 7.1 log2 At титар - LT токсин 6.8 log2 At титар + Ајдуванс: dl-α- токоферол ацетат 150 mg + Експлиценси: Полисорбат 80, Калциум хлорид, Калциум дихидроген фосфат, Сметикон емулзија, Натриум хлорид, Динатриум фосфат дихидрат, Вода за инјекции	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ВИТА ВЕТ ПШТУ Скопје	интрамукулна	16-647	23.06.2017	23.06.2022
МКД_1304	HEMOSUL®-S inj. sol.	Активни супстанции: Сулфаметоксазол 200 mg Триметоприм 40 mg Помошни супстанции: Натриум-хидроксид 31.58 mg; концентриран етилол 100.00 mg; диетаноламин 6.00 mg; бензил алкохол	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРЗИТЕТ ДООЕЛ Скопје	интрамукулна	16-901	23.06.2017	23.06.2022

МКД_1305	HEMOSUL®- P.p.o. pulv.		Сульфамеоксазол, триметоприм	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA	Србија	УНИВЕРЗИТЕТ ДООЕЛ Скопје	Перорална - со додавање во храната	16-903	23.06.2017	23.06.2022
МКД_1306	Swaxun Circo + MH RTU emulzija za svinje		Една доза од 2 ml содржи: Активни супстанции: Porcine circovirus and porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated) Инактивиран рекомбиниран хамерен свински цирковирус тип 1 кој то содржи протеинот ORF2 на свинскиот цирковирус тип 2 2.3 – 6.4 RP* Инактивирана Mycoplasma hyorhinotracheae, сој P-5722-3 1.5 – 3.8 RP* * Единица на релативна потенција во однос на референтна вакцина одредена во ELISA тест на квалитификација на антигени (in vitro тест на потенциност) 1.5 – 3.8 RP*. Адуванс: Свадан 0.4% (v/v), Полоксамер 401 - 0.2% (v/v), Полисорбат 80 - 0.032% (v/v) Помошни средства: Тромерсел 0.2 mg Активна супстанција: Селаментин 6% и 12% Помошни состојки: Бутилиран хидрокситолуен - 0.08 %	Zoetis Belgium SA	Белгија	ДПТУ УНИВЕРЗИТЕТ ДООЕЛ Скопје	Интравенкуларна	16-902	12.07.2017	12.07.2022
МКД_1307	Stronghold 1.5 mg spot-on solution for cats and dogs ≤ 2.5 kg; Stronghold 30 mg spot-on solution for dogs 2.6 – 5.0 kg; Stronghold 4.5 mg spot-on solution for cats 2.6 – 7.5 kg; Stronghold 60 mg spot-on solution for cats 7.6 – 10.0 kg; Stronghold 60 mg spot-on solution for dogs 5.1 – 10.0 kg; Stronghold 120 mg spot-on solution for dogs 10.1 – 20.0 kg; Stronghold 240 mg spot-on solution for dogs 20.1 – 40.0 kg; Stronghold 360 mg spot-on solution for dogs 40.1 – 60.0 kg			Zoetis Belgium SA	Белгија	ДПТУ УНИВЕРЗИТЕТ ДООЕЛ Скопје	накапување на кожата во една точка	16-904	12.07.2017	12.07.2022
МКД_1308	Bravecto 112.5 mg chewable tablets for very small dogs (2 – 4.5 kg); Bravecto 250 mg chewable tablets for small dogs (>4.5 – 10 kg); Bravecto 500 mg chewable tablets for medium-sized dogs (>10 – 20 kg); Bravecto 1000 mg chewable tablets for large dogs (>20 – 40 kg); Bravecto 1400 mg chewable tablets for very large dogs (>40 – 56 kg)			INTERVET GmbH	Австрија	ДПТУ ВЕТА ВЕТ ДОО универзитет Скопје	перорално	16-1325	17.07.2017	17.07.2022

МКД_1309	PG 600	По фила од лиофилизиран прашок за инјекција: Хуман-хорионски гонадотропин (hCG): 200 IU. Серумски гонадотропин од ждрбна кобита (RMSG): ... 400 IU.	INTERVET INTERNATIONAL B.V	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	субкутано, интрамускулно	16-1420	17.07.2017	17.07.2022
МКД_1310	BIOFEL PCN, emulsion for injection for cats	Инактивиран вирус на вирусот на мајка леукопенаја RP ≥ 1 Инактивиран мајчи калицивирус RP ≥ 1 Инактивиран мајчи херпесвирус RP ≥ 1	BIOVETA, A.S.	Чешка	ДПТУ ВЕТ-МЕДИКА увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп	субкутано	16-1529	14.07.2017	14.07.2022
МКД_1311	Vitamin B-complex injectable solution	1мл раствор содржи: Витамин Б (тхамин)35 mg Витамин Б2 (рибофлави) 0.69 mg Никотинамид 23 mg Витамин Б6 (пиридоксин) 7 mg Витамин Б12 (цијанокобаламин) 2 mcg Витамин Ц (аскорбинска киселина) 70 mg	Alfaas International BV	Холандија	ДПТУ ВИТА ИНОКС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	субкутано, интрамускулно	16-1586	24.07.2017	24.07.2022
МКД_1312	BOVILIS® BOVIPAST RSP	- Инактивиран говедски паринфлуенца-3 (PI-3) вирус, сој SF-4 Reisinger; доволен за да предизвика титар на хемалутинациски инхибирачки антитела кај зашите не помал од оној определен за референтниот серум* - Инактивиран говедски респираторен синцијум формирачки (BR-S) вирус, сој EV 908; доволен за да предизвика титар на вирус неутрализирачки антитела кај зашите не помал од оној определен за референтниот серум* - Инактивирана Mannheimia haemolytica, тип A1, сој 4/1; 9 x 10 ⁹ бактерии	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	субкутано	16-1120	24.07.2017	24.07.2022
МКД_1313	BOVILIS® IBR marker live	Bovine Herpes Virus type-1 (BHV-1) antigen, strain GK/D	INTERVET INTERNATIONAL	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО	интравенозно, интрамускулно	16-1121	24.07.2017	24.07.2022

МКД_1314			(gE-) (live) По доза од 2 ml: Активна супстанца најмалку 5.7 log10 TCID50 на gE- BHV-1, сој GK/D	B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	субкутано	16-1797	24.07.2017	24.07.2022
	NOBIVAC PUPPY DP		-Најмалку 5.0 log10 TCID50 жив атенуиран вирус на болеста на тврдите пепти кај кучиња – CDV, од сојот Onderstepoort -Најмалку 7.0 log10 TCID50 жив канин парвовирус (CPV), од сојот 154.	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје	субкутано	16-1797	24.07.2017	24.07.2022
МКД_1315	AGALAXIN, inactivated vaccine against contagious agalactia in sheep and goats		=L374-Специфичен антиген: минимална концентрација од инактивираните бактерии на Mycoplasma agalactiae кои индуцираат покачување на аглутинантните антители ≥ 2 log2 во споредба со индиферентен натар (детекциони преку бавна аглутинациска реакција - RSAL) или минимум 5 EU* (Elsa Единици). EU* = оптичка густина на серумот со S/P% ≥ 10 .	S.C. ROMVAC COMPANY S.A.	Романија	ИЛЕМИК ДООЕЛ - Прилеп	парентерална	16-3090	06.11.2017	06.11.2022
МКД_1316	DEHNEL 230 mg/20 mg		прантел емобант 230 mg (еквивалентно на 80 mg прантел) празиквантел 20 mg	KRKA d.d	Словенија	КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје	перорално	16-2152	06.11.2017	06.11.2022
МКД_1317	INTERZAN GOLD ORAL, suspension for oral administration		Levamisole hydrochloride Oxyclozanide	Interchemie Werken "De Adelaar" Eesti AS Vanapere tee 14, Põltsi village, Viimsi municipality, Harju County 74013, Estonia	Естонија	ИЛЕМИК ДООЕЛ - Прилеп	парентерална	16-2589	28.12.2017	28.12.2022
МКД_1318	MYPRAVAC SUIS		Инактивирана Mycoplasma hyorheumoniae Coj I 1.0 ED80 guinea pig 1 ED80: 1/4 доза од вакцината која се администрира двалати во интервал од 15 дена предизвикува сероконверзија (специфични антители на М. hyorheumoniae) во најмалку 80 проценти од лабораторисните жавоци. менуто	LABORATORIOS HIPRA	Шпанија	ВЕТПРОМЕТ ДОО Скопје	парентерална	16-2758	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1319	MENBUTON 100 mg/ml		менуто	SANOCHEMIA PHARMAZEUPTIKA AG,	Австрија	ВИТА ВЕТ ИШТУ Скопје	парентерална	16-2041	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1320	METRICURE		Еден млектор од 19 g содржи 500 mg лефеприн (како безазин)	INTERVET INTERNATIONAL B.V.	Холандија	ВИТА ВЕТ ИШТУ Скопје	парентерална	16-2009	26.12.2017	26.12.2022

МКД_1321	AVINEW NEO	Вирус на Нуклеокакса болест, сој V/G/GA-AVINEWнајмаку 5,5 log10 EID50*	MERIAL	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	орална, окуларна назала	16-5509	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1322	GALLIVAC PB88 NEO	Атенуиран инфективен бронхитис коронавирус, сој CR88121, најмаку.....4,0 log10 EID50* Експонент q.s.1 доз	MERIAL	Франција	ЛИДИА ВЕТ ДООЕЛ Скопје	распрекување или окуларна	16-5508	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1324	DRONTAL CAT	Pyantel embonate (pamoate) / Пирател ембонат (памоат) Praziquantel / празиквантел	KVP Pharma+Veterinar- Produkte GmbH, Kiel	Германија	ВИТА ВЕТ ПШТУ Скопје	перорална	16-2221	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1325	NEOCOLISTIN P	Kolistin sulfat 4 800 000 I.U. / g	FM PHARM d.o.o.	Србија	ДПТТ Пастер Струмица ДООЕЛ Увоз- извоз	орална	16-3034	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1326	GALAPAN 0.075 mg/ml solution for injection	D- cloprostenol	Industrial Veterinaria, S.A. - INVESA a LIVISTO company C/Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Шпанија	Шпанија	ДПТТ Пастер Струмица ДООЕЛ Увоз- извоз	парентерална	16-3039	26.12.2017	26.12.2022
МКД_1327	BAUCOXa 2.5 % solution	Toltrazuril	KVP Pharma + Veterinar Produkte (GmbH) Profensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel,	Германија	ВИТА ВЕТ ПШТУ Скопје	перорална	16-3191	28.12.2017	28.12.2022
МКД_1328	NEOVIT C	1 мл од раствор содржи: Аскорбинска киселина (Витамин Ц) 100 мг + бензалкохол, натриум- хидроген карбонат, натриум-хлорид, тиеуреа, вода за инекции.	FM PHARM d.o.o.	Србија	ДПТТ Пастер Струмица ДООЕЛ Увоз- извоз	парентерална	16-3037	28.12.2017	28.12.2022
МКД_1329	ENRODEXIL 100 mg/ml solution for injection	enrofloxacin	1. Industrial Veterinaria, S.A. - INVESA a LIVISTO company C/Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 2. antiMedica Herstellungs GmbH a LIVISTO company Im Sudfeld 9 48308 Senden-Bosensell	Шпанија Германија	ДПТТ Пастер Струмица ДООЕЛ Увоз- извоз	парентерална	16-3033	28.12.2017	28.12.2022

Со денот на објавувањето на овој список престанува да важи Списокот на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено решение за одобрување за ставање во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/17).

Бр. 16-385/3
13 февруари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

538.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 19.02.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 28,814
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 30,314
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 28,978
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 28,334

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 22,317

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 65,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 67,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 57,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 45,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 27,856

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	65,00	64,50	64,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	66,50	66,00	65,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	56,50	56,00	55,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	45,00	44,50	44,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,024
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,796

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 15,297

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 6,185

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.02.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-374/1

19 февруари 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р **Куштрим Рамадани**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018032